


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **18** - бр. 3
јуни 2011

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **18** - бр. **3**
јуни **2011**

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сiera Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

ѝод. 18 бр.3, јуни 2011

©2011

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

комѝјутерска и ѝрафичка обрабоѝка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-188
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-69
Прегледи	64-69
Промени, пренос, престанок на важење	70-74
♦ Пријави индустриски дизајн.....	75-82
Прегледи	82
♦ Објави индустриски дизајн	83-90
Прегледи	90
Продолжување, промени.....	91
♦ Пријави на трговски марки	92-154
Прегледи	145-154
♦ Трговски марки.....	155-181
Прегледи.....	177-181
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	182
♦ Исправки	183-187
♦ Од регистарот на застапници и промени.....	188
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	189



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.


- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

- (51) **G 01R 33/28** (11) **903738**
 (21) 2006/46 (13) **A**
 (30) 20030100282 30/06/2003 GR (22) 30/01/2006
 (86) 29/06/2004 EP 04743704.1 (45) 30/06/2011
 (73) **PAPPAS, Panagiotis, T**
26, Markopoulioti Street,
GR-11744 Athens, GR
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (54) **МЕТОДА И СРЕДСТВА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНО**
АКТИВИРАЊЕ НА ЈОНИ И АТОМИ СО NMR
И EPR

(57) Пронајдокот користи еден индуктор, кој се состои од еден, два или повеќе завиткани или паралелни проводници и го изложува примерокот на влијание на импулсно и пригушено неизменично магнетно поле В, без неопходно ангажирање на второ магнетно поле со константен интензитет. На тој начин се активираат нуклеусите и електроните на примерокот-објект, во присуство на неконстантно магнетно поле В кое добива бесконечно негативни и позитивни вредности помеѓу последователните пригушени позитивни и негативни вредности, кое поминува низ нултата вредност за време на магнетниот импулс. На тој начин се постигнува опсежна, повеќекратна NMR и EPR.



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) B 29D 31/512 | (11) 903741 | (57) Склоп на калап за изработка на чевли |
| | (13) A | опфаќа долен калап со шуплина на врвот, |
| (21) 2009/131 | (22) 28/04/2009 | два странични калапи поместено споени |
| | (45) 30/06/2011 | со две странични површини на долниот |
| (30) 60/851,827 10/10/2006 US | | калап и горниот калап поместено сместен |
| (86) 09/10/2007 CN/2007/002901 | | по врвот на долниот калап, двете соодветни |
| (87) 17/04/2008 WO043277 A1 | | горни површини на двата странични |
| (73) CHEN, Ming-Te | | калапа имаат плочи за позиционирање. |
| No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou | | Секоја плоча за позиционирање има во |
| City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW | | внатрешноста дефинирана вдлабнатина, |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | а во вдлабнатината се дефинирани |
| ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | шаблонизирани структури. Плочите за |
| (72) Chen Chuang-Chuan | | позиционирање се цврсто прилепени на |
| (54) КАЛАП ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧЕВЛИ | | надворешната страна на горниот калап така |
| | | што вбриганата гума не може да истече од |
| | | отворот помеѓу горниот калап и страничните |
| | | калапи. |




Слика 1

- (51) **C 07D 261/20**, (11) **903739**
 A 61K 31/423, (13) **A**
 A 61P 25/00 (22) 27/08/2009
 (21) 2009/267 (45) 30/06/2011
 (30) MI2006A002102 02/11/2006 IT
 (86) 31/10/2007 IB2007/003292
 (87) 08/05/2008 WO2008/053326A1
 (73) **ABIOGEN PHARMA S.P.A**
Via Meucci, 36, Localita Ospedaletto,
I-56014 Pisa, IT
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) NEGGIANI, Fabio and DINI, Laura
 (54) **СОЛ НА 3-БЕНЗИЛ-2-МЕТИЛ-**
2,3,3А,4,5,6,7,7А-ОКТАХИДРОБЕНЗО-
[Д]ИЗОКСАЗОЛ-4-ОНЕ

(57) Овој изум се однесува на оксалатната сол на соединението со формула (I) во сите негови стереохемиски конфигурации, процес за нејзина подготовка и нејзината употреба при третирање на растројства на расположението, анксиозност, депресија и конвулзивно растројство, за подобрување на способноста за учење, за промена на состојба на амнезија, за разрешување на синдромот на апстиненција од употреба на дроги и дроги за злоупотреба. Пожелно, изумот е релевантен за оксалатна сол на $\text{rel-(3R,3aS,7aS)-3-бензил-2-метил-2,3,3a,4,5,6,7,7a-октахидробензо[d]изоксазол-4-он}$.

Слика 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
G01R33/28	G01R33/28	903738 A	A61P25/00	C07D261/20	903739 A
B29D31/512	B29D31/512	903741 A	A61K31/423	C07D261/20	903739 A
C07D261/20	C07D261/20	903739 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ


(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **ABIOGEN PHARMA S.P.A**
 (51) C 07D 261/20,
 A 61K 31/423,
 A 61P 25/00 903739 A

(73) **CHEN, Ming-Te**
 (51) B 29D 31/512 903741 A

PAPPAS, Panagiotis, T
 G 01R 33/28 903738 A

- (51) **C 07D 239/70**, (11) **903696**
 A 61K 31/505, 31/5355, (13) **T1**
 C 07D 221/16, 401/04, (22) 27/04/2009
 401/06, 401/12, 405/04, (45) 30/06/2011
 405/12, 409/04, 417/04
 (21) 2009/129
 (30) 03759708.5 03/10/2003 EP
 (96) 03/10/2003 EP03759708.5
 (97) 22/04/2009 EP1673354
 (73) **Ortho-McNeil-Janssen**
Pharmaceuticals, Inc.
1000 U.S. Route 22 / Raritan, NJ 08869, US
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) HEINTZELMAN, Geoffrey, R.;
 BULLINGTON, James, L. and
 RUPERT, Kenneth, C.
 (54) **АРИЛНДЕНОПИРИДИНИ И АРИЛ-**
ИНДЕНОПИРИМИДИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
АДЕНОЗИН А2А РЕЦЕПТОР
 (57) 1. Соединение со структурата од формула I



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што

(б) R_2 е одбрано од групата составена од евентуално супституиран арил, и евентуално супституиран хетероарил;

(в) R_3 е од една до четири групи независно одбрани од групата составена од: водород, хало, C_{1-8} праволиниски или разгранет алкил ланец, арилалкил, C_{3-7} циклоалкил, C_{1-8} алкокси, циано, C_{1-4} карбоалкокси, трифлуорометил, C_{1-8} алкилсулфонил, халоген, нитро, хидрокси, трифлуорометокси, C_{1-8} карбоксилат, арил, хетероарил, и хетероциклил, $-NR_{11}R_{12}$,

каде што R_{11} и R_{12} се независно одбрани од H, C_{1-8} праволиниски или разгранет алкил ланец, арилалкил, C_{3-7} циклоалкил, карбоксиалкил, арил, хетероарил, и хетероциклил или R_{10} и R_{11} земени заедно со азотот формираат хетероарил или хетероциклил група,

$-NR_{13}COR_{14}$,

каде што R_{13} е одбрано од водород или алкил и R_{14} е одбрано од водород,

алкил, супституиран алкил, C_{1-3} алкоксил, карбоксиалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероциклил, $R_{15}R_{16}N$

$(CH_2)_p$ -, или $R_{15}R_{16}NCO(CH_2)_p$ -, каде што R_{15} и R_{16} се независно одбрани од H, OH, алкил, и алкокси, и p е цел број од 1-6,

каде што алкил групата може да биде супституирана со карбоксил, алкил, арил, супституиран арил, хетероциклил, супституиран хетероциклил, хетероарил, супституиран хетероарил, хидроксамска киселина, сулфонамид, сулфонил, хидрокси, тиол, алкокси или арилалкил, или R_{13} и R_{14} земени заедно со карбонилот формираат карбонил кој содржи хетероциклил група;

(г) R_4 е одбрано од групата составена од групата составена од водород, C_{1-6} праволиниски или разгранет алкил ланец, бензил каде што алкил и бензил групите се евентуално супституирани со една или повеќе групи одбрани од C_{3-7} циклоалкил, C_{1-8} алкокси, циано, C_{1-4} карбоалкокси, трифлуорометил, C_{1-8} алкилсулфонил, халоген, нитро, хидрокси, трифлуорометокси, C_{1-8} карбоксилат, amino, $NR_{17}R_{18}$, арил и хетероарил,

$-OR_{17}$, и $-NR_{17}R_{18}$,

каде што R_{17} и R_{18} се независно одбрани од водород, и евентуално супституиран C_{1-6} алкил или арил; и


(д) X е одбрано од C=S, C=O, CH_2 , $CHON$, $CHOR_{19}$, или $CHNR_{20}R_{21}$, каде што R_{19} , R_{20} и R_{21} се одбрани од евентуално супституиран C_{1-8} праволиниски или разгранет алкил ланец, каде што супституентите на алкил групата се одбрани од C_{1-8} алкокси, хидрокси, халоген, amino, циано, или $NR_{22}R_{23}$ каде што R_{22} и R_{23} се независно одбрани од групата составена од водород, C_{1-8} праволиниски или разгранет алкил ланец, C_{3-7} циклоалкил, бензил, арил, хетероарил, или $NR_{22}R_{23}$ земени заедно од хетероцикл или хетероарил;

каде што, доколку поинаку не е наведено,


„алкил“ значи праволиниски, цикличен или разгранет-алкил ланец кој содржи 1-20 јаглородни атоми и евентуално супституиран со една или повеќе групи како на пример халоген, OH, CN, меркапто, нитро, amino, C_1 - C_8 -алкил, C_1 - C_8 -алкоксил, C_1 - C_8 -алкилтио, C_1 - C_8 -алкил-amino, ди(C_1 - C_8 -алкил)amino, (моно-, ди-, три-, и пер-) хало-алкил, формил, карбоксил, алкоксикарбонил, C_1 - C_8 -алкил-CO-O-, C_1 - C_8 -алкил-CO-NH-, карбоксамид, хидроксамска киселина, сулфонамид, сулфонил, тиол, арил, арил (C_1 - C_8)алкил, хетероциклил и хетероарил;

„арил” или „Ar” дали е користено само или како дел од супституент група, е карбоцикличен ароматски радикал кој може да е супституиран од независна замена од 1 до 5 од водородните атоми на истиот со халоген, OH, CN, меркапто, нитро, amino, C₁-C₈-алкил, C₁-C₈-алкоксил, C₁-C₈-алкилтио, C₁-C₈-алкил-амино, ди(C₁-C₈-алкил)амино, (моно-, ди-, три-, и пер-) хало-алкил, формил, карбокси, алкоксикарбонил, C₁-C₈-алкил-CO-O-, C₁-C₈-алкил-CO-NH-, или карбоксаид; и „хетероцикл”, „хетероцикличен” и „хетероцикло” се однесува на евентуално супституирана, целосно или делумно заситена циклична група која е, на пример, 4- до 7-моноцикличен, 7- до 11-член бицикличен, или 10- до 15-член трицикличен прстенест систем, кој има барем еден хетероатом, во барем еден јаглероден атом кој содржи прстен и каде што секој прстен од хетероцикличната група која содржи хетероатом може да има 1, 2 или 3 хетероатоми одбрани од азотни атоми, кислородни атоми, и сулфурни атоми, каде азотните и сулфурните хетероатоми може исто така евентуално да се оксидизирани и азотните атоми може евентуално да се кватернизирани;

под услов наведеното соединение да не е:



каде што Ar е фенил, p-метоксифенил, m-метоксифенил, p-бромофенил, m-бромофенил, p-хлорофенил, o-хлорофенил, 1-нафтил, 2-нафтил, 2-тиенил или 2-фуранил; или




каде што Ar е p-хлорофенил, 1-нафтил, или 2-тиенил.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **B 62D 25/18** (11) **903740**
 (13) **T1**
 (21) 2009/303 (22) 28/09/2009
 (45) 30/06/2011
- (30) 20040007653 03/04/2004 GB
 (96) 04/04/2005 EP05729663.4
 (97) 15/07/2009 EP1740440
- (73) **Spraydown Limited**
Touch Business Centre
Cambusbarron, Stirling FK8 3AQ, GB
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) DOWNES, John Anthony
- (54) **УРЕД ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ИСТЕКУВАЊЕТО СПРЕЈ**
- (57) 1. Уред за спречување на истекувањето спреј од тркало на возило, уред кој се состои од панел (4) формиран од мнозинство жлебови (5) од едната и од другата страна, кои се преплетуваат помеѓу најмалку еден премин (6) кој води од првата страна на панелот кој ја прима водата ослободена од тркалото кое ротира до задната втора страна на панелот,

најмалку во дел или од секој премин (6) во друга позиција освен нормална на панелот и со една или повеќе промени на насоката од првата кон втората страна на панелот, и најмалку со еден џеб за собирање на вода (7A - 7Ц) по должина на страната на секој премин, кој **се карактеризира со тоа што** панелот (4) е суштински планер за качување суштински вертикално покрај тркалото на возилото со жлебови кои се вертикални и со тоа што жлебовите (5) се извлечени и предвидени се простори меѓу жлебовите, просторите се подржани од продолжени осовини кои се поставени хоризонтално за употреба, каде при употребата, предметните една или повеќе промени на насоката предизвикуваат влегување на воздух и на вода во секој премин при што се разделуваат така што воздухот поминува низ секој премин и се меша со амбиенталниот воздух од втората страна од панелот и водата се собира во секој џеб за собирање на вода и паѓа од крајот на панелот.

Има уште 6 патентни барања.




- (51) **A 63B 71/12,** (11) **903693**
 A 41D 13/00, 13/015, 31/00 (13) **T1**
 (21) 2009/367 (22) 25/11/2009
 (45) 30/06/2011
- (30) 200510036170 02/08/2005 DE
 (96) 17/07/2006 EP06762642.4
 (97) 23/09/2009 EP1909928
- (73) **S1 Sport International Limited**
Armenias 39 A, 2003 Nicosia, CY
- (74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26
 1000 Скопје
- (72) Scheffer, Harald
- (54) **ШТИТНИК ЗА ПОТКОЛЕНИЦА**
- (57) 1. Стегач за потколеница, особено наменет за фудбалери, се состои од цврст заштитен елемент на долниот дел од ногата (1) на корисникот каде што:
 - сврзувачките додатоци се состојат од завој (2) кој што барем делумно го обвиткува долниот дел од ногата (1) на корисникот; и

- заштитниот елемент (3) има издвоива поврзаност со завојот (2) над приличен дел од неговата внатрешна површина (18), која ја обвиткува потколеницата на корисникот, овозможувајќи влијанијата кои делуваат врз заштитниот елемент да се распоредат врз заштитниот елемент така што статична допирна сила помеѓу завојот и долниот дел од ногата не е надмината.

се карактеризираат со тоа што

Завојот (2) има отвор (5) кој го остава листот на ногата на корисникот слободен, така што преостанатите поврзувачки места (6,7) горе и долу од отворот (5), и кои барем делумно го обвиткуваат долниот дел од ногата на корисникот (1), се позиционирани толку блиску до длабнатината од коленото и глуждот на корисникот и се со таква должина која не ја спречува активноста на мускулот на листот на корисникот.

Има уште 7 патентни барања.



- (51) **C 07C 309/65**, (11) **903742**
 A 61K 31/255, (13) **T1**
 A 61P 11/00, (22) 15/12/2009
 C 07D 277/46, 295/12 (45) 30/06/2011

(21) 2009/401

(30) 20040101202 23/03/2004 EP

(96) 21/03/2005 EP05729779.8

(97) 30/09/2009 EP1776336


(73) **Dompe' S.P.A.**
Localita Campo di Pile sne
67100 L'Aquila, IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) ALLEGRETTI, Marcello;
 CESTA, Maria, Candida;
 BERTINI, Riccardo;
 COLOTTA, Francesco and
 MOSCA, Marco

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-ФЕНИЛПРОПИОНСКА**
КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИШТО ГИ СОДРЖАТ

(57) 1. Дериват на 2-(R)-2-(R)-фенилпропиониска
 киселина со соединение со формула (I):



I

и нејзини фармацевтски прифатливи соли,

каде што

R' групата е одбрана од

-H, OH и

кога R' е H, R е одбрана од


- H, C₁-C₅-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₅-
 алкенил, C₁-C₅-алкокси;

- хетероарилна група одбрана од заменети
 и незаменети пиридин, пиримидин, пиrol,
 тиофен, индол, тиазол, оксазол;

- остаток од аминокиселина направена
 од прави или разгранети C₁-C₆-алкил,
 C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₆-алкенил, C₁-C₆-
 фенилалкил, заменета со една додатна
 карбокси (COOH) група:

- остатокот од формулата -CH₂-CH₂-Z-(CH₂-
 CH₂O)_nR' каде R' е H или C₁-C₅-алкил, n е цел
 број од 0 до 2 и Z е кислород или сулфур;

- остатокот од формулата -CH₂)_n-NRaRb каде
 n е цел број од 0 до 5 и секое Ra и Rb, кое
 може да биде исто или различно, се C₁-C₆-
 алкил, C₂-C₆-алкенил или, алтернативно, Ra
 и Rb заедно со азотниот атом за којшто се
 поврзани, формираат хетеропрстен од 3 до
 7 членови со формула (II).



(II)

каде што W претставува единечна врска, O,
 S, N-Rc, Rc која е H, C₁-C₆-алкил или C₁-C₆-
 алкилфенил, a n е цел број од 0 до 3,

- остатокот од формулата SO₂Rd каде што
 Rd е C₁-C₆-алкил, C₃-C₆-циклоалкил C₂-C₆-
 алкенил, арил и хетероарил;

каде R' е OH, R е одбран од

H, C₁-C₅-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₅-
 алкенил.


Има уште 7 патентни барања.

- (51) **A 61M 5/24, 5/145** (11) **903743**
 (13) **T1**
 (21) 2010/12 (22) 12/01/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 20050003110 14/02/2005 EP
 (96) 23/01/2006 EP06710353.1
 (97) 11/11/2009 EP1848479
 (73) **ARES TRADING S.A.**
Zone Industrielle de l'Ourietaz,
1170 Aubonne, CH
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок. 8,
 1000, Скопје
- (72) CHAVEZ, Enrico;
 PIOTELAT, Sandrine and
 PONGPAIROCHANA, Vincent
- (54) **НАПРАВА ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК**
- (57) 1. Направа за достава на лек којашто содржи средства (2) за примање на заменувачки контејнер за лек (5), контролна единица (4) и средства (3; 6, 7), контролирани преку наведената контролна единица (4)


за доставување најмалку една доза од лекот содржан во наведениот контејнер за лек (5) на пациент, **карактеристична во тоа што** наведената контролна единица (4) содржи средства за одредување на нагодена доза на лек AD за секој контејнер за лек (5) примен во направата за достава на лек ако количеството лек содржано во наведениот примен контејнер за лек (5) не е делливо со препишаната доза D, наведената нагодена доза на лек е доза којашто треба да биде доставена преку наведените средства за доставување 3; 6, 7) наместо препишаната доза при секоја употреба на направата за доставување лек со наведениот примен контејнер за лек (5), наведената нагодена доза е одредена преку избирање на една прва доза, која што е поголема од препишаната доза, и на втора доза, којашто е помала од препишаната доза, како функција од варијабила B којашто ги кумулира вредностите nAD . (AD - D), каде што nAD е еднакво на INT (Cont / AD) и Cont е количеството на лек во наведениот примен контејнер за лек.

Има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1



- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/485, 45/06,
A 61P 25/04 | (11) 903744 | (57) 1. Орална дозирна форма која содржи прв состав и втор состав, назначена со тоа, што првиот состав содржи ефективна количина од терапевтско средство и вториот состав содржи ефективна количина од средство со несакан ефект кое е средство кое смалува или елиминира еден или повеќе фармаколошки ефекти од терапевтското средство, или предизвикува непожелна физиолошка реакција, каде што вториот состав е обложен со внатрешен слој растворлив во киселина и надворешен слој растворлив во база. |
| (21) 2010/33 | (13) T1 | Има уште 78 патентни барања. |
| (30) 208817 01/08/2002 US and
309791 P 06/08/2001 US | (22) 29/01/2010 | |
| (96) 05/08/2002 EP0276 1250.6 | (45) 30/06/2011 | |
| (97) 02/12/2009 EP1414459 | | |
| (73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) WRIGHT, Curtis, IV and
CARPANZO, Anthony, E. | | |
| (54) ОРАЛНА ДОЗИРНА ФОРМА КОЈА СОДРЖИ
ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО И СРЕДСТВО
СО НЕСАКАН ЕФЕКТ | | |



Слика 1

(51) **C 07C 217/28**, (11) **903745**
 A 61K 31/195, 31/216, (13) **T1**
 31/343, 31/47, (22) 05/02/2010
 A 61P 19/02, 19/08, 19/10, (45) 30/06/2011
 29/00, 3/14, 43/00,
 C 07C 229/60, 229/64,
 233/54, 317/44, 323/62,
 C 07D 213/80, 215/12, 307/79

(21) 2010/38

(30) 119131 23/04/2003 JP

(96) 23/04/2004 EP04729243.8

(97) 16/12/2009 EP1619180


(73) **Japan Tobacco, Inc.**
2-1, Toranomom 2-chome, Minato-ku
Tokyo 105-8422, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) SHINAGAWA, Yuko;
 INOUE, Teruhiko;
 KIGUCHI, Toshihiro;
 IKENOGAMI, Taku;
 OGAWA, Naoki;
 FUKUDA, Kenji;
 NAKAGAWA, Takashi;
 SHINDO, Masanori and
 SOEJIMA, Yuki

(54) **CASR АНТАГОНИСТ**

(57) 1. Соединение претставено со следнава формула (1''):



(1'')

назначено со тоа што


R¹ е хидроксил група или C₁₋₆ алкокси група,
 R² е хидроксил група, халоген атом, amino група, C₁₋₇ ациламино група, хало C₁₋₆ алкил група, C₁₋₆ алкоксикарбонил група, C₁₋₆ алкокси група, хало C₁₋₆ алкокси група, C₁₋₆ алкил група, хидрокси-C₁₋₆ алкил група, ди(C₁₋₆ алкил)амино група или нитро група,
 R⁴ е C₁₋₆ алкил група или C₃₋₆ циклоалкил група,

R⁶ е халоген атом, C₁₋₆ алкил група, C₁₋₆ алкокси група или хало C₁₋₆ алкил група, или кога R⁶ е соседен, R⁶ и R⁷ се поврзани за да формираат -CH=CH-CH=CH-, и

R⁷ е водороден атом, халоген атом, C₁₋₆ алкил група, C₁₋₆ алкокси група или хало C₁₋₆ алкил група, оптички активна форма на истите, фармацевтски прифатлива сол на истите, или оптички активна форма на истата сол.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **C 07D 409/12, 211/00,** (11) **903694**
 223/00, 309/00, 317/00, (13) **T1**
 319/00, 333/00, 333/40 (22) 14/05/2010
 (21) 2010/129 (45) 30/06/2011
 (30) 20020431964P 10/12/2002 US
 (96) 09/12/2003 EP03767343.1
 (97) 05/05/2010 EP1569929
 (73) **Virochem Pharma Inc.**
Laval, Quebec H7V 4A7, CA
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) DAS, Sanjoy, Kumar;
 PEREIRA, Oswy, Z.;
 REDDY, Thumkuntha, Jagadeeswar;
 CHAN CHUN KONG, Laval;
 NGUYEN-BA, Nghe;
 HALAB, Liliane;
 HAMELIN, Bettina;
 POISSON, Carl;
 PROULX, Melanie and
 ZHANG, Ming-Qiang
 (54) **СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ**
ИЛИ ЗАШТИТА ОД ИНФЕКЦИИ СО
ФЛАВИВИРУС
 (57) 1. Соединение со формула:



или фармацевтски прифатлива сол од тоа;
 при што

Z е циклохексил заменет со еден или повеќе субституенти избрани од оксо, халоген, SO₂Rf, CONRgRh, C₁₋₆ алкил, C₆₋₁₂ аралкил, C₆₋₁₂ арил, C₁₋₆ алкилокси, C(O)C₁₋₆ алкил, C₃₋₁₀ хетероцикл, хидроксил, NRgRh, C(O)ORf или цијано;


Rf, Rg и Rh во секој случај се независно H или C₁₋₆ алкил;

Y е незаменет фенил или фенил заменет со еден или повеќе субституенти независно избрани од халоген, нитро, SO₂Rf, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилокси, C(O)C₁₋₆ алкил, C(O)ORf, цијано и азидо;

X е циклохексил незаменет или заменет со еден или повеќе субституенти независно избрани од C₁₋₆ алкил, халоген, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил или C₁₋₆ алкилокси;
 m е 0.

Има уште 77 патентни барања.

- (51) **C 07D 231/12**, (11) **903714**
 A 61K 31/415, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 25/05/2010
 C 07D 409/12, 413/14 (45) 30/06/2011
- (21) 2010/139
 (30) 20040000257 12/01/2004 FR
 (96) 07/01/2005 EP05717379.1
 (97) 28/04/2010 EP1720837
- (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France 75013 Paris, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) MARTINEZ, Serge;
 BARTH, Francis;
 CONGY, Christian and
 RINALDI-CARMONA, Murielle
- (54) **ДЕРИВАТИ НА N-(1,5-ДИФЕНИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-3-ИЛ) МЕТИЛ СУЛФОНАМИД СО АФИНИТЕТ ЗА РЕЦЕПТОРИТЕ „СВ1“**
- (57) 1. Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа што:

- R₁ претставува:
 - (C₁-C₈)алкил;
 - (C₃-C₇)циклоалкил, кој може да биде несупституиран или пак супституиран еднаш или повеќе пати со (C₁-C₃)алкилна група;
 - (C₃-C₇)циклоалкилметил, кој може да биде несупституиран или пак супституиран еднаш или неколку пати врз карбоцикликот со (C₁-C₃)алкил;
 - фенил, кој може да биде несупституиран или пак моно-, ди- или трисупституиран со супституент којшто е независно одбран од атом на халоген, (C₁-C₄)алкил, (C₁-C₃)алкокси, цијано, радикал на трифлуорометил, радикал на трифлуорометокси, S(O)_nAlk група, (C₁-C₃)алкилкарбонилна група, фенил;

· бензил, кој може да биде несупституиран или пак супституиран со супституент којшто е независно одбран од атом на халоген, (C₁-C₃)алкил, (C₁-C₃)алкокси; радикал на трифлуорометил;

· тиенил, кој може да биде несупституиран или пак супституиран со атом на халоген или со изоксазолил;

- R₂ претставува атом на водород или (C₁-C₃)алкил;

- R₃ претставува атом на водород или (C₁-C₅)алкил;

- R₄, R₅, R₆, R₇, R₈ и R₉, независно еден од друг, индивидуално претставуваат атом на водород, атом на халоген, (C₁-C₇)алкил, (C₁-C₃)алкокси, радикал на трифлуорометил или S(O)_nAlk група;


- n претставува 0, 1 или 2;

- Alk претставува (C₁-C₄)алкил,

во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **C 07D 241/20** (11) **903716**
 (13) **T1**
 (21) 2010/140 (22) 25/05/2010
 (45) 30/06/2011
 (30) 20040605086P 26/08/2004 US
 (96) 15/08/2005 EP05779735.9
 (97) 07/04/2010 EP1786785
 (73) **Pfizer, Inc.**
235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) CUI, Jingrong J.,;
 FUNK, Lee A.,;
 JIA, Lei;
 KUNG, Pei-Pei;
 MENG, Jerry J.,;
 NAMBU, Mitchell D.,;
 PAIRISH, Mason A.,;
 SHEN-Hong, and
 TRAN-Dube, M.B.,
 (54) **ЕНАНТИОМЕРСКИ ЧИСТИ АМИНО-**
ХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА
 (57) 1. Енантиомерски чисто соединение со
 формулата 1:



назначено со тоа што:

Y е N или CR¹²;

R¹ е одбран од водород, халоген, C₆₋₁₂ арил, 5- до 12-член хетероарил (каде што наведениот хетероарил претставува фуран, тиофен, пирол, пирулин, пирулидин, диоксолан, оксазол, триазол, имидазол, имидазолин, имидазолидин, пиразол, пиразолин, пиразолидин, изоксазол, изотиазол, оксадиазол, триазол, тиадиазол, пиран, пиридин, пиперидин, диоксан, морфолин, дитиан, тиоморфолин, пиридазин,

пиримидин, пиразин, пиперазин, триазин, тритиан или азетидин), C₃₋₁₂ циклоалкил, 3- до 12-член хетероалициклически, -O(CR⁶R⁷)_n, -C(O)R⁴, -C(O)OR⁴, -CN, -NO₂, -S(O)_mR⁴, -SO₂NR⁴R⁵, -C(O)NR⁴R⁵, -NR⁴C(O)R⁵, -C(=NR⁶)NR⁴R⁵, C₁₋₆ алкил, C₂₋₈ алкенил и C₂₋₈ алкинил; и секој водород во R¹ може да биде супституиран со една или повеќе групи R³; R² е водород;

секој R³ е, независно еден од друг, халоген, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂ алкинил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₆₋₁₂ арил, 3- до 12-член хетероалициклически, 5- до 12-член хетероарил, -S(O)_mR⁴, -SO₂NR⁴R⁵, -S(O)₂OR⁴, -NO₂, -NR⁴R⁵, -(CR⁶R⁷)_nOR⁴, -CN, -C(O)R⁴, -OC(O)R⁴, -O(CR⁶R⁷)_nR⁴, -NR⁴C(O)R⁵, -(CR⁶R⁷)_nC(O)OR⁴, -(CR⁶R⁷)_nOR⁴, -(CR⁶R⁷)_nC(O)NR⁴R⁵, -(CR⁶R⁷)_nNCR⁴R⁵, -C(=NR⁶)NR⁴R⁵, -NR⁴C(O)NR⁵R⁶, -NR⁴S(O)_pR⁵ или -C(O)NR⁴R⁵, секој водород во R³ може да биде супституиран со R⁸, а групите R³ врз соседните атоми може заедно да формираат C₆₋₁₂ арилна, 5- до 12-члена хетероарилна, C₃₋₁₂ циклоалкилна или 3- до 12-члена хетероалициклическа група; секој R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ е, независно еден од друг, водород, халоген, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂ алкинил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₆₋₁₂ арил, 3- до 12-член хетероалициклически, 5- до 12-член хетероарил; или било кои два од наведените R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ што се поврзани за истиот азотен атом може, заедно со азотниот атом за кој се поврзани, комбинирано да формираат 3- до 12-члена хетероалициклическа или 5- до 12-члена хетероарилна група, која може да содржи 1 до 3 додатни хетероатоми одбрани од N, O и S; или било кои два од наведените R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ што се поврзани за истиот јаглероден атом, може комбинирано да формираат C₃₋₁₂ циклоалкилна, C₆₋₁₂ арилна, 3- до 12-члена хетероалициклическа или 5- до 12-члена хетероарилна група; и секој водород во R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ може да биде супституиран со R⁸;

секој R⁸ е, независно еден од друг, халоген, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂ алкинил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₆₋₁₂ арил, 3- до 12-член хетероалициклически, 5- до 12-член хетероарил, -NH₂, -CN, -OH, -O-C₁₋₁₂ алкил, -O-(CH₂)_nC₃₋₁₂ циклоалкил, -O-(CH₂)_nC₆₋₁₂ арил, -O-(CH₂)_n (3- до 12-член хетероалициклически) или -O-(CH₂)_n (5- до 12-член хетероарил); и секој водород во R⁸ може да биде супституиран со R¹¹;

секој R¹¹ е, независно еден од друг, халоген, C₁₋₁₂ алкил, C₁₋₁₂ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₆₋₁₂ арил, 3- до 12-член хетероалициклически, 5- до 12-член хетероарил, -O-C₁₋₁₂ алкил, -O-(CH₂)_nC₃₋₁₂ циклоалкил, -O-(CH₂)_nC₆₋₁₂ арил,



$-\text{O}-(\text{CH}_2)_n$ (3- до 12-член хетероалициклик),
 $-\text{O}-(\text{CH}_2)_n$ (5- до 12-член хетероарил) или
 $-\text{CN}$, а секој водород во R^{11} може да биде
супституиран со халоген, $-\text{OH}$, $-\text{CN}$, $-\text{C}_{1-12}$
алкил кој може да биде делумно или целосно
халогениран, $-\text{O}-\text{C}_{1-12}$ алкил кој може да биде
делумно или целосно халогениран, $-\text{CO}$, $-\text{SO}$
или $-\text{SO}_2$;


R^{12} е водород;
секој m е, независно еден од друг, 0, 1 или 2;
секој n е, независно еден од друг, 0, 1, 2, 3
или 4;
секој r е, независно еден од друг, 1 или 2;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат или солват.
Има уште 8 патентни барања.

- (51) **B 67D 1/06, 1/08, 1/14** (11) **903717**
 (13) **T1**
 (21) 2010/141 (22) 25/05/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 20001015368 31/05/2000 NL
 (96) 31/05/2001 EP04076806.1
 (97) 05/05/2010 EP1473271
 (73) **Heineken Suplly Chain B.V**
Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) Вах, Bart Jan;
 van der Klaauw, Guido Petrus Johannes and
 van Duuren, Marius Corstiaan
- (54) **ДИСПЕНЗЕР НА ПИЈАЛОК**
- (57) 1. Дизпензерски склоп за пијалок (25, 27)
 којшто се состои од уред за диспензија
 (25) со ладилна комора (25), шуплив

славински столб (30) којшто има водечка
 цевка (35) прицврстена на ладилната
 комора, диспензерска глава (29) којашто на
 славинскиот столб вклучува флексибилна
 диспензна линија (28), и боца (27) којашто
 содржи газирани пијалок и поврзан за време
 на употребата на диспензна линија (28),
 кадешто ладилната комора е обезбедена со
 врата за внесување на боцата во ладилната
 комора и со излезен отвор на горниот ѕид низ
 којшто водечката цевка (35) се издолжува до
 ладилната комора со дополнителна секција
 којашто е вертикално насочена и со влезен
 крај на агол од приближно 90 степени во
 однос на секцијата, **се карактеризира** со
 што диспензната линија (28) има вентил за
 затворање (32) со излезен крај за поврзување
 со диспензерската глава (29) и којшто лесно
 може да биде потурнат низ водечката цевка
 од влезниот крај кон диспензерската глава
 (29).


Има уште 6 патентни барања.

СЛИКА 1





- (51) **C 07D 487/08**, (11) **903715**
 A 01N 43/32, (13) **T1**
 43/36, 43/50, (22) 26/05/2010
 C 07D 207/34, 213/78, (45) 30/06/2011
 231/14, 263/34, 277/56,
 327/06, 493/08, 495/08
 (21) 2010/142
 (30) 20020024316 18/10/2002 GB
 (96) 14/10/2003 EP03772217.0
 (97) 10/03/2010 EP1556385
 (73) **Syngenta Participations AG**
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) EHRENFREUND, Josef;
 TOBLER, Hans and WALTER, Harald
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОЦИКЛО-**
КАРБОКСАМИД
 (57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што Het е пиролил или пиразолил супституиран од групи R⁸, R⁹ и R¹⁰; X е единечна или двојна врска;

Y е (CR¹²R¹³)(CR¹⁴R¹⁵)_m(CR¹⁶R¹⁷)_n;

m е 0 или 1;

n е 0 или 1;

R¹ е водород;

R² и R³ се секое, независно, водород, халоген, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси или C₁₋₄ халоалкокси;

R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ се секое, независно, водород, халоген, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ халоалкокси, C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ халоалкилтио, хидроксиетил, C₁₋₄ алкоксиметил, C(O)CH₃ или C(O)OCH₃;

R⁸, R⁹ и R¹⁰ се секое, независно, водород, халоген, циано, нитро, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ алкокси(C₁₋₄)алкилен или C₁₋₄ халоалкокси(C₁₋₄)алкилен, под услов да најмалку едно од R⁸, R⁹ и R¹⁰ не е водород;

R¹² и R¹³ се секое, независно, водород, халоген, C₁₋₅ алкил, C₁₋₃ алкокси, CH₂OH, CH(O), C₃₋₆ циклоалкил, CH₂O-C(=O)CH₃, CH₂-C₃₋₆ циклоалкил или бензил;

или R¹² и R¹³ заедно со јаглеродниот атом на кој тие се прикачени ја формираат групата C=O или 3-5 член карбоцикличен прстен;

или R¹² и R¹³ заедно формираат C₁₋₅ алкилиден или C₃₋₆ циклоалкилиден; и

R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶ и R¹⁷ се секое, независно, H или CH₃.

Има уште 13 патентни барања.



- | | | | |
|---|--------------------|--|--|
| (51) A 61K 31/47, 9/20, 9/28,
A 61P 11/06 | (11) 903718 | (54) СТАБИЛНИ | ФАРМАЦЕВТСКИ |
| (21) 2010/143 | (13) T1 | ФОРМУЛАЦИИ | НА |
| (30) 20060772258P 09/05/2006 US | (22) 26/05/2010 | МОНТЕЛУКАСТ | НАТРИУМ |
| (96) 09/05/2006 EP06252449.1 | (45) 30/06/2011 | (57) 1. Стабилен фармацевтски состав во | таблета со филмска облога, кој содржи |
| (97) 21/04/2010 EP1818057 | | монтелукаст или негова сол и фармацевтски | прифатлив ексципиенс одбран од најмалку |
| (73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | | едно од: средство за разредување, средство | за врзување, средство за разложување, |
| 5 Basel Street, P.O.Box 3190 | | средство за навлажнување, средство за | подмачкување, или глиданс, под услов |
| 49131 Petah Tiqva, IL | | наведениот фармацевтски прифатлив | ексципиенс да не биде микрокристална |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | целулоза, назначено со тоа што | наведениот фармацевтски состав се добива |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | со директна компресија од сува мешавина. | Има уште 17 патентни барања. |
| 1000, Скопје | | | |
| (72) Hrakovsky, Julia; | | | |
| Tanengauzer, Ruth; | | | |
| Bogomolny, Grigory and | | | |
| Dolitsky, Yehudit | | | |



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 47/38, 35/74 | (11) 903719 | - најмалку едно водонерастворливо адсорбентско соединение одбрано од групата која содржи глина, каолин, калциум карбонат, колоидна силика и магнезиум и алуминиум силикат; и |
| | (13) T1 | - дериват на целулоза, |
| (21) 2010/144 | (22) 26/05/2010 | назначен со тоа што: |
| | (45) 30/06/2011 | тежинскиот однос на наведеното адсорбентско соединение се движи од 90:10 и 10:90, а составот може да се добие со примена на техника на подлога од флуиден воздух. |
| (30) 2001MI01632 27/07/2001 IT | | Има уште 18 патентни барања. |
| (96) 26/07/2002 EP02791476.1 | | |
| (97) 31/03/2010 EP1429808 | | |
| (73) SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A. | | |
| Galleria Passarella n.2 I-20122 Milano, IT | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) PRATO, Tiziano | | |
| (54) ЦВРСТ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ СПОРИ НА НЕПАТОГЕНИ БАКТЕРИИ ОД РОДОТ BACILLUS | | |
| (57) 1. Цврст состав на спори на непатогени бактерии од родот Bacillus, адсорбиран врз матрица направена од: | | |

(51) **C 07D 215/22**, (11) **903698**
 A 61K 31/47, (13) **T1**
 A 61P 31/06, (22) 16/06/2010
 C 07D 215/36, 215/48, (45) 30/06/2011
 401/06, 401/12, 405/04,
 405/06, 409/04, 409/06, 471/04

(21) 2010/165

(30) 20020398711P 25/07/2002 US

(96) 18/07/2003 EP0377115.7

(97) 07/04/2010 EP1527050



(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) VENET, Marc, Gaston;
 VAN GESTEL, Jozef, Frans, Elisabetha;
 ANDRIES, Koenraad Jozef L.M.;
 GUILLEMONT, Jerome E.G.;
 DECRANE, Laurence F.B.;
 VERNIER, Daniel F.J.;
 CSOKA, Imre Christian Francis and
 ODDS, Frank, Christopher

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И НИВНА
 УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
 МИКРОБАКТЕРИИ**

(57) 1. Соединение според општата формула (Ia)
 или општата формула (Ib)




негова фармацеутски прифатлива
 киселинска или базна адитивна сол, негова
 стереохемиска изомерна форма, негова

таутомерска форма или негова N-оксидна
 форма, **назначено со тоа што:**

R¹ е водород, хало, халоалкил, циано,
 хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси,
 алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил,
 Ar-алкил или ди(Ar)алкил;

p е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

R² е водород, хидрокси, тио, алкилокси,
 алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или
 ди(алкил)амино или радикал со формулата



каде што Y е CH₂, O, S, NH или N-алкил;

R³ е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

R⁴ и R⁵ секое независно се водород, алкил
 или бензил; или

R⁴ и R⁵ заедно и вклучително N на кој тие
 се прикачени може да формираат радикал
 одбран од групата од пирролидинил,
 2H-пироллил, 2-пирролинил, 3-пирролинил,
 пироллил, имидазолидинил, пиразолидинил,
 2-имидазолинил, 2-пиразолинил,
 имидазолил, пиразолил, триазолил,
 пиперидинил, пиридинил, пиперазинил,
 имидазолидинил, пиридазинил,
 пиримидинил, пиразинил, триазинил,
 морфолинил и тиоморфолинил, евентуално
 супституиран со алкил, хало, халоалкил,
 хидрокси, алкилокси, amino, моно- или
 диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил,
 алкилтиоалкил и пиримидинил;

R⁶ е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar,
 алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил,
 алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил;
 или

два соседни R⁶ радикали може да бидат
 земени заедно за да формираат бивалентен
 радикал со формулата =C-C=C-C-;

r е цел број еднаков на 0, 1, 2, 3, 4 или 5; и

R⁷ е водород, алкил, Ar или Het;

R⁸ е водород или алкил;

R⁹ е оксо; или

R⁸ и R⁹ заедно го формираат радикалот
 =N-CH=CH-;

алкил е праволиниски или разгранет заситен
 јаглеродороден радикал кој има од 1 до 6
 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
 јаглеродороден радикал кој има од 3 до 6
 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
 јаглеродороден радикал кој има од 3 до 6



јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што секој јаглероден атом може евентуално да е супституиран со хало, хидрокси, алкилокси или оксо;

Ag е хомоцикл одбран од групата од фенил, нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно е одбран од групата од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил и моно- или диалкиламинокарбонил;

Net е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N-феноксипиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил;

или бицикличен хетероцикл одбран од групата од хинолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4] диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен хетероцикл може евентуално да е супституиран на јаглероден атом со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата од хало, хидрокси, алкил или алкилокси;

хало е супституент одбран од групата од флуоро, хлоро, бром и јодо и

халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало атоми.

Има уште 41 патентни барања.

- (51) **B 64C 17/06,** (11) **903702**
 F 03G 3/08, (13) **T1**
 G 01C 19/00 (22) 17/06/2010
 (21) 2010/167 (45) 30/06/2011
 (30) 20060005622 10/10/2006 TR
 (96) 13/11/2006 EP06821400.6
 (97) 05/05/2010 EP2038172
 (73) **Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S.**
Halkali Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No.
5/A Kat 5 Kucukcekmece 34303 Istanbul, TR
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) OZTURK, Mustafa Naci and
 OZTURK, Mustafa Naci
 (54) **ЖИРОСКОПСКИ УРЕД**
 (57) 1. Постапка за:

Т) создавање ротација околу излезна оска (11), постапката се состои од:


а) монтажа на тело (2) за ротација околу првата (4), втората (11) и третата (16) оска, првата оска (4) е поставена во однос на втората оска (11) под агол на наклон (и), втората оска (11) ја образува излезната оска (11) на моторот (1), кадешто ротацијата на телото (2) околу третата оска (16) создава зголемување во смисла на промена на аголот на наклон (и);

б) ротација на телото (2) околу првата оска (4) со ротациона брзина поголема од предодредената вредност;

в) примена на вртежен момент кон телото (2) околу третата оска (16) во смисла на зголемување на аголот на наклон (и) кога првата оска (4) е на избраниот агол на наклон (и) во однос на втората оска (11) којшто е поголем од 0 степени и помал од 90 степени;

г) ограничување на ротацијата на телото (2) околу третата оска (16) во смисла на намалување на аголот на наклон (и) кој од друга страна би се појавил како резултат на обратниот вртежен момент, така што аголот на наклон (и) на првата оска (4) во однос на втората оска (11) останува поголем од 0 степени и помал од 90 степени; притоа да иницира или да ја зголеми брзината на ротацијата на телото (2) околу втората оска (11) така што да се создаде погонска моќност.

Има уште 50 патентни барања.




Слика 1

- (51) **A 61K 31/7048,** (11) **903701** (54) **КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА МАКРОЛИДНИ СОЕДИНЕНИЈА ОБДАРЕНИ СО АНТИВОСПАЛИТЕЛНА АКТИВНОСТ**
- A 61P 29/00, (13) **T1**
- C 07H 17/08 (22) 17/06/2010
- (21) 2010/168 (45) 30/06/2011 (57) 1. Кристална форма I на соединение со формула
- (30) 20050106123 06/07/2005 EP која **што се карактеризира** со еден образец на дифракција на прав со X-зраци кој што оп-фаќа 20 вредности на агол од околу 4.9; околу 8.5; околу 9.1; околу 9.6; околу 10.3; околу 11.1; околу 14.5; околу 17.0; околу 18.2; околу 19.3.
- (96) 05/07/2006 EP06791531.4 Има уште 19 патентни барања.
- (97) 28/04/2010 EP1907406
- (73) **ZAMBON S.p.A.**
20091 Bresso MI, IT
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) MARAGNI, Paolo;
MICHIELETTO, Ivan;
MASSACCESI, Franco;
MELOTTO, Elisa;
MORAZZONI, Gabriele;
BRAGA, Dario;
BRESCELLO, Roberto;
COTARCA, Livius;
DI MARIA, Alessandro and
NAPOLETANO, MAURO


Слика 1

Дифрактограми на прав со X-зраци на кристална Форма I.

R-24 Форма I



- | | | |
|--|--|---|
| (51) C 07K 5/00 ,
A 61K 39/395,
C 07H 21/04,
C 07K 14/00,
C 12N 15/11, 15/85
(21) 2010/170
(30) 20020402866P 10/08/2002 US
(96) 07/08/2003 EP03785123.5
(97) 02/06/2010 EP1534736
(73) Biogen Idec MA Inc. and
 Yale University
 Cambridge , Massachusetts 02142, US and
 New Haven, CT 06511, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје | (11) 903695
(13) T1
(22) 21/06/2010
(45) 30/06/2011 | (72) LEE, Daniel, H., S.;
PEPINSKY, R., Blake;
LI, Weiwei;
RABACCHI, Sylvia, A.,;
RELTON, Jane, K.;
WORLEY, Dane, S.;
STRITTMATTER, Stephen, M. and
SAH, Dinah, Y., W.
(54) АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ
 „NOGO”
(57) 1. Полипептид, <i>назначен со тоа што</i> е
одбран од групата која се состои од SEQ ID
NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID
NO: 4 и SEQ ID NO: 5.
Има уште 54 патентни барања. |
|--|--|---|



(51) **C 07D 487/04,** (11) **903720**
 A 61K 31/519, (13) **T1**
 A 61P 25/28 (22) 25/06/2010

(21) 2010/181 (45) 30/06/2011

(30) 20030290569 07/03/2003 EP

(96) 05/03/2004 EP04717643.3

(97) 26/05/2010 EP1603915


(73) **Sanofi - Aventis and
 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
 2-6-18, Kitahama Chuo-Ku, Osaka-Shi,
 Osaka 541-8505, JP**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) SAADY, Mourad;
 YAICHE, Philippe;
 LOCHEAD, Alistair;
 GEORGE, Pascal and
 SLOWINSKY, Franck

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА
 8-ПИРИДИНИЛ-ДИХИДРОСПИРО-
 ЦИКЛОАЛКИЛ-ПИРИМИДО-1,2А-
 ПИРИМИДИН-6-ОН И 8-ПИРИМИДИНИЛ-
 ДИХИДРОСПИРО-ЦИКЛОАЛКИЛ-
 ПИРИМИДО-1,2А-ПИРИМИДИН-6-
 ОН И НИВНА УПОТРЕБА ПРОТИВ
 НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1. Дериват на дихидроспиро-(циклоалкил)-
 пиримидон претставен со формулата (I) или
 негова сол, солват или хидрат:



назначен со тоа што:

X претставува два атоми на водород, атом на
 сулфур, атом на кислород;

Y претставува врска, карбонилна група,
 метилenska група која може да биде
 супституирана со една или две групи одбрани
 од C₁₋₆ алкилна група, хидроксилна група, C₁₋₄
 алкокси група, C₁₋₂ перхалогенирана алкилна
 група или amino група;

R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински
 прстен или 2, 4 или 6-пиримидински прстен,
 при што наведениот прстен може да биде
 супституиран со C₁₋₄ алкилна група, C₁₋₄
 алкокси група, или атом на халоген;

R2 претставува бензенски или нафталенски
 прстен; при што наведените прстени
 може да бидат супституирани со 1 до 4
 супституенти одбрани од C₁₋₆ алкилна група,
 метилendiокси група, атом на халоген,
 C₁₋₂ перхалогенирана алкилна група, C₁₋₃
 халогенирана алкилна група, хидроксилна
 група, C₁₋₄ алкокси група, нитро, цијано,
 amino, C₁₋₅ моноалкиламино група или C₂₋₁₀
 диалкиламино група;

R3 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкилна
 група или атом на халоген;

m претставува 1 до 4;

n претставува 0 до 3;

p претставува 0 до 2; и

q претставува 0 до 2, при што вредноста на
 p+q е помала од 4.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 307/84**, (11) **903721**
 A 61K 31/34, (13) **T1**
 C 07D 307/80, 407/04, (22) 25/06/2010
 407/10, 409/06, 471/04 (45) 30/06/2011

(21) 2010/182

(30) 20000010834 23/08/2000 FR

(96) 21/08/2001 EP01963113.4

(97) 26/05/2010 EP1315709


(73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) ASSENS, Jean-Louis;
 BERNHART, Claude;
 CABANEL-HAUDRICOURT, Frederique;
 GAUTIER, Patrick and
 NISATO, Dino

(54) **ДЕРИВАТИ НА АМИНОАЛКИЛБЕНЗОИЛ-
 БЕНЗОФУРАН ИЛИ БЕНЗОТИОФЕН,
 ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
 СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ**

(57) 1. Деривати на бензофуран или бензотиофен,
 претставени со општата формула:




и нивни фармацевтски прифатливи соли,
назначени со тоа што во наведената
 формула:

A претставува праволиниска или разгранета
 C_1-C_5 алкиленска група која може да биде
 супституирана со хидроксилна група, или A
 претставува група со општата формула:



каде што R_{19} и R_{20} , кои може да бидат исти
 или различни, засебно претставуваат
 праволиниска или разгранета C_1-C_4
 алкиленска група,

R_{30} и R_{31} , заедно со јаглеродниот атом за кој
 се прикачени, претставуваат карбонилна
 група, или претставуваат група со општата
 формула:




каде што R_{29} претставува C_1-C_4 алкиленска
 група,

T претставува водород или C_1-C_4 алкилен
 радикал,


R претставува:

- цијано, формилна или тетразолилна група,
- естерска група со општата формула:




каде што R_4 претставува праволиниска или
 разгранета C_1-C_6 алкилна група или C_3-C_6
 циклоалкилна група,

- карбоксилна група со општата формула:




каде што R_5 претставува атом на водород
 или на алкален метал,

- амидна група со општата формула:




каде што R_6 и R_7 , кои може да бидат исти
 или различни, претставуваат водород или
 праволиниски или разгранет C_1-C_4 алкилен
 радикал, или R_6 и R_7 заедно претставуваат
 C_2-C_6 алкиленски ланец,

- кетонска група со општата формула:




каде што R_6 претставува C_1-C_4 алкилна
 група,

- оксимска група со општата формула:




каде што R_9 претставува водород или C_1-C_4
 алкилен радикал,

- карбоксилна група со општата формула:



каде што R_{10} претставува праволиниска
 или разгранета C_1-C_4 алкиленска група, R_{11}
 претставува водород или C_1-C_4 алкилен
 радикал, R_{12} претставува C_1-C_4 алкилен
 радикал, или R_{11} и R_{12} заедно претставуваат
 C_2-C_6 алкиленски синџир,

група со општата формула:




каде што R_{32} и R_{33} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкилна група,

R_1 претставува праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкилна група, или R_1 претставува група со општата формула:




каде што R_{23} претставува праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкиленска група,

R_2 и R_3 , кои може да бидат исти или различни, претставуваат водород, праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_6$ алкилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген или со пиролидинилна група, $\text{C}_3\text{-C}_6$ циклоалкилна или група со општата формула:



каде што R_{24} претставува праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкиленска група, а R_{25} претставува праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкилна група,

или R_2 и R_3 заедно претставуваат праволиниска или разгранета $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ алкиленска група, или заедно со азотниот атом за кој се прикачени, претставуваат група со општата формула:



каде што:

- R_{26} , R_{27} и R_{28} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат водород, или праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкилна група, или

- R_{26} претставува водород или праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкилна група, а R_{27} и R_{28} заедно претставуваат праволиниска или разгранета $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкиленска група,

W , W' и Z се дефинирани како следи:

- кога W и W' се исти и претставуваат CH , тогаш Z претставува $-\text{O}-$ или $-\text{S}-$,

- кога W претставува CH , а W' претставува C-R_{13} , тогаш Z претставува:

R_{13} и R_{14} , кои може да бидат исти или различни и претставуваат водород, атом на халоген, $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкилен радикал или $\text{C}_1\text{-C}_4$ алкокси радикал,

X претставува $-\text{O}-$ или $-\text{S}-$,


при што наведените деривати на бензофуран или бензотиофен се во вид на поединечни оптички изомери или нивни мешавини.

Има уште 32 патентни барања.

- (51) **C 07J 1/00**, (11) **903722**
 A 61K 31/567, (13) **T1**
 A 61P 5/36, (22) 28/06/2010
 C 07J 21/00, 51/00 (45) 30/06/2011
- (21) 2010/183
 (30) 200610054535 15/11/2006 DE
 (96) 14/11/2007 EP07819866.0
 (97) 21/04/2010 EP2081951
 (73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) FUHRMANN, Ulrike;
 PETROV, Orlin;
 SCHMIDT, Anja;
 CLEVE, Arwed;
 GARKE, Gunnar;
 PRUEHS, Stefan;
 BRUDNY-KLOEPPEL, Margarete;
 ROTTMANN, Antje;
 HASSELMANN, Rainer;
 SCHULTZE-MOSGAU, Marcus and
 MOELLER, Carsten

(54) **АНТАГОНИСТИ НА ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОР**


- (57) 1. Антагонист на прогестерон рецептор со општата формула I:



во кој R1 може да е водороден атом и R2 хидроксил група или R1 и R2 заедно може да се оксо група.

Има уште 23 патентни барања.

Слика 1: CD спектар на (R)-4-[4-бромофенил]-2,2-диметил-1,3-диоксолан





- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) C 07K 16/18,
A 61K 39/395, 48/00,
A 61P 35/00, 9/00,
C 12N 15/13</p> <p>(21) 2010/185</p> <p>(30) 20030021401 12/09/2003 GB and
20020027080 20/11/2002 GB</p> <p>(96) 20/11/2003 EP03778499.8</p> <p>(97) 31/03/2010 EP1565491</p> <p>(73) Cancer Research Technology Limited
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје</p> | <p>(11) 903724</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 30/06/2010</p> <p>(45) 30/06/2011</p> | <p>(72) BICKNELL, Roy;
SUCHTING, Steven and
STEWART, Lorna Mary Dyet</p> <p>(54) АНТИТЕЛА КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА
ЧОВЕЧКИ MAGIC ROUNDABOUT (MR),
ПОЛИПЕПТИДИ И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ
ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА АНГИОГЕНЕЗА</p> <p>(57) 1. Употреба на антитело кое селективно се врзува за аминокиселински остатоци 46-209 од човечки magic roundabout (MR) (SEQ ID NO:2) при добивањето медикамент за инхибирање ангиогенеза.
Има уште 47 патентни барања.</p> |
|--|---|--|

Слика 1А


Noil memo

```

GGGGGGGGGATTTGGGACAGAGCAGCGAGGACAAAGTGGCTGGGGACAGGACATAG
GGCTGAGAGTAGCCATGGGCTCTGGAGAGAGACAGGCTCTGGGGGGCAGGGGTTTC
CCCTGGCTGTTCTGTCTGGCTGATCATGAGGAGGAGGATGGCTCAGGACTCCCCCCC
CAGATCTGATTCACCCCCCAGGGACCAAGCTGTTCAGGGGGCTGGGCTTCACAGGA
TAGCTGCAAGCTCAGGGCCAGGCCACTTCCAGCCCTGGCTGGTTCTGAAATGG
GCAAGCTCTGAGCATGGTGGCCCCAGAGCCAGACCCCTGGCTGGCTGGATGGGACC
CTTCTGGCTGACAGGCCCCCTGGCCGGGGACATGGCCAGATGGCCAGGCCCCCTGT
CCACAGAGCTGGGTGTCTACACATGTGGAGGGCCAGGAAAGCCGGCTGGCCAGGGCAGT
CAGCAGAGGGCTGGCTGGCTGTGTGGCTGTCTGGGGAGGATTTCCAGATCCAG
CCTCGGAGCATGTTGGCTGTGTGGCTGGAGGCACTTACTCTGGAAATGTGGCCGC
CCTGGGGCCACCCAGAGGCCACAGTCTCATGTTGGAAAGATGGGAAGCCCCCTGGC
CCTCCAGCCCCGGAGGCCACACAGTGTCTGGGGGTTCCCTGCTGATGGCAAGAGCA
GGAAAGAGTGGAGGAGGGAGCTACATGTGTGGCCAGCCAGCCAGGACATA
GGGAGAGCCCGCAGGCCGGGTTTCCATCCAGGAGGCCAGGACTACAGGGAGCC
TGTGGAGCTTCTGGCTGTGGCAATTCAGCTGGAAATGTGGACTGCTGGAAACCG
PATCCTGAGAGGGCCCCAAGCCTAGAGCCGGGGTGTGGCTCAGCTGGAAAGTTCA
GTGGCCCTGTGCGCTGGCCCAATCTTACAGCCCTTGTTCAGGACCCAGACTGC
CCCCGGAGGCCAGGGAGCTCCCTGGCCAGAGGAGCTGTGGCCCGCTGGCAGAGC
GCAAGGCTTGGAGGCCCTCCACTGGGGCCAGGACTACAGTTCAGAAATGAGACCAT
CCTCTGGCCGGCTGGAGGCCCTGACAGCAAGCTGTGGCTCTGGAGGCTGGCCGA
AAAGTGGCCAGTGGCCCGCTCAGGAGGTGACTCTAAAGCCCTGGCAATGGCACT
GTCTTGTGGAGTGGGTGCCACCCCTGCTGAAAGCCACAAATGGCATCATCCGTG
GCTACAGGCTCTGGAGCCCTGGGGCAACACATCACTGCCACAGGCAACTGGACTGT
AGTTGTTGAGCAGACCCAGCTGGAAATGGCCACCCATATGGCAAGGCTCTACTGC
GTGCAAGTGGCTGCAGTCACTGTGTCTGGAGCTGGGGAGCCAGTAGACTGTCT
GGCTCTTTTAGAGCAGGCCATGGAGGGAGGCCACCCAGGAACCCAGTGGAGATGG
TECTGGACCTTGGAGCAGCTGAGGGCTAAGCTGGAGGGGGCTGAGGTCAATGGC
ACCTGGGGTGTGGACTGTGGCTGCTGCTCTGGGCCAGCCCGGTGTATGCCACC
GCCCCGGCCAGCTAGGGTGGCACTGGGGCCAGGTCTGTACAGATATACCAATGA
GGATGCCATCTAAAGACAGGATGGATCACAGTGAAGCTCCAGTGGTTGTGGCAGAC
ACTTGGGGTTCACACTTGGCTCTGGAGGCTGGAGCAGCAAGCCAGCCCTCAGCA
GTGGCTGGGGGCGGATGGCCGGAGCCAGTAGACTGTGGCTCTGGCTCTCTGCTCTC
CTGGACTGCCAGGCCCGGGGCTGGCTGGCTTTCAGAGACCCAGCACTTTTAT
GGCTCCCTCATGGTAGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGGCTGG
TCCAGGTGTGGAGGGGGCTCCCAACCCAGGTGGGGCCAGTCTCCAGGCCCTGTTC
    
```

- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903725**
 A 61K 31/4985, (13) T1
 A 61P 29/00 (22) 02/07/2010
 (21) 2010/189 (45) 30/06/2011
- (30) 20060803552P 31/05/2006 US;
 20070931763P 25/05/2007 US;
 20070931764P 25/05/2007 US;
 20070931844P 25/05/2007 US and
 20070932100P 29/05/2007 US
- (96) 30/05/2007 EP07729660.6
 (97) 21/04/2010 EP2029602
- (73) **Galapagos N.V.**
Generaal de Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen, BE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) ANDREWS, Martin James Inglis;
 EDWARDS, Paul;
 CHAMBERS, Mark Stuart;
 SCHMIDT, Wolfgang;
 HIRST, Kim Louise;
 MACLEOD, Angus;
 CLASE, Juha Andrew and
 BAR, Gregory

- (54) **ТРИАЗОЛОПИРАЗИН СОЕДИНЕНИЈА**
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНИ & ИНФЛАМАТОРНИ
ЗАБОЛУВАЊА
- (57) 1. Соединение според формулата III:




(III)

назначено со тоа што

R¹ е H, или супституиран или несупституиран алкил; и секое од R⁸ и R⁹ е независно одбрано од супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран хетероциклоалкил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероарил; или фармацевтски прифатлива сол, солват на истите; и стереоизомери, изотопски варијанти и таутомери на истите. Има уште 36 патентни барања.

Слика 1






- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) C 12Q 1/68</p> <p>(21) 2010/202</p> <p>(30) 20060117551 20/07/2006 EP</p> <p>(96) 20/07/2007 EP07787764.5</p> <p>(97) 26/05/2010 EP2046985</p> <p>(73) Pangaea Biotech, S.A.
 USP Instituto Universal Dexeus
 Departamento de Oncologia Sabino Arana
 5-19 08028 Barcelona, ES</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје</p> <p>(72) ROSELL COSTA, Rafael and
 TARON ROCA, Miguel</p> <p>(54) ПОСТАПКА ЗА ОТКРИВАЊЕ МУТАЦИИ
 КАЈ EGFR ГЕНИТЕ ВО ПРИМЕРОК ОД КРВ</p> | <p>(11) 903713</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 21/07/2010</p> <p>(45) 30/06/2011</p> | <p>(57) 1. Постапка за откривање мутации кај EGFR гените во примерок од крв на субјект. Споменатата постапка содржи:</p> <p>(i) обезбедување на ДНА од споментиот примерок;</p> <p>(ii) засилување на секвенцата на нуклеинската киселина соодветна на специфичен регион од EGFR гените со помош на PCR употребувајќи испитување со помош на Протеинско-Нуклеинска киселина кадешто споменатото испитување со помош на Протеинско-нуклеинска киселина е способно за специфично распознавање и вкрстување со дивиот тип на EGFR секвенцата со што се инхибира нејзиното засилување; и</p> <p>(iii) откривање на споменатата мутација.</p> <p>Има уште 6 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **C 07D 413/14**, (11) **903712**
 A 61K 31/50 (13) **T1**
 (21) 2010/204 (22) 22/07/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 20010003063 26/07/2001 HU
 (96) 24/07/2002 EP02755381.7
 (97) 05/05/2010 EP1417206
- (73) **EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag**
Kerezsturi ut 30-38 1106 Budapest , HU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) SIMIG, Gyula;
 KOTAY NAGY, Peter;
 LEVAY, Gyorgy;
 SCHMIDT, Eva;
 EGYED, Andras;
 SZENASI, Gabor;
 WELLMANN, Janos;
 BARKOCZY, Jozsef;
 GACSALYI, Istvan;
 RACZNE BAJNOGEL, Judit;
 PALLAGI, Katalin and
 MIKLOSNE KOVACS, Aniko
- (54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА 2Н-ПИРИДАЗИН-3-ОН, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА АКТИВНАТА СОСТОЈКА**

- (57) 1. Дериват на 2Н-пиридазин-3-он со формулата




(I)

назначен со тоа што

R претставува водороден атом или C₁₋₄ алкил група;

X и Y претставуваат, независно, водороден атом, халоген атом или група со формулата



(II)

под услов да едно од X и y претставува секогаш група со формулата II, и потоа другото претставува водороден атом или халоген атом, каде што во формулата II

n има вредност од 1 или 2,

и негови фармацевтски прикладни киселински адитивни соли.

Има уште 16 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/5685, 9/70,** (11) **903703**
 A 61P 19/10 (13) **T1**
 (21) 2010/265 (22) 05/10/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 0409498 28/04/2004 GB
 (96) 28/04/2005 EP05738733.4
 (97) 08/09/2010 EP17448779
- (73) **HUNTER-FLEMING LIMITED**
Regus House, 1 Friary Temple Quay,
BRISTOL BS1 6EA, GB
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (54) **ТРАНСДЕРМАЛНА СТЕРОИДНА**
ФОРМУЛАЦИЈА
- (57) 1. Адхезивно парче за трансдермална
 администрација на соединение од формулата
 (I)

каде што R1, R2, R3 и R4 се исти или различни едно од друго и секое претставува оксо група, хидрокси група, меркапто група, атом на водороден, атом на халоген, алокси група или арилокси група; непрекинатата линија покажува дека можат да бидат единечни или двојни врски помеѓу еден од соодветните парови или атоми на јаглерод или на естер, предметното парче се состои од субстрат и од слој лепило на субстратот, каде предметното лепило содржи кополимер од 40 до 60% од тежината на метоксетил акрилат, од 30 до 40% по тежина од лаурил акрилат или метакрилат и од 10 до 25% од тежината од поларен мономер, предметниот адхезив дисперзира најмалку едно соединение од формулата (I) или негов естер.

Има уште 17 патентни барања.



(51) A 61K 45/00, 31/137, 31/167, 31/439, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (21) 2010/268 (30) 01312 31/05/2004 ES (96) 31/05/2005 EP07019644.8 (97) 21/07/2010 EP1891973 (73) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES	(11) 903704 (13) T1 (22) 07/10/2010 (45) 30/06/2011	(54) КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И PDE4 ИНХИБИТОРИ	(57) 1. Комбинација која содржи (а) PDE4 инхибитори и (б) антагонист на M3 мускарински рецептори кој е 3(R)-(2-хидроски-2,2-дитиен-2-илацетокси)-1-(3-феноксипропил)-1-азониабицикло[2.2.2]октан, во форма на сол со анјон X, што е фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина. Има уште 18 патентни барања.
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје			
(72) Gras Escardo, Jordi; Lienas Calvo, Jesus; Ryder, Hamish and Orviz Diaz, Pio			

(51) A 61K 45/00, 31/137, 31/167, 31/439, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (21) 2010/269 (30) 001969 24/02/2005 EP; 01312 31/05/2004 ES; 000722 25/02/2005 GB and 000740 25/02/2005 GB (96) 31/05/2005 EP07019646.4 (97) 21/07/2010 EP1891974 (73) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES	(11) 903705 (13) T1 (22) 07/10/2010 (45) 30/06/2011	(72) Gras Escardo, Jordi; Lienas Calvo, Jesus; Ryder, Hamish and Orviz Diaz, Pio	(54) КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И PDE4 ИНХИБИТОРИ	(57) 1. Комбинација која содржи (а) PDE4 инхибитор и (б) антагонист на M3 мускарински рецептори кој е (3R)-1-фенетил-3-(9H-ксантен-9-карбонилокси)-1-азониабицикло[2.2.2]октан, во форма на сол со анјон X, што е фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина. Има уште 18 патентни барања.
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје				



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 38/18, 9/00, | (11) 903726 | (72) CARMELIET, Peter |
| A 61P 25/14 | (13) T1 | (54) ЛЕКУВАЊЕ АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА |
| (21) 2010/296 | (22) 03/11/2010 | СКЛЕРОЗА |
| | (45) 30/06/2011 | (57) 1. VEGF ₁₆₅ за употреба за лекување |
| (30) 20040102334 27/05/2004 EP | | мотонеурон болеста при што споменатиот |
| (96) 27/05/2005 EP05747975.0 | | VEGF ₁₆₅ континуирано се администрира до |
| (97) 25/08/2010 EP1755647 | | најмалку 4 недели од местото на почетокот |
| (73) Life Sciences Research Partners VZW. | | со доза која варира од 0,01 mg / kg / дневно и |
| Onderwijs & Navorsing, Campus | | 0,6 mg / kg / дневно. |
| Gasthuisberg K.U. Leuven, Herestraat 49, | | Има уште 8 патентни барања. |
| box 913, 3000 Leuven, BE | | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА | | |
| ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | |
| п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, | | |
| 1000 Скопје | | |


- (51) **E 02D 3/12,** (11) **903727**
 E 21B 33/138 (13) **T1**
 (21) 2010/297 (22) 03/11/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 2004MI02149 09/11/2004 IT
 (96) 24/10/2005 EP05799084.8
 (97) 08/09/2010 EP1809817
- (73) **Urettek S.r.l.**
Via Dosso del Duca 16, 37021 Bosco
Chiesanuova (Verona), IT
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) CANTERI, Carlo
- (54) **МЕТОДА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ШУПЛИНИ**
ПРИСУТНИ ВО МАСА НА ПОЧВА ИЛИ ВО
ТЕЛО ВО ЦЕЛИНА
- (57) 1. Метода за полнење шуплини присутни
 во маса на почва или во вградено тело во
 целина, со цел да го обноват својот структурен
 континуитет, кој **се карактеризира** со тоа
 што се состои во низа:

- прв чекор на подготовка, при што прво се
 прават дупки (5) за поврзување на шуплината
 (1) со надворешноста така што ја поврзуваат
 масата на почвата или на вграденото тело
 во целина сочинети помеѓу шуплината (1)
 и работната површина (10) а се наоѓаат
 надвор од масата на почвата или вграденото
 тело во целина.

- најмалку еден чекор од најмалку
 делумното пополнување на шуплината (1),
 со воведување на материјалот за полнење
 (3) во шуплината (1) преку споменатите први
 дупки (5), споменатиот материјал за полнење
 (3) се состои од материјал во течна состојба
 која зацврстува по дефинирано време или
 со инертен материјал во цврста состојба;

- најмалку еден чекор на пополнување
 на шуплината (1) со воведување во
 споменатата шуплина течна синтетичка
 супстанција (4) кој се шири и мести со
 хемиска реакција и е прилагодена да
 генерира, како последица на нејзиното
 проширување, најмалку пополнување на
 шуплината (1) и тампонирање и/или полнење
 на споменатиот материјал за полнење (3)
 внесен во шуплината (1) во споменатиот
 чекор на пополнување.

Има уште 54 патентни барања.



Нацрт 1

- (51) **G 01N 33/53**, (11) **903728**
 C 12N 5/00, (13) **T1**
 G 01N 33/531, 33/537 (22) 03/11/2010
 (21) 2010/298 (45) 30/06/2011
 (30) 20010338767P 04/12/2001 US
 (96) 04/12/2002 EP02790028.1
 (97) 28/07/2010 EP1459065
 (73) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.**
P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tikva, IL
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) KLINGER, Ety

(54) **ПРОЦЕСИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ**

- (57) 1. Процес за мерење на јачината на тест серијата на глатирамер ацетат во однос на познатата јачината на референтната серија која се состои од:

а) имунизирање женски (SJLXBALB / C) F1 глувци помеѓу 8 и 12 недели од животот со претходно одредена количина на глатирамер ацетат од референтната серија.

б) приготвување примарна култура на клетки од лимфен јазол од глувците во чекор (а) 9-11 дена по имунизацијата;

в) одделно инкубирање на најмалку пет референтни примероци, од кои секој содржи претходно одреден број клетки од примарната култура во чекор (б) и претходно одредената количина на глатирамер ацетат помеѓу 1 мг / ml и 25 мг / ml од референтната серија:


г) инкубирање најмалку два примероци, од кои секој содржи претходно одреден број на клетки од примарната култура во чекор (б) и претходно одредената количина на глатирамер ацетат од тест серијата;

д) определување за секој примерок во чекорите (в) и (г), количината на интерлеукин-2 излачена од клетките во секој примерок по 18-21 часа на инкубација на таквите примероци;

ѓ) корелативно количината на интерлеукин-2 излачена од примероците инкубирани со тест серијата на глатирамер ацетат со сумите на интерлеукин-2 се излучуваат од примероците инкубирани со референтната серија на глатирамер ацетат, за да се определи јачината на тест серија на глатирамер ацетат во однос на референтната серија на глатирамер ацетат,

во која во секој примерок во чекорите (в) и (г), претходно одредениот број на клетки е значително идентичен и во кој за секој примерок кој содржи претходно одредена количина на глатирамер ацетат од тест серија има и соодветен референтен примерок кој содржи значителна количина на претходно одредена количина на глатирамер ацетат од референтната серија.


Има уште 23 патентни барања.





- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/165,
A 61P 25/22 | (11) 903729 | (72) Millan, Mark; |
| (21) 2010/299 | (13) T1 | Mocaer, Elisabeth; |
| | (22) 04/11/2010 | Delalleau, Bruno and |
| | (45) 30/06/2011 | Fabiano, Agnes |
| (30) 20060003083 07/04/2006 FR | | (54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА ДА СЕ |
| (96) 06/04/2007 EP07290420.4 | | ДОБИЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ |
| (97) 18/08/2010 EP1842535 | | ОПШТО АНКСИОЗНО ЗАБОЛУВАЊЕ |
| (73) Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR | | (57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2-(7-метокси-1-нафтил)етил]ацетамид, или еден од неговите хидрати, кристални форми и додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база, како единствена активна состојка, за добивањето на лекот наменет за третман на општо анксиозно пореметување. Има уште 3 патентни барања. |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје | | |

- (51) **C 07F 9/44,** (11) **903730**
 A 61K 31/66, (13) **T1**
 A 61P 31/00 (22) 04/11/2010
 (21) 2010/300 (45) 30/06/2011
 (30) 20030533745P 30/12/2003 US;
 20040590987P 26/07/2004 US and
 20040606595P 01/09/2004 US
 (96) 29/12/2004 EP04815956.0
 (97) 18/08/2010 EP1716162
 (73) **GILEAD SCIENCES, INC.**
333 Lakeside Drive Foster City,
California 94404, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) HE, Gong-Xin;
 KIM, Choung, U.;
 LEE, William, A.;
 WANG, Jianying;
 YANG, Zheng-Yu;
 CHENG, Xiaqin;
 COOK, Gary, P.;
 DESAI, Manij, C.;
 DOERFLER, Edward and
 ROHLOFF, John, C.
 (54) **ФОСФОНАТИ, МОНОФОСФОНАМИДИ,**
БИФОСФОНАМИДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ВИРУСНИ ЗАБОЛУВАЊА
 (57) 1. Соединение со формула IA



каде што:

Y^{1A} и Y^{1B} се $-NH(R^X)$;

R^X е независно R^2 ;

R^1 е


(а) етил супституиран со $C(=O)OR^4$, каде што R^4 е метил, етил, n-пропил, i-пропил, n-бутил, i-бутил, s-бутил, t-бутил, 1-пентил-2-пентил, 3-пентил, 2-метил-2-бутил, 3-метил-2-бутил, 3-метил-1-бутил, 2-метил-1-бутил, 1-хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-метил-2-пентил, 3-метил-2-пентил, 4-метил-2-пентил, 3-метил-3-пентил, 2-метил-3-пентил, 2,3-диметил-2-бутил, 3,3-диметил-2-бутил, винил, алил, циклопентенил, 5-хексенил, етинил или пропаргил;

(б) пропил супституиран со $C(=O)OR^4$, каде што R^4 е алкил со 1 до 18 јаглеродни атоми, алкенил со 2 до 18 јаглеродни атоми, или алкенил со 2 до 18 јаглеродни атоми или

(в) метил супституиран со два R^3 каде што еден R^3 е $-R^5W^3$ и другиот R^3 е $C(=O)OR^4$; R^4 е алкил со 1 до 18 јаглеродни атоми, алкенил со 2 до 18 јаглеродни атоми или алкинил со 2 до 18 јаглеродни атоми, R^5 е метилен, W^3 е фенил или негова фармацевтски прифатлива сол.


Има уште 12 патентни барања.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 47/32 | (11) 903731 | - најмалку еден втор биоадхезивен гелирачки полимер добиен од акрилна киселина, вкрстен со алил сахароза или алил пентаеритрол во количина помеѓу 0.1% и 5% од тежината на формулацијата, |
| | (13) T1 | - најмалку еден хидратен/навлажнувачки агенс, во количина помеѓу 0% и 20% од тежината на формулацијата, |
| (21) 2010/301 | (22) 08/11/2010 | - најмалку една масна/хипофилична компонента, во количина помеѓу 0% и 50% од тежината на формулацијата, |
| | (45) 30/06/2011 | - најмалку еден растворлив/емулзирачки агенс, во количина помеѓу 0% и 70% од тежината на формулацијата, |
| (30) 20030001672 16/07/2003 EP | | - најмалку еден неутрализирачки агенс во доволна количина да ја позиционира рН-та на формулацијата помеѓу 2 и 6, |
| (96) 16/07/2004 EP04742064.1 | | - естриол во количина помеѓу 0.001% и 0.05% од тежината на формулацијата, |
| (97) 29/09/2010 EP1652535 | | - вода, во доволна количина за да се комплетира формулацијата. |
| (73) Italfarmaco, S.A. | | Има уште 14 патентни барања. |
| San Rafael 3 28108 Alcobendas (Madrid), ES | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) ACEBRON FERNANDEZ, Alvaro; | | |
| CAMPUZANO GARCIA, Ana; | | |
| HERNANDEZ MARTIN, Rosa Maria; | | |
| IGARTUA OLACHEA, Manuela; | | |
| PEDRAZ MUNOZ, Jose Luis and | | |
| RODRIGUEZ GASCON, Alicia | | |
| (54) ПОЛУТВРДИ МУКОАДХЕЗИВНИ ФОРМУЛАЦИИ | | |
| (57) 1. Полутврда мукоадхезивна формулација, се карактеризира со тоа што содржи: | | |
| - најмалку еден прв биоадхезивен гелирачки полимер од типот на полиакрилна киселина, вкрстен со дивинил гликол во количина помеѓу 0.1% и 5% од тежината на формулацијата, | | |



Слика 1

- (51) **A 61K 31/13, 45/06,** (11) **903736** (54) **МЕМАНТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ БЛАГА-ДО-**
A 61P 25/28 (13) **T1** **УМЕРЕНА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ**
(21) 2010/302 (22) 09/11/2010 (57) 1. Употреба на мемантин или негова
(45) 30/06/2011 фармацевтски прифатлива сол при
(30) 20040534553P 05/01/2004 US and произведувањето медикамент за
20040542176P 04/02/2004 US монотерапевтско третирање блага-до-
(96) 05/01/2005 EP05711256.7 умерена Алцхајмерова болест, **назначена**
(97) 03/11/2002 EP1703902 **со тоа што** медикаментот е произведен
(73) **Merz Pharma GmbH & Co. KGaA** за давање мемантин во почетна доза од 5
Eckenheimer Landstrasse 100 мг/ден зголемувајќи неделно за 5 мг/ден до
60318 Frankfurt, DE крајна доза од 20 мг/ден.
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ Има уште 5 патентни барања.
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) McDONALD, Scott;
GERGEL, Ivan;
STOFFLER, Albrecht;
MOEBIUS, Hans-Joerg;
WIRTH, Yvonne and
POTKIN, Steven




СЛИКА 1(a-j)

- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) C 12N 5/07,
 A 61K 39/12,
 A 61P 31/12,
 C 12N 7/00</p> <p>(21) 2010/303</p> <p>(30) 20011044906 12/09/2001 DE</p> <p>(96) 11/09/2002 EP02777069.2</p> <p>(97) 01/09/2010 EP1427815</p> <p>(73) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
 Emil-von-Behring-Strasse 76
 35041 Marburg, DE</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје</p> <p>(72) VORLOP, Jurgen;
 LUBBEN, Holger;
 GREGERSEN, Jens-Peter and
 Frech, Christian</p> <p>(54) МЕТОДИ ЗА ИНДУСТРИСКО ПРОИЗ-
 ВОДСТВО НА ВАКЦИНИ</p> | <p>(11) 903737</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 09/11/2010</p> <p>(45) 30/06/2011</p> | <p>(57) 1. Метода за масовно производство на вакцини, која опфаќа:</p> <p>(а) размножување MDCK суспензиона култура во средина која е ослободена од серум, ослободена од протеин или е хемиски дефинирана, назначена со тоа, што</p> <p>(i) размножувањето се изведува во систем за пакетна достава;</p> <p>(ii) волуменот на културата е зголемен со додавањето на свежа средина, и</p> <p>(iii) се постигнува волумен на производство од 100-10000 L,</p> <p>(б) инфицирање на MDCK суспензионата култура со вирус,</p> <p>(в) размножување на вирусите во MDCK суспензионата култура, и</p> <p>(г) изолирање на вирусите или протеинот произведен од наведените вируси од клеточната култура.</p> <p>Има уште 8 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

- (51) **B 21D 13/04, 13/10,** (11) **903709**
 E 04C 2/00 (13) **T1**
- (21) 2010/317 (22) 22/11/2010
 (45) 30/06/2011
- (30) 200610021556 08/05/2006 DE
 (96) 03/05/2007 EP07724828.4
 (97) 25/08/2010 EP2015879
- (73) **Richter-System GmbH & Co.KG**
Flughafenstrasse 10 64347 Griesheim, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) KNAUF, Alfons, Jean
- (54) **ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ ЗА СУВИ**
КОНСТРУКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ, И МЕТОДА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКОВ ЕЛЕМЕНТ
ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ
- (57) 1. Елемент за прицврстување (1, 1', 1") за суви конструкциони елементи, кој опфаќа лимен материјал (15) кој има барем еден поврзувачки дел (5), каде што лимениот

материјал (15) е обезбеден со мнозинство вдлабнатини (6) во регионот на барем едниот поврзувачки дел (5), каде што вдлабнатините (6) се формирани од деформирани региони од лимениот материјал (15) така што вдлабнатините (6) на една страна од лимениот материјал формираат подигнувања (7) на спротивната страна од лимениот материјал (15) назначен со тоа, што вдлабнатините (6) се во секој случај опкружени од лизгачки површини (9) со цел поврзувачки средини да бидат воведени во или низ поврзувачкиот дел (5), кои лизгачки површини се закосени во однос на замислена централна линија (M) на лимениот материјал (15), што лимениот материјал (15) во барем едниот поврзувачки дел (5) нема површина паралелна со замислената централна линија (M) на лимениот материјал (15), освен за вдлабнатините (6) и/или подигнувањата (7).
 Има уште 14 патентни барања.




Слика 1а



- (51) **A 61K 31/165,** (11) **903710** (54) **УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА ДА СЕ ДОБИЕ ЛЕК НАМЕНЕТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПЕРИВЕНТРИКУЛАРНА ЛЕУКОМАЛАЦИЈА**
A 61P 25/00 (13) **T1**
(21) 2010/320 (22) 25/11/2010 (57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2-(7-метокси-1-нафтил)етил]ацетамид, или еден од неговите хидрати, кристални форми и исто така негови додатни соли со фармацевтска прифатлива киселина или база, во производството на лекот наменети за третман на перивентрикуларна леукомалација.
(30) 20060010294 24/11/2006 FR (45) 30/06/2011 Има уште 5 патентни барања.
(96) 23/11/2007 EP07291392.4
(97) 06/10/2010 EP1927351
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(72) Spedding, Michael and
Mocaer, Elisabeth

- (51) **A 61L 2/14, 2/20, 2/24, 2/26** (11) **903711**
(13) **T1**
- (21) 2010/321 (22) 25/11/2010
(45) 30/06/2011
- (30) 20040000237 16/01/2004 BR
(96) 14/01/2005 EP05700947.4
(97) 25/08/2010 EP1735014
(73) **CISA S.p.A.**
Via Pontina km 28, 00040 Pomezia, Rome, IT
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
- (72) Shiosawa, Tadashi
- (54) **ПРОЦЕС И УРЕД ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА СО
ВАКУУМ**
- (57) 1. Процес за стерилизација на артикли со вакуум (М), така што на почетокот на процесот на стерилизација се прави набавка на артиклите (М) за да се стерелизираат и да се организираат и да бидат изложени на вакуум во комора од нерѓосувачки челик (1), по можност со една или две врати (2) и (3); каде што процесот, користи, поврзан со комората (1), вакуум систем кој се состои од најмалку една машинска вакуум пумпа (4); процесот прави припрема за уредот (8) со вбригувачки систем за гас за стерилизација и систем за прием на атмосферски воздух, кој се состои од филтер; споменатиот процес е автоматски, се контролира со програмски логички контролор (14) **се карактеризира**
- а) во примената на пареа од раствор на водороден пероксид и плазмата од преостанатиот гас од атмосферскиот воздухот, предизвикан од електрично празнење кое пулсира;
- б) со тоа што вакуум систем дополнително се состои од најмалку една течна прстенеста пумпа (5), која е приклучен во паралела и поврзана со споменетата комора (1) со вентили (6) и (7);
- в) со тоа испарување и одвојувањето на водата од водороден пероксид се случува во уредот (8);
- г) со тоа системот за прием на атмосферскиот воздух дополнително се состои од одвлажнување (11) и се поврзува со комората (1) со вентили (9) и (10) и на одвлажнување (11) со вентилот (11а);
- д) со тоа во внатрешноста на комората (1) се обезбедени со држач (12), составен од рамна површина, што, освен што служи за да се даде поддршка на артиклите (М) кои треба да бидат стерилизирани, исто така, содржи електроди (Е) во кои плазмата е формирана за процесот на стерилизација;
- ѓ) со тоа што програмскиот логички контролор (14) е одговорен за:

- Намалување на притисок врз артиклите кои треба да бидат стерилизирани, со помош на течна прстенеста пумпа (5) по механичката вакуум пумпа (4), со цел да се достигне потребниот притисок на плазмата;
- Елиминација на останатата пареа од растворот (ML) од водороден пероксид, по пат на разводнување со филтриран атмосферски воздух со помош на течна прстенеста пумпа (5);
- Примена на пареата од растворот (ML) од водороден пероксид која испарува во вакуум со загревање и одвојување на водата од растворот;
- Разводнување на пареата од водороден пероксид со вбригување на филтриран воздух (11) внатре во комората(1);
- Обезбедување на држачи (12), кои дејствуваат како извор (13) електрода (Е) за произведување на пулсирачко DC празнење и празнење на плазма во близина на артиклите (М) наредени на држачите (12);
- Произведување на плазма од преостанатиот атмосферскиот воздух со возбуждавање на пулсирачкото DC со цел да се добие соодветна температурата за стерилизација;
- Произведување на пулсирачко DC празнење на плазма од атмосферскиот воздух со цел да се дополни стерилизација и отстранување на остатоците;
- Примената на вакуум се одвива во просек на притисок од 5×10^{-2} mbar до 1×10^2 mbar. Има уште 12 патентни барања.




- (51) **A 61K 8/49** (11) **903707**
 (21) 2010/323 (13) **T1**
 (22) 26/11/2010 (22) 26/11/2010
 (45) 30/06/2011 (45) 30/06/2011
- (30) 10250646 31/10/2002 DE;
 20217814 U 18/11/2002 DE and
 353056 29/01/2003 US
- (96) 30/10/2003 EP03769477.5
 (97) 24/11/2010 EP1562585
- (73) **Asat AG Applied Science & Technology**
6300 Zug, CH
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИК АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SCHMID, Hans, W.


(54) **ЕДИНИЦИ ДНЕВНИ ДОЗИ НА МЕЛАТОНИН**

(57) 1. Контејнер за една употреба за лек или козметички агенс за месна апликација, кој што содржи единечна доза на мелатонин или дериват на мелатонин која што одговара на 55 локално ефективна доза, но која што не предизвикува никаков системски ефект, при што единечната доза е 0.01 до 0.2 mg мелатонин или дериват на мелатонин и при што единечната доза одговара на една дневна доза.



Има уште 25 патентни барања.



1B



1C



1D



- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) A 61K 31/4422, 31/401</p> <p>(21) 2010/325</p> <p>(30) 0401170 10/06/2004 HU</p> <p>(96) 09/06/2005 EP05751188.3</p> <p>(97) 03/11/2010 EP1765342</p> <p>(73) Richter Gedeon Nyrt.
Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје</p> <p>(72) KELEN, Akos</p> | <p>(11) 903706</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 30/11/2010</p> <p>(45) 30/06/2011</p> | <p>(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ АМЛОДИПИН БЕСИЛАТ И ЛИЗИНОПРИЛ ДИХИДРАТ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ</p> <p>(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи 0.3-30 wt % (м/м) од амлодипин хеситат и 0.1-75 wt % (м/м) од лизиноприл дихидрат како активни состојки во смеса со еден или повеќе ексципиент(и) обично употребувани во фармацевтската индустрија со условот, наведениот ексципиент да биде различен од калциумова сол на фосфорна киселина. Има уште 4 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

(51) **C 07D 413/12**,
A 61K 31/519,
A 61P 25/28,
C 07D 413/06,
413/14, 487/04

(21) 2010/327

(30) 608960 P 18/02/2004 US

(96) 15/02/2005 EP05802855.6

(97) 06/10/2010 EP1723144

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje , SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) SLASSI, Abdelmalik;

MINIDIS, Alexander;

XIN, Tao;

STEFANAC, Tomislav;

KERS, Annika;

STAAF, Karin;

WENSBO, David;

JOHANSSON, Martin;

MCLEOD, Donald;

ISAAC, Methvin;

EDWARDS, Louise;

MALMBERG, Johan;

STORMANN, Thomas and ARORA, Jalaj

(54) **ДОПОЛНИТЕЛНИ ХЕТЕРОПОЛИ-**
ЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
МЕТАБОТРОПСКИ РЕЦЕПТОР НА
ГЛУТАМАТ





(11) **903708**





(13) **T1**

(22) 30/11/2010

(45) 30/06/2011

(57) 1. Соединение или негова фармацевтски прифатлива сол, одбрано од групата која се состои од соединенијата претставени во следнава табела:






Има уште 16 патентни барања.

- (51) **E 04B 2/78,**
E 04F 13/04
(21) 2010/328
(30) 102007032770 13/07/2007 DE
(96) 09/07/2008 EP08773936.3
(97) 06/10/2010 EP2171168
(73) **Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) MAISCH Christof
(54) **ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРОФИЛ СО ЕЛЕМЕНТ
ЗА ЗАТВОРАЊЕ И МЕТОДА ЗА НЕГОВО
ПРОИЗВОДСТВО**

(11) **903734**
(13) **T1**
(22) 01/12/2010
(45) 30/06/2011

(57) 1. Елемент од профил, поточно профил од конструкција, на пример профил од сува конструкција, профил од фасада или гипсен профил, има тело на профилот (17, 18, 20), поточно од метал, и барем еден елемент за затворање (9, 10, 11, 11", 27) кој е прицврстен за барем еден страна по должината од телото на профилот (17, 18, 20), каде елементот за затворање (9, 10, 11, 11", 27) е изработен од пластика и отвори (13) кои се формирани по страната по должина од телото на профилот (17, 18, 20), **назначен со тоа што** од страната свртена кон телото на профилот (17, 18, 20), елементот за затворање (9, 10, 11, 11", 27) има испакнувања (12) за прицврстување кон телото на профилот (17, 18, 20) формирани во еден дел со елементот за затворање (9, 10, 11, 11", 27) кој минува низ отворите (13); и дека елементот за затворање (9, 10, 11, 11", 27) е изработен од пенеста пластика.
Има уште 14 патентни барања.



- (51) **C 07D 491/04**, (11) **903700**
 A 61K 31/436, (13) **T1**
 A 61P 9/06, (22) 01/12/2010
 C 07D 498/04, (45) 30/06/2011
 513/04, 515/04

(21) 2010/330

(30) 0084605 23/03/2004 JP

(96) 23/03/2005 EP05727581.0

(97) 20/10/2010 EP1732929



(73) **Nissan Chemical Industries, Ltd.**
7-1, Kanda Nishiki-cho 3-chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0054, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OHRAI, Kazuhiko;
 SHIGETA, Yukihiro;
 UESUGI, Osamu;
 OKADA, Takumi and
 MATSUDA, Tomoyuki

(54) **СОЕДИНЕНИЕ НА ТРИЦИКЛИЧЕН**
БЕНЗОПИРАН КАКО АНТИ-АРИТМИЧЕН
АГЕНС

(57) 1. Дериват на бензопиран од формула (I) или (II), или негова фармацевтски прифатлива сол





каде што

- R1 и R2 се метил групи,
- R3 е хидрокси група,
- R4 е водороден атом,
- R5 е водороден атом,
- (CH2)m-V-(CH2)n половината е -CH2-CH2-,
- R6 е C6-14 арил група којашто може да биде арбитражно супституирана со 1 до 3 R10; C2-9 хетероарил група којашто може да биде арбитражно супституирана со 1 до 3 R10; C2-4 алкил група; C3-8 циклоалкил група, C3-8 циклоалкенил група којашто може да биде арбитражно супституирана со халоген атом, карбокси група или хидрокси група;

каде што


- R10 е халоген атом, хидрокси група или amino група;
- и каде што прстенестата структура A е



- R11 и R12 се независно еден од друг, водороден атом или C1-6 алкил група;
- R13, R14 и R15 се независно еден од друг, водороден атом, халоген атом, цијано група или C1-6 алкил група којашто може да биде супституирана со хидрокси група или карбокси група;
- X е O, S, SO или SO2.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/352, 31/353,** (11) **903735**
 31/357, (13) **T1**
 A 61P 3/06, 3/10 (22) 02/12/2010
 (21) 2010/331 (45) 30/06/2011
 (30) 611961 18/12/2006 US and
 751677 P 19/12/2005 US
 (96) 19/12/2006 EP06849983.9
 (97) 03/11/2010 **EP1973541**
 (73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) SMITH-SWINTOSKY, Virginia, L. and
 REITZ, Allen, B.
 (54) **УПОТРЕБА НА БЕНЗО-КОНДЕНЗИРАНИ**
ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОЦИКЛИЧЕН
СУЛФАМИД ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЛИПИДИ И
НАМАЛУВАЊЕ НА НИВО НА ГЛИКОЗА ВО
КРВТА
 (57) 1. Соединение со формулата (I)



или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во третманот на било кое заболување карактеризирано со зголемени нивоа на гликоза,

назначено со тоа што:


R¹ и R² се секое независно одбрани од групата составена од водород и понизок алкил;

R⁴ е одбрано од групата составена од водород и понизок алкил;


a е цел број од 1 до 2;



е одбрано од групата составена од



и




каде што b е цел број од 0 до 4; и каде што c е цел број од 0 до 2;


секое R⁵ е независно одбрано од групата составена од халоген, понизок алкил и нитро; под услов да кога



е



или



тогаш a е 1,

каде што понизок алкил се однесува на јаглероден ланчен состав од 1-4 јаглеродни атоми.

Има уште 12 патентни барања.



- | | | |
|---|--|---|
| (51) A 61K 9/20, 31/4412,
9/22, 9/36,
A 61P 35/00 | (11) 903732
(13) T1
(22) 03/12/2010
(45) 30/06/2011 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ОМЕГА-КАРБОКСИАРИЛ СУПСТИТУИРАНА ДИФЕНИЛ УРЕА ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР |
| (21) 2010/332 | | (57) 1. Фармацевтски состав кој е таблета која ја содржи р-толуенсулфо киселинската сол на 4-{4-[3-(4-хлоро-3-трифлуорометилфенил)-уреидо]-фенокси}-пиридин-2-карбоксилна киселина метил амид како активно средство во дел од најмалку 55% од тежината на составот. |
| (30) 658827 P 07/03/2005 US | | Има уште 19 патентни барања. |
| (96) 22/02/2006 EP06707141.5 | | |
| (97) 29/09/2010 EP1868579 | | |
| (73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) SCHUCKLER, Fritz and
WOLLENSCHLAGER, Axel | | |



- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| (51) A 61K 31/428,
A 61P 25/28 | (11) 903697
(13) T1 | (54) УПОТРЕБА НА ПРАМИПЕКСОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ АМИНОТРОПСКА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА |
| (21) 2010/333 | (22) 03/12/2010
(45) 30/06/2011 | (57) 1. Употреба на ефективна количина од прамипексол за подготвување на фармацевтски состав за третирање пациенти со амиотропска латерална склероза (ALS), назначена со тоа што прамипексолот е повеќе од 99% R(+) 2-амино-4,5,6,7-тетрахидро-6-пропиламинобензотиазол, или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 9 патентни барања. |
| (30) 339383 P 11/12/2001 US and
347371 P 11/01/2002 US | | |
| (96) 02/12/2002 EP02795869.3 | | |
| (97) 08/09/2010 EP1453505 | | |
| (73) UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION
250 West Main Street,
Suite 300 Charlottesville, VA 22902, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) BENNETT, James, P., Jr. | | |

Нацрт 1А



- (51) **C 07D 215/22**, (11) **903723**
 A 61K 31/137, 31/435, (13) **T1**
 A 61P 11/06, 27/06, (22) 01/12/2010
 29/00, 9/00, (45) 30/06/2011
 C 07C 217/60

(21) 2010/334

(30) 02676 20/10/2006 ES

(96) 17/10/2007 EP07819060.0

(97) 01/09/2010 EP2057122


(73) **Almirall, S.A.**
Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) BACH TANA, Jordi;
 CRESPO CRESPO, Maria Isabel;
 PUIG DURAN, Carlos;
 GUAL ROIG, Silvia and
 ORTEGA MUNOZ, Alberto

(54) **ДЕРИВАТИ НА 4-(2-АМИНО-1-ХИДРОКСИЕТИЛ)ФЕНОЛ КАКО АГОНИСТИ НА 2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОР**


(57) 1. Соединение на формулата (I):



каде што:

- R¹ е група избрана од -CH₂OH, -NH (CO) H и
- R² е водороден атом, или
- R¹ заедно со R² формира група-NH-C (O)-CH = CH-, во кој азотниот атом е поврзан со јаглеродниот атом на фенил прстен кој држи R¹ и јаглеродниот атом е поврзан со јаглеродниот атом во фенил прстен кој држи R²
- R^{3a} и R^{3b} се независно избрани од групата која се состои од атоми на водород и C₁₋₄ алкил групи
- X и Y се независно избрани од групата која се состои од директна врска и кислороден атом
- n, m и q секое независно има вредност избрана од 0, 1, 2 и 3
- p има вредност избрана од 1, 2 и 3

- R⁴ и R⁵ се независно избрани од атоми на водород, халогени атоми, алкил C₁₋₄, C₁₋₄ алкокси, -CONH₂, -NHCONH₂, -SR⁷, -SOR⁷, -SO₂R⁷, -SO₂NHR⁸ и групи



каде што R⁷ кој е избран од C₁₋₄ алкил и C₃₋₈ циклоалкил и R⁸ е избран од атоми на водород и C₁₋₄ алкил групи


- R⁶ е избрана од група составена од водородни атоми, халогени атоми, C₁₋₄ алкил и C₁₋₄ алкокси

или фармацевтска-прифатлива сол или солват или негов стереоизомер

Има уште 14 патентни барања.



- (51) **C 07D 471/04**, (11) 903699 - (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкокси група,
 A 61K 31/437, (13) **T1** - (C₂-C₆)алкенилна група,
 A 61P 25/00 (22) 07/12/2010 - (C₂-C₆)алкинилна група,
 (21) 2010/336 (45) 30/06/2011 - CO-R₅ група,
 (30) 0606012 03/07/2006 FR - CO-NR6R7 група,
 (96) 03/07/2007 EP07803833.8 - CO-O-R8 група,
 (97) 13/10/2010 EP2041133 - NR9-CO-R10 група,
 (73) **Sanofi - Aventis** - NR11R12 група,
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR - атом на халоген,
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ - цијано група,
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје - фенилна група, која може да биде супституирана со една или повеќе групи кои се одбрани, независно една од друга, од следните атоми или групи: халоген, (C₁-C₆)алкокси, NRaRb, -CO-R₅, -CO-NR₆R₇, -CO-O-R₈, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆) алкилна, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкокси, (C₁-C₆)алкилна група, која може да биде супституирана со еден или повеќе хидроксил или NRaRb,
 (72) EL-AHMAD, Youssef; R₃ претставува атом на водород, (C₁-C₆) алкилна група, (C₁-C₆)алкокси група или атом на халоген,
 OLIVIER, Anne and R₄ претставува атом на водород, (C₁-C₄) алкилна група, (C₁-C₄)алкокси група или атом на флуор,
 PAYRONEL, Jean-Francois R₅ претставува атом на водород, фенилна група или (C₁-C₆)алкилна група,
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗО [1,2-А] ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА** R₆ и R₇, кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или (C₁-C₆) алкилна група, или заедно со азотниот атом формираат 4- до 7-член прстен кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од N, O или S,
 (57) 1 Соединенија претставени со формулата R₈ претставува (C₁-C₆)алкилна група,
 (I): R₉ и R₁₀, кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или (C₁-C₆)алкилна група,
 R₁₁ и R₁₂, кои може да бидат исти или различни, претставуваат (C₁-C₆)алкилна група, или заедно со азотниот атом формираат 4- до 7-член прстен кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од N, O или S,
 Ra и Rb се, независно еден од друг, водород или (C₁-C₆)алкил, или заедно со азотниот атом формираат 4- до 7-член прстен,
 Rc е водород, а Rd е (C₁-C₆)алкил, и најмалку еден од супституентите за R1, R2, R3 и R4 е различен од водород;
 и, кога R3 е метил, X е несупституиран;
 кога R1 е метил, X е несупституиран;
 кога R2 е хлор, X не е пара-флуорофенил;
 во вид на база или киселинска адитивна сол.
 Има уште 12 патентни барања.



назначени со тоа што:

X претставува една од следните групи:

- фенилна група, која може да биде супституирана со една или повеќе групи кои се одбрани, независно една од друга, од следните атоми или групи: халоген, (C₁-C₆)алкокси, (C₁-C₆)алкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкокси или NRaRb,

R₁ претставува атом на водород, халоген, (C₁-C₆)алкокси група, (C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна група, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкокси група, amino или NRcRd група; при што е можно наведените алкилни и алкокси групи да бидат супституирани со една или повеќе халоген, хидроксил, amino, или (C₁-C₆)алкокси група,

R₂ претставува една од следните групи:

- атом на водород,

- (C₁-C₆)алкилна група, која може да биде супституирана со една или повеќе групи кои се одбрани, независно една од друга, од хидроксил, халоген, amino, NRaRb група или фенилна група,

- (C₁-C₆)алкокси група, која може да биде супституирана со една или повеќе групи кои се одбрани, независно една од друга, од хидроксил, халоген, amino или NRaRb група,

- (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкилна група,

- (51) **C 07C 259/06**,
 A 61K 31/185,
 A 61P 35/00,
 C 07C 259/10,
 C 07D 319/18

- (21) 2011/25
 (30) 05013953 28/06/2005 EP
 (96) 31/05/2006 EP06763427.9
 (97) 17/11/2010 EP1896399

- (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
00144 Roma, IT


- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

- (72) GIANNINI, Giuseppe;
 PENCO, Sergio;
 DALLAVALLE, Sabrina;
 MERLINI, Lucio;
 PISANO, Claudio;
 ZUNINO, Franco and
 VESCI, Loredana

- (54) **ДЕРИВАТИ НА БИФЕНИЛ И НАФТИЛ-ФЕНИЛ ХИДРОКСАМИНСКА КИСЕЛИНА**

- (11) **903746**
 (13) **T1**
 (22) 26/01/2011
 (45) 30/06/2011

- (57) 1. Соединение со формула (1),




(I)

каде:


- R1 е селектиран од групата којашто се состои од H, адамантил, Cl;
- R2 е селектиран од групата којашто се состои од OMe, Cl, CN, и (CH₂)_nOH, каде n е селектиран меѓу 0, 1 и 2; или
- R2, земен заедно со прстенот за којшто е поврзан, формира дериват на метилен или етилен-диокси;
- R3 е селектиран од H и C1;
- A е една од следните дивалентни групи: [CH=CH] (транс), [C=C], или, земен заедно со прстенот за којшто е поврзан, формира една нафтил група.

Има уште 22 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **C 07D 261/04**, (11) **903747**
 A 01N 43/80, (13) **T1**
 A 01P 17/00, (22) 31/01/2011
 C 07D 401/04, (45) 30/06/2011
 413/12, 417/12
 (21) 2011/28
 (96) 28/12/2006 EP06848263.7
 (97) 26/01/2011 EP1973888
 (73) **E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**
Wilmington, DE 19898, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) LANM, George, Philip;
 XU, Ming and
 SHOOP, Wesley, Lawrence
 (54) **ИЗОКСАЗОЛИНИ ЗА КОНТРОЛА НА**
БЕЗРБЕТНИ ШТЕТНИЦИ
 (57) 1. Соединение со формула 1, еден N-оксид,
 или сол од тоа,



при што

A¹, A², A³, A⁴, A⁵ и A⁶ се независно селектирани од групата која што се состои од CR³ и N, под услов ако најмногу 3 од A¹, A², A³, A⁴, A⁵, и A⁶ се N;

B¹, B² и B³ се независно селектирани од групата која што се состои од CR² и N; W е O или S;

R¹ е C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₆ циклоалкил, C₄-C₇ алкилциклоалкил или C₄-C₇ циклоалкилалкил, секој незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R⁶;
 секој R² е независно H, халоген, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ халоалкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ халоалкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆ халоалкилсулфинил, C₁-C₆ алкилсулфонил, C₁-C₆ халоалкилсулфонил, C₁-C₆ алкиламино, C₂-C₆ диалкиламино, C₂-C₄ алкоксикарбонил, -CN или -NO₂;

секој R³ е независно H, халоген, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил, C₃-C₆ циклоалкил,

C₃-C₆ халоциклоалкил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ халоалкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ халоалкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆ халоалкилсулфинил, C₁-C₆ алкилсулфонил, C₁-C₆ халоалкилсулфонил, C₁-C₆ алкиламино, C₂-C₆ диалкиламино, -CN или -NO₂;

R⁴ е H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₆ циклоалкил, C₄-C₇ алкилциклоалкил, C₄-C₇ циклоалкилалкил, C₂-C₇ алкилкарбонил или C₂-C₇ алкоксикарбонил;

R⁵ е H, OR¹⁰, NR¹¹R¹² или Q¹; или C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₆ циклоалкил, C₄-C₇ алкилциклоалкил или C₄-C₇ циклоалкилалкил, секој незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R⁷; или

R⁴ и R⁵ се земени заедно со азот за кој што се тие врзани за да формираат прстедасој шго содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и незадолжително еден дополнителен атом селектиран од групата која што се состои од N, S и O, при што споменатиот прстен е незадолжително заменет со 1 до 4 субституенти независно селектирани од групата која што се состои од C₁-C₂ алкил, халоген, -CN, -NO₂ и C₁-C₂ алкокси;

секој R⁶ е независно халоген, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆ алкилсулфонил, -CN или -NO₂;

секој R⁷ е независно халоген; C₁-C₆ алкил, C₃-C₆ циклоалкил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆ алкилсулфонил, C₁-C₆ алкиламино, C₂-C₈ диалкиламино, C₃-C₆ циклоалкиламино, C₂-C₇ алкилкарбонил, C₂-C₇ алкоксикарбонил, C₂-C₇ алкиламинокарбонил, C₃-C₉ диалкиламинокарбонил, C₂-C₇ халоалкилкарбонил, C₂-C₇ халоалкоксикарбонил, C₂-C₇ халоалкиламинокарбонил, C₃-C₉ халодиалкиламинокарбонил, хидрокси, -NH₂, -CN или -NO₂; или Q²;

секој R⁸ е независно халоген, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ халоалкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ халоалкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆ халоалкилсулфинил, C₁-C₆ алкилсулфонил, C₁-C₆ халоалкилсулфонил, C₁-C₆ алкиламино, C₂-C₆ диалкиламино, C₂-C₄ алкоксикарбонил, -CN или -NO₂;

секој R⁹ е независно халоген, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил, C₃-C₆ циклоалкил, C₃-C₆ халоциклоалкил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ халоалкокси, C₁-C₆ алкилтио, C₁-C₆ халоалкилтио, C₁-C₆ алкилсулфинил, C₁-C₆

халоалкилсулфинил, C_1-C_6 алкилсулфонил, C_1-C_6 халоалкилсулфонил, C_1-C_6 алкиламино, C_2-C_6 диалкиламино, $-CN$, $-NO_2$, фенил или пиридинил;

R^{10} е H; или C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, C_3-C_6 циклоалкил, C_4-C_7 алкилциклоалкил или C_4-C_7 циклоалкилалкил, секој незадолжително заменет со еден или повеќе халоген;

R^{11} е H, C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, C_3-C_6 циклоалкил, C_4-C_7 алкилциклоалкил, C_4-C_7 циклоалкилалкил, C_2-C_7 алкилкарбонил или C_2-C_7 алкоксикарбонил;

R^{12} е H; Q^3 ; или C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, C_3-C_6 циклоалкил, C_4-C_7 алкилциклоалкил или C_4-C_7 циклоалкилалкил, секој незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R^7 ; или

R^{11} и R^{12} се земени заедно со азотот за кој што се врзани за да формираат прстен кој што содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и незадолжително еден дополнителен атом селектиран од групата која што се состои од N, S и O, при што споменатиот прстен е незадолжително заменет со 1 до 4 субституенти независно селектирани од групата која што се состои од C_1-C_2 алкил, халоген, $-CN$, $-NO_2$ и C_1-C_2 алкокси;

Q^1 е еден фенил прстен, еден 5- или 6-член хетероцикличен прстен, или еден 8-, 9- или 10-член фузиониран бицикличен прстенест систем кој што незадолжително содржи еден до три хетероатоми селектирани од најмногу до 1 O, најмногу до 1 S и најмногу до 3 N, при што секој прстен или прстенест систем е незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R^8 ;

секој Q^2 е независно еден фенил прстен или еден 5- или 6-член хетероцикличен прстен при што секој прстен е незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R^9 ;

Q^3 е еден фенил прстен или еден 5- или 6-член хетероцикличен прстен при што секој прстен е незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти независно селектирани од R^9 ; а n е 0, 1 или 2.

Има уште 28 патентни барања.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D239/70	C07D239/70	903696 T1	A61K31/66	C07F9/44	903730 T1
C07D405/04	C07D239/70	903696 T1	A61P31/00	C07F9/44	903730 T1
C07D401/04	C07D239/70	903696 T1	C07D409/12	C07D409/12	903694 T1
C07D417/04	C07D239/70	903696 T1	C07D333/40	C07D409/12	903694 T1
C07D409/04	C07D239/70	903696 T1	C07D333/00	C07D409/12	903694 T1
C07D401/12	C07D239/70	903696 T1	C07D211/00	C07D409/12	903694 T1
C07D405/12	C07D239/70	903696 T1	C07D223/00	C07D409/12	903694 T1
C07D401/06	C07D239/70	903696 T1	C07D317/00	C07D409/12	903694 T1
C07D221/16	C07D239/70	903696 T1	C07D319/00	C07D409/12	903694 T1
A61K31/505	C07D239/70	903696 T1	C07D309/00	C07D409/12	903694 T1
A61K31/5355	C07D239/70	903696 T1	C07D231/12	C07D231/12	903714 T1
B62D25/18	B62D25/18	903740 T1	A61K31/415	C07D231/12	903714 T1
A63B71/12	A63B71/12	903693 T1	A61P25/00	C07D231/12	903714 T1
A41D13/00	A63B71/12	903693 T1	C07D409/12	C07D231/12	903714 T1
A41D13/015	A63B71/12	903693 T1	C07D413/14	C07D231/12	903714 T1
A41D31/00	A63B71/12	903693 T1	C07D241/20	C07D241/20	903716 T1
C07C309/65	C07C309/65	903742 T1	B67D1/06	B67D1/06	903717 T1
C07D295/12	C07C309/65	903742 T1	B67D1/14	B67D1/06	903717 T1
C07D277/46	C07C309/65	903742 T1	B67D1/08	B67D1/06	903717 T1
A61K31/255	C07C309/65	903742 T1	C07D487/08	C07D487/08	903715 T1
A61P11/00	C07C309/65	903742 T1	C07D493/08	C07D487/08	903715 T1
A61M5/24	A61M5/24	903743 T1	C07D495/08	C07D487/08	903715 T1
A61M5/145	A61M5/24	903743 T1	C07D207/34	C07D487/08	903715 T1
A61K31/485	A61K31/485	903744 T1	C07D231/14	C07D487/08	903715 T1
A61K45/06	A61K31/485	903744 T1	C07D213/78	C07D487/08	903715 T1
A61P25/04	A61K31/485	903744 T1	C07D277/56	C07D487/08	903715 T1
C07C217/28	C07C217/28	903745 T1	C07D263/34	C07D487/08	903715 T1
C07C229/64	C07C217/28	903745 T1	C07D327/06	C07D487/08	903715 T1
C07C233/54	C07C217/28	903745 T1	A01N43/36	C07D487/08	903715 T1
C07C317/44	C07C217/28	903745 T1	A01N43/32	C07D487/08	903715 T1
C07C323/62	C07C217/28	903745 T1	A01N43/50	C07D487/08	903715 T1
C07C229/60	C07C217/28	903745 T1	A61K31/47	A61K31/47	903718 T1
C07D215/12	C07C217/28	903745 T1	A61K9/20	A61K31/47	903718 T1
C07D213/80	C07C217/28	903745 T1	A61K9/28	A61K31/47	903718 T1
C07D307/79	C07C217/28	903745 T1	A61P11/06	A61K31/47	903718 T1
A61K31/47	C07C217/28	903745 T1	A61K47/38	A61K47/38	903719 T1
A61K31/343	C07C217/28	903745 T1	A61K35/74	A61K47/38	903719 T1
A61K31/195	C07C217/28	903745 T1	C07D215/22	C07D215/22	903698 T1
A61K31/216	C07C217/28	903745 T1	A61K31/47	C07D215/22	903698 T1
A61P19/10	C07C217/28	903745 T1	A61P31/06	C07D215/22	903698 T1
A61P19/08	C07C217/28	903745 T1	C07D409/06	C07D215/22	903698 T1
A61P19/02	C07C217/28	903745 T1	C07D215/36	C07D215/22	903698 T1
A61P29/00	C07C217/28	903745 T1	C07D405/06	C07D215/22	903698 T1
A61P3/14	C07C217/28	903745 T1	C07D401/06	C07D215/22	903698 T1
A61P43/00	C07C217/28	903745 T1	C07D405/04	C07D215/22	903698 T1
C07F9/44	C07F9/44	903730 T1	C07D215/48	C07D215/22	903698 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D409/04	C07D215/22	903698 T1	A61P11/06	A61K45/00	903705 T1
C07D401/12	C07D215/22	903698 T1	A61P11/08	A61K45/00	903705 T1
C07D471/04	C07D215/22	903698 T1	A61K38/18	A61K38/18	903726 T1
B64C17/06	B64C17/06	903702 T1	A61P25/14	A61K38/18	903726 T1
F03G3/08	B64C17/06	903702 T1	A61K9/00	A61K38/18	903726 T1
G01C19/00	B64C17/06	903702 T1	E02D3/12	E02D3/12	903727 T1
C07H17/08	A61K31/7048	903701 T1	E21B33/138	E02D3/12	903727 T1
A61K31/7048	A61K31/7048	903701 T1	G01N33/53	G01N33/53	903728 T1
A61P29/00	A61K31/7048	903701 T1	G01N33/531	G01N33/53	903728 T1
C07K5/00	C07K5/00	903695 T1	G01N33/537	G01N33/53	903728 T1
C07K14/00	C07K5/00	903695 T1	C12N5/00	G01N33/53	903728 T1
C12N15/11	C07K5/00	903695 T1	A61K31/165	A61K31/165	903729 T1
C12N15/85	C07K5/00	903695 T1	A61P25/22	A61K31/165	903729 T1
C07H21/04	C07K5/00	903695 T1	A61K47/32	A61K47/32	903731 T1
A61K39/395	C07K5/00	903695 T1	A61K31/13	A61K31/13	903736 T1
C07D487/04	C07D487/04	903720 T1	A61K45/06	A61K31/13	903736 T1
A61K31/519	C07D487/04	903720 T1	A61P25/28	A61K31/13	903736 T1
A61P25/28	C07D487/04	903720 T1	C12N5/07	C12N5/07	903737 T1
C07D307/84	C07D307/84	903721 T1	C12N7/00	C12N5/07	903737 T1
C07D307/80	C07D307/84	903721 T1	A61K39/12	C12N5/07	903737 T1
C07D407/10	C07D307/84	903721 T1	A61P31/12	C12N5/07	903737 T1
C07D409/06	C07D307/84	903721 T1	B21D13/04	B21D13/04	903709 T1
C07D407/04	C07D307/84	903721 T1	B21D13/10	B21D13/04	903709 T1
C07D471/04	C07D307/84	903721 T1	E04C2/00	B21D13/04	903709 T1
A61K31/34	C07D307/84	903721 T1	A61K31/165	A61K31/165	903710 T1
C07J1/00	C07J1/00	903722 T1	A61P25/00	A61K31/165	903710 T1
C07J21/00	C07J1/00	903722 T1	A61L2/14	A61L2/14	903711 T1
C07J51/00	C07J1/00	903722 T1	A61L2/20	A61L2/14	903711 T1
A61K31/567	C07J1/00	903722 T1	A61L2/24	A61L2/14	903711 T1
A61P5/36	C07J1/00	903722 T1	A61L2/26	A61L2/14	903711 T1
C07K16/18	C07K16/18	903724 T1	A61K8/49	A61K8/49	903707 T1
A61K39/395	C07K16/18	903724 T1	A61K31/4422	A61K31/4422	903706 T1
A61K48/00	C07K16/18	903724 T1	A61K31/401	A61K31/4422	903706 T1
C12N15/13	C07K16/18	903724 T1	C12N15/12	C12N15/12	903733 T1
A61P9/00	C07K16/18	903724 T1	C12N15/62	C12N15/12	903733 T1
A61P35/00	C07K16/18	903724 T1	C12N15/63	C12N15/12	903733 T1
C07D487/04	C07D487/04	903725 T1	C07K14/47	C12N15/12	903733 T1
A61K31/4985	C07D487/04	903725 T1	C07K16/18	C12N15/12	903733 T1
A61P29/00	C07D487/04	903725 T1	A61K38/17	C12N15/12	903733 T1
C12Q1/68	C12Q1/68	903713 T1	A61K39/395	C12N15/12	903733 T1
C07D413/14	C07D413/14	903712 T1	A61K48/00	C12N15/12	903733 T1
A61K31/50	C07D413/14	903712 T1	C07D413/12	C07D413/12	903708 T1
A61K31/5685	A61K31/5685	903703 T1	C07D413/14	C07D413/12	903708 T1
A61K9/70	A61K31/5685	903703 T1	C07D487/04	C07D413/12	903708 T1
A61P19/10	A61K31/5685	903703 T1	A61K31/519	C07D413/12	903708 T1
A61K45/00	A61K45/00	903704 T1	A61P25/28	C07D413/12	903708 T1
A61K31/439	A61K45/00	903704 T1	C07D413/06	C07D413/12	903708 T1
A61K31/167	A61K45/00	903704 T1	E04B2/78	E04B2/78	903734 T1
A61K31/137	A61K45/00	903704 T1	E04F13/04	E04B2/78	903734 T1
A61P11/00	A61K45/00	903704 T1	C07D491/04	C07D491/04	903700 T1
A61P11/06	A61K45/00	903704 T1	C07D498/04	C07D491/04	903700 T1
A61P11/08	A61K45/00	903704 T1	C07D513/04	C07D491/04	903700 T1
A61K45/00	A61K45/00	903705 T1	C07D515/04	C07D491/04	903700 T1
A61K31/439	A61K45/00	903705 T1	A61K31/436	C07D491/04	903700 T1
A61K31/167	A61K45/00	903705 T1	A61P9/06	C07D491/04	903700 T1
A61K31/137	A61K45/00	903705 T1	A61K31/352	A61K31/352	903735 T1
A61P11/00	A61K45/00	903705 T1	A61K31/353	A61K31/352	903735 T1



(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/357	A61K31/352	903735 T1
A61P3/06	A61K31/352	903735 T1
A61P3/10	A61K31/352	903735 T1
A61K9/20	A61K9/20	903732 T1
A61K9/22	A61K9/20	903732 T1
A61K9/36	A61K9/20	903732 T1
A61K31/4412	A61K9/20	903732 T1
A61P35/00	A61K9/20	903732 T1
A61K31/428	A61K31/428	903697 T1
A61P25/28	A61K31/428	903697 T1
C07D215/22	C07D215/22	903723 T1
C07C217/60	C07D215/22	903723 T1
A61K31/435	C07D215/22	903723 T1
A61K31/137	C07D215/22	903723 T1
A61P9/00	C07D215/22	903723 T1
A61P11/06	C07D215/22	903723 T1
A61P29/00	C07D215/22	903723 T1
A61P27/06	C07D215/22	903723 T1
C07D471/04	C07D471/04	903699 T1
A61K31/437	C07D471/04	903699 T1
A61P25/00	C07D471/04	903699 T1
C07C259/06	C07C259/06	903746 T1
C07C259/10	C07C259/06	903746 T1
C07D319/18	C07C259/06	903746 T1
A61K31/185	C07C259/06	903746 T1
A61P35/00	C07C259/06	903746 T1
C07D261/04	C07D261/04	903747 T1
C07D413/12	C07D261/04	903747 T1
C07D417/12	C07D261/04	903747 T1
A01N43/80	C07D261/04	903747 T1
C07D401/04	C07D261/04	903747 T1
A01P17/00	C07D261/04	903747 T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Almirall, S.A. (51) A 61K 45/00, 31/137, 31/167, 31/439, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (11, 13) 903704 T1 A 61K 45/00, 31/137, 31/167, 31/439, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 903705 T1 C 07D 215/22, A 61K 31/137, 31/435, A 61P 11/06, 27/06, 29/00, 9/00, C 07C 217/60 903723 T1 ARES TRADING S.A. A 61M 5/24, 5/145 903743 T1 Asat AG Applied Science & Technology A 61K 8/49 903707 T1 AstraZeneca AB C 07D 413/12, A 61K 31/519, A 61P 25/28, C 07D 413/06, 413/14, 487/04 903708 T1 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft C 07J 1/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36, C 07J 21/00, 51/00 903722 T1 A 61K 9/20, 31/4412, 9/22, 9/36, A 61P 35/00 903732 T1 Biogen Idec MA Inc. C 12N 15/12, A 61K 38/17, 39/395, 48/00, C 07K 14/47, 16/18, C 12N 15/62, 15/63 903733 T1 Biogen Idec MA Inc. and Yale University C 07K 5/00, A 61K 39/395, C 07H 21/04, C 07K 14/00, C 12N 15/11, 15/85 903695 T1	(73) Cancer Research Technology Limited (51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, 48/00, A 61P 35/00, 9/00, C 12N 15/13 (11,13) 903724 T1 CISA S.p.A. A 61L 2/14, 2/20, 2/24, 2/26 903711 T1 Dompe' S.P.A. C 07C 309/65, A 61K 31/255, A 61P 11/00, C 07D 277/46, 295/12 903742 T1 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY C 07D 261/04, A 01N 43/80, A 01P 17/00, C 07D 401/04, 413/12, 417/12 903747 T1 EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag C 07D 413/14, A 61K 31/50 903712 T1 Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik A.S. B 64C 17/06, F 03G 3/08, G 01C 19/00 903702 T1 EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/485, 45/06, A 61P 25/04 903744 T1 Galapagos N.V. C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 29/00 903725 T1 GILEAD SCIENCES, INC. C 07F 9/44, A 61K 31/66, A 61P 31/00 903730 T1 Heineken Suplly Chain B.V B 67D 1/06, 1/08, 1/14 903717 T1 HUNTER-FLEMING LIMITED A 61K 31/5685, 9/70, A 61P 19/10 903703 T1
---	--



(73) Italfarmaco, S.A.	(73) Pangaea Biotech, S.A.
(51) A 61K 47/32 (11,13) 903731 T1	(51) C 12Q 1/68 (11,13) 903713 T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	Pfizer, Inc.
C 07D 215/22,	C 07D 241/20 903716 T1
A 61K 31/47,	Protektorwerk Florenz Maisch
A 61P 31/06,	GmbH & Co. KG
C 07D 215/36, 215/48,	E 04B 2/78,
401/06, 401/12, 405/04,	E 04F 13/04 903734 T1
405/06, 409/04, 409/06, 471/04 903698 T1	Richter Gedeon Nyrt.
A 61K 31/352, 31/353, 31/357,	A 61K 31/4422, 31/401 903706 T1
A 61P 3/06, 3/10 903735 T1	Richter-System GmbH & Co.KG
Japan Tobacco, Inc.	B 21D 13/04, 13/10,
C 07C 217/28,	E 04C 2/00 903709 T1
A 61K 31/195, 31/216,	S1 Sport International Limited
31/343, 31/47,	A 63B 71/12,
A 61P 19/02, 19/08, 19/10,	A 41D 13/00, 13/015, 31/00 903693 T1
29/00, 3/14, 43/00,	Sanofi – Aventis
C 07C 229/60, 229/64, 233/54,	C 07D 231/12,
317/44, 323/62,	A 61K 31/415,
C 07D 213/80, 215/12, 307/79 903745 T1	A 61P 25/00,
Les Laboratoires Servier	C 07D 409/12, 413/14 903714 T1
A 61K 31/165,	C 07D 307/84,
A 61P 25/22 903729 T1	A 61K 31/34,
A 61K 31/165,	C 07D 307/80, 407/04,
A 61P 25/00 903710 T1	407/10, 409/06, 471/04 903721 T1
Life Sciences Research Partners VZW.	C 07D 471/04,
A 61K 38/18, 9/00,	A 61K 31/437,
A 61P 25/14 903726 T1	A 61P 25/00 903699 T1
Merz Pharma GmbH & Co. KgaA	Sanofi - Aventis and
A 61K 31/13, 45/06,	Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
A 61P 25/28 903736 T1	C 07D 487/04,
Nissan Chemical Industries, Ltd.	A 61K 31/519,
C 07D 491/04,	A 61P 25/28 903720 T1
A 61K 31/436,	SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A.
A 61P 9/06,	A 61K 47/38, 35/74 903719 T1
C 07D 498/04, 513/04, 515/04 903700 T1	SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH	S.p.A.
C 12N 5/07,	C 07C 259/06,
A 61K 39/12,	A 61K 31/185,
A 61P 31/12,	A 61P 35/00,
C 12N 7/00 903737 T1	C 07C 259/10,
Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 319/18 903746 T1
C 07D 239/70,	Spraydown Limited
A 61K 31/505, 31/5355,	B 62D 25/18 903740 T1
C 07D 221/16, 401/04,	
401/06, 401/12, 405/04,	
405/12, 409/04, 417/04 903696 T1	



(73) Syngenta Participations AG

(51) C 07D 487/08,
A 01N 43/32, 43/36, 43/50,
C 07D 207/34, 213/78, 231/14,
263/34, 277/56, 327/06,
493/08, 495/08 (11,13) 903715 T1

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

A 61K 31/47, 9/20, 9/28,
A 61P 11/06 903718 T1

G 01N 33/53,
C 12N 5/00,
G 01N 33/531, 33/537 903728 T1

**UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT
FOUNDATION**

A 61K 31/428,
A 61P 25/28 903697 T1

Uretek S.r.l.

E 02D 3/12,
E 21B 33/138 903727 T1

Virochem Pharma Inc.

C 07D 409/12, 211/00, 223/00,
309/00, 317/00, 319/00,
333/00, 333/40 903694 T1

ZAMBON S.p.A.

A 61K 31/7048,
A 61P 29/00,
C 07H 17/08 903701 T1



ПРОМЕНА

(11) **900964**
(73) **Almirall AG**
Dorfstrasse 38 6340 Baar, CH

(11) **901094**
(73) **Almirall, S.A.**
Ronda del General Mitre 151,
E-08022 Barcelona, ES

(11) **901677**
(73) **Alizyme Therapeutics Limited**
Grant Thortnton UK LLP
Byron House,
Cambridge Business Park,
Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0WZ, GB

(11) **901678**
(73) **Alizyme Therapeutics Limited**
Grant Thortnton UK LLP Byron House,
Cambridge Business Park,
Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0WZ, GB

(11) **902270**
(73) **PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.KG**
Postfach 1227 79208 Denzlingen, DE

(11) **902560**
(73) **Zentaris IVF GmbH**
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE

(11) **902696**
(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(11) **902656**
(73) **PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.KG**
Postfach 1227 79208 Denzlingen, DE

(11) **903021**
(54) **ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАГИДРОКАРБАЗОЛ
СО ПОДОБРЕНА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ
И ПОДОБРЕНА РАСТВОРЛИВОСТ КАКО
ЛИГАНДИ ЗА РЕЦЕПТОРИТЕ СО G
ПРОТЕИНСКИ ПАРОВИ (GPCR'S)**

ПРЕНОС

(11) **900988**
(73) **Norgine BV**
Hogehilweg 7, 1011 CA Amsterdam ZO, NL

(11) **902431**
(73) **Novozymes Adenium Biotech A/S**
Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, DK

(11) **902560**
(73) **Zentaris IVF GmbH**
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE

(11) **902868**
(73) **Red Hill Biopharma Ltd**
42 Givati Street Ramat-Gan 52232, IL

(11) **903114**
(73) **Advanced Plasma Power Limited**
Aquis Court, 31 Fishpool Street, St Albans,
Hertfordshire AL3 4RF, UK

**ПРЕСТАНОК**

(11) 900483
(73) ZOLLER-KIPPER GmbH,
Hans-Zoller Str. 50-60, D-6500 Mainz 43,
Hans-Zotller Str. 50-60, D-6500 Mainz 43, DE

(11) 900473
(73) Марковски Звонко
ул. "Јани Лукровски" бр. 5-1/16-Скопје, МК

(11) 900524
(73) АТАНАСОВСКИ КОНСТАНТИН
ул. "Јуриј Гагарин" бр.23/4-4,
91000 Скопје, МК

(11) 900674
(73) GENENTECH, INC. and
F.HOFFMANN - LA ROCHE AG
460 Point San Bruno Boulevard,
South San Francisco, CA 94080-4990, US and
Grenzacherstrasse 124, CH-4070Basle, CH

(11) 900525
(73) МАНДАЛОВ, Петар
бул. "Партизански одреди" бр.151/1-10,
1000 Скопје, МК

(11) 900526
(73) МАНДАЛОВ, Петар
бул. "Партизански одреди" бр.151/1-10,
1000 Скопје, МК

(11) 900527
(73) МАНДАЛОВ, Петар
бул. "Партизански одреди" бр.151/1-10,
1000 Скопје, МК

(11) 900534
(73) ICN PHARMACEUTICALS
3300 Hyland Avenue, Costa Mesa,
CA 92626, US

(11) 900678
(73) ZOOT GMBH & CO.
Dr.-Steichele - Strasse 4,
D-86690 Mertingen, DE

(11) 900676
(73) G.D. SEARLE & CO.
5200 OLD ORCHARD ROAD,
SKOKIE, ILLINOIS 60077, US

(11) 900708
(73) G.D.SEARLE & CO.,
P.O. Box 5110, Chicago,
Illinois 60680-5110, US

(11) 900748
(73) AGOURON PHARMACEUTICALS, INC. and
JAPAN TOBACCO INC.,
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
CA 92037 - 1022, US
and 1-1, Murasaki-chou, Takatsuki,
Osaka 569, Japan, JP

(11) 900703
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
D-67056 Ludwigshafen, DE

(11) 900726
(73) MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI
No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Sokashi,
Saitama-ken 340-0011, JP

(11) 900727
(73) MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI
No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Soka-shi,
Saitama-ken 340-0011, JP

(11) 900713
(73) MIYAMA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
represented by Eizo TAKAHASHI,
No. 4-5, Sakaecho 2-chome, Soka-shi,
Saitama-ken 340-0011, JP

(11) 900731
(73) GUPTA, Ajay [IN/US]
39151 Horton, Farmington Hills,
MI 48331 (US), US

(11) 900739
(73) GARFIELD INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED
4 Wickham Road, Road Town, Tortola, VG

(11) 900758
(73) FUMAPHARM AG
Haldenstrasse 24 a, 6006 Luzern, CH



(11) 900774
(73) ROMARK LABORATORIES, L.C.,
suite 870, 6200 Courtney Campbell
Causeway, Tampa, FL 33607, US

(11) 900756
(73) SILICIUM BECANCOUR INC.
750 Marcel-Laurin Blvd., suite 300,
St-Laurent, Quebec , CANADA H4M 2M4, CA

(11) 900790
(73) NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
1Holladay Hall,
Campus Box 7003 Raleigh,
North Carolina 27695-7003,US

(11) 900673
(73) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12
1000-Скопје, МК

(11) 900809
(73) ГОДА, ГОРАН
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, МК

(11) 900751
(73) ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
„АЛКАЛОИД“ АД - СКОПЈЕ
бул.„Александар Македонски“ бр.12,
1000- Скопје, МК

(11) 900768
(73) Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceutical Inc.
1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville,
New Jersey 08560, US

(11) 900767
(73) UCB, S.A. (BE/BE)
Allee de la Recherche 60,
B-1070 Bruxelles, BE

(11) 900773
(73) HALBERG Entwässerungssysteme GmbH,
Saarbrucker Strasse 51,
66130 Saarbrücken,DE

(11) 900792
(73) LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL
COMPANY D.D.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(11) 900789
(73) ELKEM ASA
Hoffsveien 65B, 0337, Oslo, NORWAY, NO

(11) 900812
(73) СТАНОЕВСКИ, ЈОВАН
ул. Истра бр. 9, 2326 Пехчево, МК, МК

(11) 900799
(73) NEKTAR THERAPEUTICS
150 Industrial Road, San Carlos,
California 94070, US

(11) 900762
(73) ЈНУ - Институт за тутун -Прилеп
„Кичевски пат“ бб., 7500, Прилеп, МК

(11) 900075
(73) EURON S.p.A.
Via Martino 26,
San Donato Milanese (Milano), IT

(11) 900387
(73) BASF Lacke+Farben AG
2000 Hamburg, DE

(11) 901275
(73) Bristol-Myers Squibb Company,
Lawrenceville-Princeton Rd.,
P.O.Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000, US

(11) 903749
(73) Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki, Etaireia
74100 Rethymnon, GR



ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11) 900468	(11) 900753
(11) 900442	(11) 900759
(11) 900404	(11) 900757
(11) 900405	(11) 900728
(11) 900471	(11) 900754
(11) 900452	(11) 900755
(11) 900447	(11) 900782
(11) 900466	(11) 900746
(11) 900477	(11) 900747
(11) 900523	(11) 900811
(11) 900522	(11) 900787
(11) 900508	(11) 900810
(11) 900431	(11) 900793
(11) 900430	(11) 900794
(11) 900514	(11) 900803
(11) 900528	(11) 900804
(11) 900506	(11) 900805
(11) 900586	(11) 900788
(11) 900531	(11) 900795
(11) 900681	(11) 900797
(11) 900505	(11) 900903
(11) 900677	(11) 900890
(11) 900679	(11) 900889
(11) 900700	(11) 900873
(11) 900671	(11) 900802
(11) 900691	(11) 900801
(11) 900669	(11) 900878
(11) 900687	(11) 900763
(11) 900692	(11) 900764
(11) 900597	(11) 900765
(11) 900594	(11) 900766
(11) 900684	(11) 900900
(11) 900705	(11) 900871
(11) 900730	(11) 900806
(11) 900745	(11) 900896
(11) 900716	(11) 900887
(11) 900695	(11) 900880
(11) 900714	(11) 900879
(11) 900815	(11) 900888
(11) 900735	(11) 900904
(11) 900736	(11) 900898
(11) 900734	(11) 900893
(11) 900778	(11) 900877
(11) 900781	(11) 900875



- (11) 900907
- (11) 900910
- (11) 900901
- (11) 900885
- (11) 900906
- (11) 900897
- (11) 900909

СПОЈУВАЊЕ

-
- (11) 900946
 - (73) **Alloystream Holdings (Proprietary)Limited and
Alloystream Holdings (Proprietary) Limited
P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and
Exxaro Corporate Centre
Roger Dyason Road, Pretoria West,
Pretoria, Gauteng, ZA**

-
- (11) 902468
 - (73) **ALKERMES, INC.
88 Sidney Street, Cambridge
Massachusetts 02139, US**

-
- (11) 901072
 - (73) **Alloystream Holdings (Proprietary)Limited and
Alloystream Holdings (Proprietary) Limited
P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and
Exxaro Corporate Centre
Roger Dyason Road, Pretoria West,
Pretoria, Gauteng, ZA**



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) 20110009 (45) 30/06/2011
(22) 03/03/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален





(72) Татјана Хилјадникова and
Марјан Дончевски

(73) Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО
увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, МК

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51) 20-03

(54) ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА
ВИДЕО РЕКЛАМА



(21) **20110010** (45) 30/06/2011
(22) 03/03/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Татјана Хилјадникова and
Марјан Дончевски

(73) **Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО**
увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, МК

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51) **20-03**

(54) **ПРОДУКТЕН ИЗЛОГ ЗА АНИМИРАНА
ВИДЕО РЕКЛАМА**



(21) **20110012** (45) 30/06/2011
(22) 11/03/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Николоски Никола

(73) **ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ**


Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, МК

(51) **09-01**


(54) **ШИШЕ**




- (21) **20110013** (45) 30/06/2011
(22) 14/03/2011
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Трајчески Љубе
(73) Гумно Доел
ул.Рашанец б.б. с.Лескоец - Охрид, МК
(51) **23-02**
(54) **ВЦ КАПАК**



- (21) **20110021** (45) 30/06/2011
(22) 05/04/2011
- (28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
(72) Неим Мустафи
(73) СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
ул.Илинденска бб, 1200 Тетово, МК
(74) **БЕРИН Д.О.О Скопје**
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (51) **09-01**
(54) **САД ЗА ТЕЧНОСТ**



- (21) **20110022** (45) 30/06/2011
 (22) 18/04/2011
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Чупаркоски Блаже
 (73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. "Шишка" бр.37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	20-03	(21)	МК// 20110009	(51)	23-02	(21)	МК// 20110013
	20-03		МК// 20110010		09-01		МК// 20110021
	09-01		МК// 20110012		09-01		МК// 20110022

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) **Гумно Дооел**
(21) 20110013

**Друштво за маркетинг
ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО**
увоз-извоз Скопје
МК// 20110009
МК// 20110010

(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
(21) МК// 20110022

ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
МК// 20110012

СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ
МК// 20110021

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


- (11) **00641** (45) 30/06/2011
- (21) 20100008 (22) 25/03/2010
- (18) 25/03/2015
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
- (72) ЦВЕТКОСКИ, Гоце
ул. Абас Емин бр.295, Охрид
- (73) **ЦВЕТКОСКИ, Гоце**
ул. Абас Емин бр.295, Охрид, МК
- (51) **09-01**
- (54) **ШИШЕ**



- | | |
|---|-----------------|
| (11) 00643 | (45) 30/06/2011 |
| (21) 20100017 | (22) 05/05/2010 |
| | (18) 05/05/2015 |
| (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален | |
| (72) ДИМОВ Антонио | |
| ул."Пиринска" бр.3, Свети Николе | |
| (73) АД агрокомбинат за земјоделско, индустриско | |
| производство и преработка ЦУМАЈЛИЈА | |
| ул. Маршал Тито бб, с.Лозово, МК | |
| (74) Трчкова Славица, адвокат | |
| ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 | |
| 1000 Скопје | |
| (51) 09-03 | |
| (54) САД ЗА ВИНО | |










- (11) **00642** (45) 30/06/2011
 (21) 20100029 (22) 14/07/2010
 (18) 14/07/2015
 (28) 14 (четирнаесет) дизајни, тродимензионален
 (72) Андреј Тасев
 ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран
 (73) **Фабрика за амортизери СТД - доо**
 ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **12-16**
 (54) **ДЕЛОВИ ОД АМОРТИЗЕРИ**





- (11) **00644** (45) 30/06/2011
 (21) 20100033 (22) 17/08/2010
 (18) 17/08/2015
 (28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
 (72) Никос Џајковски
 ул."Качанички пат" бб, 1000 Скопје
 (73) **П.И. СВИСЛИОН ДОО - Скопје**
 ул."Качанички пат" бб, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **09-03**
 (54) **АМБАЛАЖА ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ**







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН


(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	09-01	(11)	20100008
	09-03		20100017
	12-16		20100029
	09-03		20100033

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) АД агрокомбинат за земјоделско, индустриско производство и преработка ЦУМАЈЛИЈА	(73) Фабрика за амортизери СТД - доо
(21) 00643	(21) 00642 (11) 20100029
(11) 20100017	ЦВЕТКОСКИ, Гоце
П.И. СВИСЛИОН ДОО - Скопје	00641 20100008
00644 20100033	



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)

(186)

00075
00093
00199
00475
00487

17/11/2015
05/01/2016
18/06/2014
20/10/2015
26/12/2015

ПРОМЕНИ

(111) 00093

(732) **SmithKline Beecham Consumer**

Healthcare GmbH

Hermannstrasse 7 D-77815 Buhl (Baden), DE



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2008/1067** (220) 15/08/2008
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за спортска трговија „Мега спорт Љубомир ДООЕЛ“ Скопје**
ул. Кеј 13 Ноември бб, ГТЦ Скопје, МК

(540)



(591) модра и сребрена

(531) 21.03.13;26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на облека, обувки и капи, игри и играчки, производи за гимнастика и спорт

(210) **TM 2008/1690** (220) 06/11/2008
(442) 30/06/2011

(731) **Д.П.Т.У. РАДЕКС доел експорт-импорт Скопје, подружница кохиба - Скопје**
ул. Њу Делхиска бр.4 - 3/6, МК

(540)



(591) црвена и црна

(531) 27.05.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци привремено сместување

(210) **TM 2009/25** (220) 20/01/2009
(442) 30/06/2011

(731) **Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје**
Новоселски пат бб, МК

(540)



(591) темно сина, сива и црвена

(531) 26.05.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата

(210) **TM 2009/34** (220) 22/01/2009
(442) 30/06/2011

(731) **ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Владимир Комаров бр. 36-1/3,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена и црна

(531) 02.01.23;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/165** (220) 27/02/2009
(442) 30/06/2011

(731) **„ГРИН ХАУС“ ДООЕЛ Скопје**
Анкарска 21 Скопје, МК

(540)



(591) светло зелена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/341** (220) 09/04/2009
(442) 30/06/2011

(731) **Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Градски паркинг - Скопје**
бул. „Илинден“ бб, 1000 Скопје, МК



(540)



(591) сина и бела

(531) 24.01.11;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - отстранување непрописно паркирани возила; отстранување хаварисани возила од јавни површини; отстранување возила од зелена површина; паркирање возила на паркинг простори од отворен и затворен тип

(210) **ТМ 2009/680** (220) 08/07/2009
(442) 30/06/2011

(731) **АРЕНКО Д.О.О** извоз-увоз, Друштво за производство на препарати за нега на кожата и трговија
Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, МК

(540)



(591) зелена

(531) 24.17.21;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи/препарати
кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со фармацевтски производи

(210) **ТМ 2009/1010** (220) 15/10/2009
(442) 30/06/2011

(731) **Аикон Медикал ДООЕЛ**
ул. Душко Бојковски 4, Скопје, МК

(740) Кирил Дудески

ул. Душко Бојковски 4, Скопје

(540)



(531) 21.03.01;26.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - хируршки, медицински и козметички апарати и инструменти

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: медицинска опрема, козметичка опрема, козметички и дерматолошки препарати

(210) **ТМ 2009/1011** (220) 15/10/2009
(442) 30/06/2011

(731) **Соникс ДООЕЛ Увоз-Извоз**
ул. Душко Бојковски 4, Скопје, МК

(740) Анастасија Дудевска

ул. Душко Бојковски 4, Скопје

(540)



(531) 26.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - хируршки, медицински апарати и инструменти

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: медицинска опрема, козметичка опрема, медицински потрошен материјал, козметичка опрема и козметика

(210) **ТМ 2009/1164** (220) 24/11/2009
(442) 30/06/2011

(731) **ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И ВЕКТОР ДОО СКОПЈЕ**
БУЛ. АВНОЈ 74 Б, СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) портокалова, зелена и жолта

(531) 26.11.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) **ТМ 2010/622** (220) 20/05/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство на бои и лакови
Хест Стефан Дооел увоз-извоз
ул. Перо Наков бб., Скопје,
(индустриска зона Маџари), МК

(540)



(591) жолта и зелена

(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - производство на бои и лакови, слични премази, печатарско масло и китови

кл. 35 - продажба на големо и мало на бои и лакови

 (210) **ТМ 2010/632** (220) 25/05/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US

 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) темно зелена, сива, бела и црна

(531) 27.05.21; 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - лизинг на возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и услуги за резервирање возила

 (210) **ТМ 2010/738** (220) 23/06/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **АНДРОСФАРМ доо**
ул.15-ти Корпус бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) темно сина и сребрена

(531) 26.05.22

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

 (210) **ТМ 2010/1058** (220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. „Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 25.01.19;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - тоалетен сапун

кл. 5 - средства за дезинфекција со антибактериско дејство

 (210) **ТМ 2010/1059** (220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. „Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 25.01.19;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - гел за раце

кл. 5 - средства за дезинфекција, антисептик

 (210) **ТМ 2010/1060** (220) 13/09/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. „Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, бела и црвена

(531) 25.01.19;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - влажни шамичиња

кл. 5 - средства за дезинфекција, антибактериски

(210) ТМ 2010/1061

(220) 13/09/2010

(442) 30/06/2011

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје

бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 25.01.19;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - течен сапун за раце

кл. 5 - средства за дезинфекција со антибактериско дејство

(210) ТМ 2010/1088

(220) 28/09/2010

(442) 30/06/2011

(731) Мега Трејд Доо, Гостивар

ул. Гоце Делчев бр. 86, Гостивар, МК

(540)

SCHNAIDER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со телевизори, лцд, бела-техника, панелни конвектори-греалки

(210) ТМ 2010/1109

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2011

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА“,

ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло сина и жолта

(531) 01.03.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи (јогурт)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со јогурт

(210) ТМ 2010/1119

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2011

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА“,

ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена и сина

(531) 02.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко со потекло од битолскиот регион

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на млеко со потекло од битолскиот регион

(210) **ТМ 2010/1156** (220) 13/10/2010

(442) 30/06/2011

(731) **СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) жолта, црвена, сина, црна и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични грејачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други типови на грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетски гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични грејачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - Услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите типови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1169**

(220) 20/10/2010

(442) 30/06/2011

(731) **Дени Шус Груп Дооел експорт-импорт Скопје**
ул. Железничка 38/1,1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно портокалова светло сина, жолта и розова

(531) 26.01.06;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало со чевли и кожна галантерија

(210) **ТМ 2010/1268**

(220) 17/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) **Американска стопанска комора на Македонија**
ул.Иво Лола Рибар 59А-1/15, Скопје, МК



(540)



(591) сина, црвена, жолта и бела

(531) 01.01.02;01.03.17;26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - книги, каталози, весници, списанија, магацини, периодични списанија, прирачници, памфлети, брошури, печатени публикации, проспекти, нотеси, агенди, канцеларски материјали (освен мебел), производи од хартија и од картон што не се опфатени со другите класи, фотографии, картички, постери, календари, печатени работи

кл. **35** - бизнис вмрежување, водење директориуми и именици со бизниси, поддршка на бизнис заедницата, организирање бизнис здруженија, организирање бизнис настани, поддршка и промоција на бизниси, поддршка и промоција на трговска размена, бизнис анализи, бизнис проценки, помош при раководење со бизнис, услуги на професионално бизнис советување, обезбедување на бизнис информации, бизнис истражувања, консултативни услуги за раководење со бизнис, помош при комерцијалното или индустриското работење, економски предвидувања, советувања за управување со човечки ресурси, истражувања на пазарот, маркетинг истражувања, услуги на споредување цени, истражувања на јавното мислење, односи со јавноста, пишување текстови, објавување текстови, изнајмување јавни материјали (по принцип на библиотека), посредување при претплата на весници и списанија, промовирање продажба за други, истражување и прибирање на спонзорства, промовирање производи, дистрибуција на рекламни примероци, организирање изложби и саеми за комерцијални, рекламни или цели за вмрежување, собирање и систематизација на информации корисни за бизнис заедницата во компјутерски бази, собирање и систематизација на статистички податоци, компјутерско пребарување на информации за други, огласување и рекламирање, огласни и рекламни материјали, дистрибуција на огласни и рекламни материјали, изнајмување простор за огласување и рекламирање, собирање вести, он-лајн рекламирање и огласување на компјутерска мрежа

кл. **45** услуги на арбитража, консултативни услуги за интелектуална сопственост, правни истражувања, медијација, претприемништво, лични и општествени услуги кои ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2010/1321

(220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)



(531) 25.01.19;26.11.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гасење пожар' препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2010/1322

(220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POFIX STRIKOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1323** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС” ДОО**

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)



(531) 25.01.19;26.04.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1324** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС” ДОО**

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POFIKOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли сурови пластични материји, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар' препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1327** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС” ДОО**

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POCOLOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материји за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1328** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС” ДОО**

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POABRIB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материји за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1329** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС” ДОО**

ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POPUTZGRUND



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материји за боене, средства за нагрзување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2010/1330 (220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POFIX 75 LIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2010/1331 (220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POFIX MP 75

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2010/1332 (220) 25/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, МК

(540)

POFIX PERL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар' препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2010/1335 (220) 26/11/2010

(442) 30/06/2011

(731) ИВАНА КНЕЖИЌ

ул.Бихаќка бр.10-42, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(531) 04.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометарски инструменти

кл. 24 - текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1336** (220) 26/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **EDENRED**

**166-180 Boulevard Gabriel Peri,
92210 Malakoff, FR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и сина
(531) 26.04.16;27.05.21
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - магнетни кодирани, оптички или со интегрирано коло картички (смарт картички), со или без контакт (радиофреквенциски, инфра-црвени или други), за еднократна употреба или со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд, кој може да содржи едно или повеќе електронски портфолија, важи за сите видови на видови на апликации и особено физичка контрола на пристап, контрола на пристапот до компјутерските системи, контрола на лојалните картички, софтвер за обработка комерцијален налог (купување); софтвер за обработка на податоци, софтвер за креирање на база на податоци, управување, ажурирање и употреба, софтвер за обезбедување на пристап до услуги на електронски пораки, софтвер за обезбедување на пристап до компјутер или мрежа за пренос на податоци, особено светска комуникациска мрежа (како на пример Интернет) или мрежа за приватен или ограничен пристап (на пример, Интранет); компјутерски сервери, компјутерски, телематски и телефонски приклучоци, особено за светски комуникациски мрежи (како на пример Интернет) или мрежи за приватен или ограничен пристап (како на пример Интранет); компјутерски периферни уреди, вклучувајќи компјутерски екрани, модеми; конектори за комуникациски мрежи, особено компјутер на телефон; апарати за пренесување и примање на комуникации, интерактивни компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено локални компјутерски мрежи, имено опрема за обработка на податоци, компјутерски софтвер (снимен); електронски изданија кои може да се префрлаат (downloadable)

кл. **16** - печатени материјали, вклучувајќи магацини, весници, проспекти, прирачници (водич), брошури, токени, картички, карти, купони, канцелариски материјал и канцелариски реквизити (освен мебел)

кл. **35** - менаџмент (сметководство, администрација), анализа, обработка на дематеријализирана и сигурна трговска информација која се однесува на областите од хотелската индустрија, ресторани (храна), трговија, бизнис и финанси; администрација на комерцијални нарачки (купување); управување со бизнисот, трговска администрација; услуги на трговската администрација за придобивање на стоки или услуги со помош на електронски картички, купони, ваучери или токени; совети, консултации, информации, експертиза во организирање и управување со бизнисот, услуги за бизнис информации во врска со ширење и користење на при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; управување со сметките на клиентот вклучувајќи информации поврзани со при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; административни совети за организација за шеми на штедење внатре во компанијата; студии и истражувања на пазарот; бизнис истражувања; економски предвидувања; собирање (особено компилација) и систематизација на податоци во централни датотеки, особено во компјутерска база на податоци; книговодство и проследување на фактури; пишување и влез на административна и комерцијална кореспонденција, подготвување и проверка на извештајот на сметките, изготвување на даночни, сметководствени декларации и документи од претпријатието; сметководствени анализи, особено анализи на производствени и трговски трошоци; статистички информации и истражувања, рекламирање, вклучувајќи рекламирање во електронските и компјутерските медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти вклучително преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен простор, вклучително и електронски и компјутерски медиуми; организација на градењето на дејствија за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги за унапредување на продажбата; изнајмување и дистрибуција на рекламен материјал (памфлети, проспекти, мостри и печатени материјали) [рекламирање преку директна пошта], реклама и ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; односи со јавност; организација на изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели, вклучително и преку електронски и компјутерски медиуми; селекција и регрутација на кадри за други, вклучително и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис проценки; аранжман на комерцијални контакти (совети и потрага по партнери во бизнис сферата; административна и комерцијална организација на односи) помеѓу професионалните купувачи и продавачи на нова и половна опрема или помеѓу клиентите и давателот на услуги; совети, анализи и експертиза во проценка на административните



средства потребни за управување со трговски налози (купување), обезбедување на храна, прехранбени производи и домашни услуги; регрутирање и менаџирање на агенција и привремено вработените; студии, истражување и консултации кои се однесуваат на проценка и подобрување на работните услови на вработените (ревизија на бизнис организација)

кл. **36** - издавање, компензација, надомест на ваучери, билети, купони, картички, при-пејд или дебитна-кредитни картички или некој друг начин на плаќање особено преку компјутерска мрежа, овозможувајќи организација на плаќање за набавката на храна и прехранбени производи и било кој друг производ или услуга; услуги на кредитна картичка и лојална картичка; управување со финансиските предности кои се однесуваат на употребата на лојалната картичка, услуги на лојалната картичка (освен за пропагандни цели) дозволувајќи им на овие предности да бидат капитализирани; осигурителни, финансиски и монетарни прашања, совети, консултации, информации и експертиза во финансиската сфера, факторинг, управување со готовински тек (за другите), наплата на долгови, електронски трансфер на средства, финансиски услуги за придобивање на стоки или услуги преку електронски картички, купони, ваучери или токени; управување со куќа апартман и со недвижности; изнајмувањето на станови и на недвижности; заеднички фондови и капитални инвестиции; управување со заеднички фондови, уредување и управување со портфолија на финансиски камати, финансиски операции кои се однесуваат на поставување и управување на шеми штеди-додека-заработуваш (save-as-you-earn); совети за поставувањето и управувањето со шемите на штедење внатре во компанијата

кл. **43** - хотелски, ресторантски услуги (храна); угостителство (храна и пијалаци) и услуги за домашно готвење; услуги за резервација во хотел и пансион, информациски услуги во хотели и ресторантски простор (храна); градинки, дневни градинки, детски јасли

(210) **ТМ 2010/1340** (220) 29/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

бул.„Македонско-косовска бригада” бр.44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.„Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, кафена, светло кафена и жолта

(531) 05.07.02;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1341** (220) 29/11/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

бул.„Македонско-косовска бригада” бр.44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.„Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, темно зелена, бела, кафена, светло кафена, жолта и светло жолта

(531) 05.07.02;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1363** (220) 02/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр. 55, МК

(540)



(531) 27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - препарат за чистење, триење и нагрзување
- солна киселина

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со
хемиски средства за домаќинства

(210) **ТМ 2010/1364** (220) 02/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр. 55, МК

(540)



(591) бела и сина

(531) 27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средство за дезинфекција и белење алишта
кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со
хемиски средства за домаќинства

(210) **ТМ 2010/1379** (220) 06/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) „НИКО“ ООД
Ravno Pole village, BG-2129, Sofia Region, 7,
„Izgreв“ str., BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 19.03.09;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млеко и млечни производи, павлака /
млечни производи/

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, надоместок за
кафе; кафе [ароми], различни од етеричните
масла, пијалаци врз база на кафе со павлака,
шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, гликоза за
употреба во исхраната, екстракти од билки, мента
за слатки, млеко, природни засладувачи, матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, сладолед, чоколада, какао, овошни
полнења, мед, цимет и ароми за пијалаци
(алкохолни)

кл. **32** - таблети за газирани пијалаци и прашак за
подготвување газирани пијалаци

(210) **ТМ 2010/1396** (220) 10/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
1007 Orange Street,
Suite 225 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.01.01;03.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
третирана кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи



кл. 25 - облека; обувки; капи; имено колани, блузи, поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки, ракавици, палта, облека за нозете (и прозирна и секојдневна), боксерски ракавици, панталони, шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами, чорапи, облека за капење и елечиња

кл. 35 - услуги на малопродажба на накит, очила, рачни торби, облека и обувки

(210) **ТМ 2010/1405** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ЧАРДАК CHARDAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **ТМ 2010/1408** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Фармацевтска, Хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)

НИПРОСОЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - раствори за хемодијализа

(210) **ТМ 2010/1409** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Фармацевтска, Хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)

NIPROSOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - раствори за хемодијализа

(210) **ТМ 2010/1412** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **ГЕОСОНДА ДОО**

ул. Мечкин Камен бр. 7, Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28

1000 Скопје

(540)

Geosonda

(591) темно сина и сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, хемиски производи за конзервирање

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока

(210) **ТМ 2010/1420** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Картмен ерик д.о.о Скопје**

бул.Партизански одреди 646 /2-12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена, жолта и портокалова

(531) 23.03.25;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, какао, брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со кафе, какао, брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки


кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2010/1444** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**

Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) циклама и бела

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

 (210) **TM 2010/1447** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

XGEVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

 (210) **TM 2010/1450** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Weg S.A.**
Av.Prefeito Waldemar Grubba,
3300 Jaragua do Sul, Santa Catarina, BR

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.11.25;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - електрични мотори за индустриски машини и нивни делови; перманентни магнетни мотори и електрични мотори, различни од тие за копнени возила; електрични мотори; моторни пумпи за

комерцијални индустриски и вградени апликации и нивни делови; еднонасочни и синхрони мотори и нивни делови; парцијални мотори; против експлозивни електрични мотори; високо ефикасни електрични мотори; мотори за општа и специјална намена; ниско напонски мотори; средно напонски мотори; високо напонски мотори; мотор со лизгачки прстени; кафезни мотори; индуccionи мотори; лежишта; аксијални машини, статори (делови од машини); калемии за машини; осовини (делови од мотори); прстени за подмачкување (делови од машини и мотори); интегрална рамка на назименична струја за електрични мотори за машини; електрични генератори, турбогенератори и хидрогенератори; променливи фреквенциони дискови

 (210) **TM 2010/1462** (220) 23/12/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.**
iknkilap Mah.Akcaoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR

 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ESRAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

 (210) **TM 2010/1463** (220) 23/12/2010
(442) 30/06/2011

 (731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
РОБИ ДООЕЛ Штип
ул. „Енгелсова,, бр. 8, Штип, МК

 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела

(531) 26.01.13;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации, кабелска телевизија



(210) **TM 2010/1464** (220) 23/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

PROLIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1467** (220) 24/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **HMY Group**
50, Route d'Auxerre, 89470 MONTEAU, FR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HMY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - комерцијална администрација лицензирање стоки и услуги за други; асистирање кај деловно управување; услуги на консултирање врзани за персонално управување; услуги на консултирање (професионална работа); услуги на истражување пазар и студии; унапредување продажба (за други); пронаоѓање персонал; услуги на пронаоѓање за други, особено набавување производи за други како пултови (маси); изложбени штандови; мебел; канцелариски мебел; регали (мебел); колички (мебел); полица за складиштење; монитори (мебел); маси (мебел); горни делови од маси; маси од метал; витрини (мебел); опрема за мебел за продажни простори; мебел од метал за презентација на производи и набавување услуги на транспорт за горе наведени производи; услуги увоз-извоз; малопродажба и малопродажба преку глобални телематички мрежи на мебел и комерцијални опреми; услуги на екстернализирање (деловна асистенција); административна обработка на нарачки; услуги испраќање фактури; рекламирање; услуги на рекламен материјал (брошури, проспекти, печатени листови, примероци)

(210) **TM 2010/1470** (220) 24/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Гордана Јаниќијевиќ**
ул.Ботун бр.7Б, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје
(540)

ДОМ ДАЛЕКУ ОД ДОМОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патување

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава спортски и културни активности

кл. 43 - медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/1471** (220) 27/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Валијант ДООЕЛ Друштво за трговија,**
производство, услуги, издаваштво и филмска
продукција

бул.Кузман Јосифовски Питу 28А, лок:15,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова, бела и жолта

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - издавање списанија и магазини

кл. 35 - услуги при продажба на мало на предмети за лична употреба, агенциски услуги

кл. 41 - продукција, дистрибуција, изнајмување и прикажување филмови

кл. 42 - услуги на приготвување храна и пијалаци, кафе-бар

кл. 45 - агенција за лични контакти

(210) **ТМ 2010/1478** (220) 30/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје**

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

CITY MALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24**- текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **27** - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеуми и други подни прекривачи, сидни тапети коишто не се од текстил

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни констуркции, поправки, инсталациски услуги

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2010/1479** (220) 30/12/2010
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје**

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

СИТИ МОЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **27** - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети коишто не се од текстил

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни констуркции, поправки, инсталациски услуги

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2011/1** (220) 04/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany**

Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 26.04.11

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - акумулатори од сите видови што се користат во возила за превоз на лица и стоки, вклучително и автомобили, камиони, чамци и мотоцикли, како и делови и прибор за наведените акумулатори, вклучително и полначи за акумулатори, уреди за тестирање акумулаторите, кабли, жици, кукишта, сандаци, апарат за следење на акумулаторот, прекинувачи (преклопки), стартери со далечинска контрола, заштитни елементи, прекинувачи (разделници), конвертори, инвертори, конектори, завршници, адаптери, продолжни кабли, прстени, штипки со запки („алигатор“)(alligator clips), адаптери за штекери, утикачи за полнење, кабли за побуда/премостување, утикачи, рамки (глави), прибор за монтирање

(210) **ТМ 2011/2** (220) 30/12/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Alfa Wassermann Hungary Kft.**

Garibaldi u.4, 1054 Budapest, HU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XIFAXAN



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/3**

(220) 05/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **JT International S.A.****1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH**(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 24.01.13;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; субстанции за пушењешто се продаваат одделно или измешани со тутун, кои што не се употребуваат за медицински цели или лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартии за цигари, цевчиња за цигари и кибрити

(210) **TM 2011/5**

(220) 10/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **The Procter & Gamble Company****One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DERMAPROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за перење, белење и други супстанции за домашна употреба; препарати за чистење, плирање, триење и нагрзување; сапуни што не се за лична употреба; препарати за освежување воздух и текстил

(210) **TM 2011/6**

(220) 10/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) светло сива, темно сива, сина, црвена и бела

(531) 24.09.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не за медицинска употреба); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, цевни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2011/7**

(220) 10/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, тено сина, сива, бела и црвена

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **34** - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не е за медицински употреби); артикли за пушачи, вклучително, хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2011/8** (220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation**
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) светло црвена, темно црвена, бордо, сива, бела

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не

за медицинска употреба); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2011/9** (220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ**
ул.Дебарца бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ИСПРАТИ РЕЦЕПТ

(591) бела, црвена и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, односи со јавност, претплата на весници, промоција

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, информации за образовни и забавни настани, услуги врзани за исполнување на слободното време, објавување книги, приредби (одржување на приредби), разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат ма телевизија, конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување видео ленти, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, фотографски услуги, on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат



да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(210) **TM 2011/10** (220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville,
IL 60048, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MOTOROLA DEFY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мобилни телефони

(210) **TM 2011/11** (220) 10/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville,
IL 60048, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ATRIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мобилни телефони и мобилни рачни
компјутерски уреди

(210) **TM 2011/12** (220) 11/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Unipharm, Inc.,**
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VITRUM

(551) индивидуална

TM 2011/10

(510, 511)

кл. 5 - аминокиселини за медицинска употреба; булјони за бактериолошки култури; балзами за медицинска употреба; нараквици за медицинска употреба; памукзамедицинска употреба; диететски супстанции што се користат во медицината; минерални води за медицинска употреба; растителни влакна за јадење /не се хранливи/; дезодоранси, различни од тие за лична употреба; рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба; алкални јодиди за фармацевтска употреба; капсули за лекови; капсули за фармацевтска употреба; бонбони за медицинска употреба; бонбони, медицински; кора за фармацевтска употреба; лековити корени; фластери; лосиони за фармацевтска употреба; масти за медицинска употреба; медицински масла; медицински завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за медицинска употреба; диететски напивки за медицинска употреба; медицински инфузии; варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба; гипс за медицинска употреба; бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; ветеринарни препарати; витамински препарати; препарати за освежување на воздухот; препарати за прочистување на воздухот; офлици против паразити за животни; хербициди, средства за уништување на паразити; фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи за медицинска употреба, лековити; медицински препарати за растење на косата; микроелементи (препарати на микроелементи) за човечка и животинска исхрана; фармацевтски препарати; хемиско - фармацевтски препарати; хемиски препарати за медицинска употреба; белтачини (намирници врз основа на белтачини) за медицинска употреба; храна за бебиња; диететски намирници за медицинска употреба; гуми за цвакање за медицинска употреба; хигиенски влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани со лекаства; сирупи за фармацевтска употреба; цигари /без тутун/ за медицинска употреба; соли за бањи за медицинска употреба; соли за медицинска употреба; средства за дезинфекција за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; средства за плакнење на устата за медицинска употреба; детергенти за медицинска употреба; дигестиви за фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови; треви за пушење за медицинска употреба; билни чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за медицинска употреба; фармацевтски производи

(210) **TM 2011/13** (220) 11/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Unipharm, Inc.,**
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје



(540)

ВИТРУМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - аминокиселини за медицинска употреба; булјони за бактериолошки култури; балсами за медицинска употреба; нараквици за медицинска употреба; памук за медицинска употреба; диететски супстанции што се користат во медицината; минерални води за медицинска употреба; растителни влакна за јадење /не се хранливи/; дезодоранси, различни од тие за лична употреба; рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба; алкални јодиди за фармацевтска употреба; капсули за лекови; капсули за фармацевтска употреба; бонбони за медицинска употреба; бонбони, медицински; кора за фармацевтска употреба; лековити корени; фластери; лосиони за фармацевтска употреба; масти за медицинска употреба; медицински масла; медицински завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за медицинска употреба; диететски напиви за медицинска употреба; медицински инфузии; варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба; гипс за медицинска употреба; бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; ветеринарни препарати; витамински препарати; препарати за освежување на воздухот; препарати за прочистување на воздухот; офлици против паразити за животни; хербициди, средства за уништување на паразити; фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи за медицинска употреба, лековити; медицински препарати за растење на косата; микроелементи (препарати на микроелементи) за човечка и животинска исхрана; фармацевтски препарати; хемиско - фармацевтски препарати; хемиски препарати за медицинска употреба; белтачини (намирници врз основа на белтачини) за медицинска употреба; храна за бебиња; диететски намирници за медицинска употреба; гуми за цвакање за медицинска употреба; хигиенски влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани со лекаства; сирупи за фармацевтска употреба; цигари /без тутун/ за медицинска употреба; соли за бањи за медицинска употреба; соли за медицинска употреба; средства за дезинфекција за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; средства за плакнење на устата за медицинска употреба; детергенти за медицинска употреба; дигестиви за фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови; треви за пушење за медицинска употреба; билни чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за медицинска употреба; фармацевтски производи

(210) ТМ 2011/14

(220) 11/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Room

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио



телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб страници, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2011/16** (220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК**

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, виолетова, сина и бела

(531) 01.03.16;19.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. 32 - газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалак; сок од зеленчук пијалак

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалак; сок од зеленчук пијалак

(210) **ТМ 2011/17** (220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Genzyme Corporation**
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

LEMTRADA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - терапевтски антитела за употреба како
анти-лимфоцитни агенси

(210) **TM 2011/18** (220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Genzyme Corporation**
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

REMNIQ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - терапевтски антитела за употреба како
анти-лимфоцитни агенси

(210) **TM 2011/19** (220) 12/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Genzyme Corporation**
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KYNAMRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни пореметувања и намалување
на холестерол

(210) **TM 2011/23** (220) 13/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

ул.Довлеџик бр.212, Битола, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела и црвена

(531) 02.01.02;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - свежи печурки; дехидрирани/мелени
печурки, дехидрирана/гранулирана печурка во
форма на чај; таблетирана и капсулирана печурка

(210) **TM 2011/26** (220) 14/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија на големо**
и мало и услуги СИГМА ЛОГИСТИКС увоз-
извоз Скопје

ул.Јани Лукровски б.б. Скопје, Гази Баба,
1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи,
управување со работата

кл. 39 - транспортни услуги, посредување за
шпедиција, шпедитерски услуги, транспортирање
стоки, испорачување стоки, складирање
стоки, пакување стоки, изнајмување магацини,
изнајмување контејнери за складирање



(210) **TM 2011/27** (220) 17/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN**

Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта, бела, зелена и црвена

(531) 05.03.11;26.05.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрна (бобинки), што не се вклучени во другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња; храна за животни, слад; банана и plantains (вид на банана)

(210) **TM 2011/28** (220) 17/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN**

Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта, бела, сина

(531) 06.03.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрна (бобинки), што не се вклучени во другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња; храна за животни, слад; банана и plantains (вид на банана)

(210) **TM 2011/29** (220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ, друштво за производство, трговија и услуги Тони ДООЕЛ, Скопје**

ул.Иво Лола Рибар бр.92/2-1 Скопје, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта и црна

(531) 26.04.22;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти за сигнализација, апарати и инструменти за вклучување и исклучување, регулирање или контролирање на струјата, патокази светлечки

кл. **35** - рекламирање, рекламен материјал, надворешно рекламирање, изнајмување рекламен простор, канцелариски работи

кл. **42** - индустриски дизајн, услуги за нацрт на амбалажи, дизајнирање графика

(210) **TM 2011/30** (220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN**

Calle 52 no.47-42, piso 15 Medellin, Antioquia, CO

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и црвена

(531) 26.05.16

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрна (бобинки), (не се вклучени во другите класи); живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, слад; банана и plantains (вид на банана)

(210) **TM 2011/31** (220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Kaane American International Tobacco Co. Ltd, PO Box No. 61021 Jebel Ali Free Zone, Dubai, AE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 05.03.01;24.09.07;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите

(210) **TM 2011/32** (220) 20/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Kaane American International Tobacco Co. Ltd, PO Box No. 61021 Jebel Ali Free Zone, Dubai, AE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 05.03.01;06.01.01;24.09.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите

(210) **TM 2011/37** (220) 24/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **THE QUAKER OATS COMPANY**
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 02.03.01;09.07.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервиран, замрзнат, исушен и варен зеленчук и овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи направени од житарици, леб, колач и слатки, пијалаци; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2011/38** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA TOUCH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - аудио дисплеј за автомобили



(210) **TM 2011/39** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TOYOTA TOUCH & GO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - аудио дисплеј со навигациски систем за автомобили

(210) **TM 2011/40** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз Прилеп АД**

Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MIKROSAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2011/41** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија, меѓународен транспорт и услуги БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Качанички пат, Индустриска Зона бб, Визбегово, МК

(540)



(591) жолта, црна и сива

(531) 26.15.25;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо со агрегати, градежна опрема, градежни машини, транспортни средства, услуги со градежни машини и транспортни средства

(210) **TM 2011/42** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство трговија и услуги БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Качанички пат бб, Инд. Зона Визбегово, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, светло сива и темно сива

(531) 07.01.25;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со керамички плочки, санитарии, мебел и светлечки тела

(210) **TM 2011/43** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид and**

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид

ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК and ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црвена, кафена и портокалова

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јаткасто овошје

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје

(210) **ТМ 2011/44** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, кафена и жолта

(531) 05.07.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сушено овошје(банана)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со сушено овошје

(210) **ТМ 2011/45** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, жолта, кафена и портокалова

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сушено овошје

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со сушено овошје

(210) **ТМ 2011/46** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, црвена, кафена и портокалова

(531) 02.03.25;05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сушено овошје, јаткасто овошје

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со сушено и јаткасто овошје



(210) **TM 2011/47** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, црвена и портокалова

(531) 05.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено овошје (јагода)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз со сушено овошје

(210) **TM 2011/48** (220) 26/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова

(531) 05.11.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - кандирано овошје

кл. **30** - ѓумбир

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со кандирано овошје и ѓумбир

(210) **TM 2011/50** (220) 27/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ПРОТОМОНТ ДООЕЛ Скопје**

ул.Сава Ковачевиќ бр.47 А, МК

(540)



(591) темно црвена, бела, сива и жолта

(531) 11.03.04;26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2011/51** (220) 27/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп ул.Орде Чопела бр.4, Прилеп, МК**

(540)



(591) зелена, црвена и бела

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - медицински услуги

(210) **TM 2011/52** (220) 27/01/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ЈУПИТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје ул.Народен Фронт, ТЦ Беверли Хилс 19 а, к-1, лок.43, 1000 Скопје, МК**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, темно розова и црна
 (531) 27.05.03
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 39 - организирање патувања, туристички
 агенции
 кл. 43 - услуги на привремено сместување

(210) **TM 2011/53** (220) 27/01/2011
 (442) 30/06/2011

(731) **APC ДООЕЛ Скопје**
ГТЦ, 1 кат север, бр.3, 1000 Скопје, МК
 (740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
 (540)



(591) бела и црвена
 (531) 04.03.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 - организирање изложби, галерии
 кл. 43 - услуги на привремено сместување, хотели,
 мотели, пренокишта

(210) **TM 2011/54** (220) 27/01/2011
 (442) 30/06/2011

(731) **Societe des Produits Nestle S.A.**
1800 Vevey, CH
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

МОЈИТО

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - сладолед

(210) **TM 2011/55** (220) 28/01/2011
 (442) 30/06/2011

(731) **Instute of Beauty Rubella AG**
Bahnhofstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
 (740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
 (540)

ASTERA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - парфимерија, козметика, есенцијални
 масла; антиперспиранти, прозводи за бричење;
 производи за сончање; лосиони за козметички
 намени; шампони, лосиони за коса, спрејеви за
 коса; креми за коса; сапуни, козметички препарати
 за во бања; паста за заби
 кл. 21 - четки за заби
 кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент;
 пропаганда; онлајн рекламирање на компјутерска
 мрежа; подготовка на пропаганден материјал;
 телевизиско рекламирање; моделирање за
 рекламирање или промоции за продажба; услуги
 поврзани со бизнис менаџмент или рекламирање
 и франшиза

(210) **TM 2011/56** (220) 28/01/2011
 (442) 30/06/2011

(731) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

МАСН3

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
 козметика, лосиони за коса

(210) **TM 2011/57** (220) 28/01/2011
 (442) 30/06/2011

(731) **T.C. Debica S.A.**
1, 1 Maja St., 39-200 Debica, PL
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

FRIGO



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - гуми

(210) **TM 2011/59**

(220) 31/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Адвокатско друштво Чукиќ и Марков****ул.Ленинова бр.33 а-01, 1000 Скопје, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, жолта и златна

(531) 24.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2011/66**

(220) 31/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **THE GILLETTE COMPANY****One Gillette Park, Boston, MA 02127, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DRY TECH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - анти-перспиранти и дезодоранси за лична употреба

(210) **TM 2011/67**

(220) 01/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип****ул.Ванчо Прке бр.б.б., 2000 Штип, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, портокалова и бела

(531) 01.01.01;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања, организирање крстарења, придружување патници, превезување патници, резервации за превоз, резервации за патувања, разгледувања на културни знаменитости и обиколки (туризам)

кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, бироа за сместување (хотели, агенции), изнајмување за времено сместување, резервирање за сместување, услуги во барови, бифеа, кафетерии (експрес ресторани), услуги на кампови за летување, служење храна и пијалаци, резервирање хотели, хотели, пансиони, мотели, ресторани, ресторани со самопослужување, летувалишта

(210) **TM 2011/68**

(220) 28/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Bongrain SA (a French societe anonyme)****42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, зелена, жолта и кафена

(531) 05.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење, кашкавал, масла за јадење

(210) **TM 2011/69**

(220) 28/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Bongrain SA (a French societe anonyme)****42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MONASKI



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење, кашкавал, масла за јадење

(210) **TM 2011/70**

(220) 28/01/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Bongrain SA (a French societe anonyme)**

42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, портокалова и кафена

(531) 09.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сирење, кашкавал

(210) **TM 2011/74**

(220) 02/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.**

Dlha 1, 900 31 Stupava, SK

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

LUBEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - хидраулични масла, масла за подмачкување, моторни масла, масла за обликување, масти за обликување, масла за ослободување на обликувачка работа (градење) масла за опрема, индустриски масла, индустриски масти, подмачкувачи, масла за сечење, течности за сечење, растворливи масла за сечење, преносни масла, лесни масла

(210) **TM 2011/76**

(220) 02/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО експорт-импорт**

с.Порој, Тетово, МК

(540)



IR&FA ROLODER

(591) бела, црвена и сина

(531) 26.04.16;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал што не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал (не се вклучени во другите класи); руди

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производите од нив што не се опфатени во другите класи; пресувани пластични материјали што се користат во производството; материјали за обвивање, за затнување и за изолација; свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици (не се од метал)

(210) **TM 2011/77**

(220) 03/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

MAKE IT HAPPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите, во меѓународната класа 12



(210) **TM 2011/79** (220) 03/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ Визбегово Скопје**
ул.Качанички пат бб, Индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, жолта, сива и црна

(531) 03.01.15;25.12.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. **31** - свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, семиња

кл. **35** - огласување, водење со работење, трговски
дејности, увоз-извоз

(210) **TM 2011/80** (220) 03/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Societe des Produits Nestle S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BUONGIORNO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - апарати за греење и готвење; апарати
за греење на млеко и правење пена од млеко;
апарати за приготвување пијалаци вклучително
кафе, чај, чоколадо или пијалаци врз база на
какао, капучино; апарати за кафе, фезвиња за кафе
и електрични апарати за филтер кафе; делови
и монтирање на сите горенаведени производи.
Електрични машини за подготвување пијалаци и
елементи за повторно полнење, фишеци (касети)
и дополнителни делови за такви машини; филтри
за кафе, електрични

кл. **30** - кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ајс кафе; замени за
кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; цикорија;

чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз
база на чај; ладен чај; подготовки врз база на
слад; какао и подготовки и пијалаци врз база
на какао; чоколадо, производи од чоколадо,
подготовки и пијалаци врз база на чоколадо;
слатки, колачи, бонбони; шеќерни слатки;
шеќер; гуми за цваќање; природни засладувачи;
пекарски производи, леб, квасец, тестенини;
бисквити, торти, колачи, вафли, карамели,
пудинзи; сладолед, мраз за ладење, шербети
(освежителни пијалаци), замрзнати слатки,
замрзнати торти, мраз /прехранбен/, замрзнати
десерти, замрзнати јогурти; поврзувачки агенти
за правење сладолед и/или мраз за ладење и/
или шербети (освежителни пијалаци) и/или
замрзнати слатки и/или замрзнати торти и/или
мраз /прехранбен/, и/или замрзнати десерти и/
или замрзнати јогурти; жита за појадок, мусли,
корнфлекс, табли од жита (seagal bars), жита
готови за јадење; подготовки од житарици

кл. **32** - негазирана вода, газирана вода или
вода со додаток на јаглерод, преработена вода,
изворска вода, минерална вода, ароматизирана
вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје,
овошни и зеленчукови сокови, нектари,
лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци;
сирупи, екстракти и есенции и други подготовки
за правење безалкохолни пијалаци (освен
есенцијални масла); млечни ферментирани
пијалаци; пијалаци врз база на соја; пијалаци
врз база на слад; пијалаци врз база на кафе;
изотонични пијалаци

(210) **TM 2011/84** (220) 07/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TOYOTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини за шиене, делови и додатоци и
опрема за истите

(210) **TM 2011/85** (220) 08/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје**
бул. Кочо Рацин 19А Скопје, МК
(540)





(591) црна и црвена
(531) 05.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - угостителски услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **ТМ 2011/86** (220) 04/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ТД за превоз и услуги МАНДИ-ТРАНС Битола ДООЕЛ**

ул. Штипска бр. 47, Битола, МК

(540)



(591) црвена и сина
(531) 01.05.02;18.01.09;26.11.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока

(210) **ТМ 2011/88** (220) 09/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт**

ул. 11 Октомври 115А/2-4, 1000 Скопје, МК

(740) СТЕВО НАУМОВ, АДВОКАТ

Бул."Партизански одреди" бр. 21/3-1 1000 Скопје

(540)



(591) црна и портокалова
(531) 21.03.21;26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за

обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **ТМ 2011/91** (220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Донитекс д.о.о.**

ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, МК

(540)

Donitex

(531) 26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2011/92** (220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Донитекс д.о.о.**

ул. В. Влаховиќ 137, 2220 Свети Николе, МК

(540)

CALINA

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2011/93** (220) 10/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје



(540)

Vip VPN Syndicate

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг; телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување

телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги за хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи, консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникации и мрежи; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2011/96

(220) 11/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Трговско друштво за канцелариско административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ Скопје**

ул. Париска бр. 22-16, Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(540)





(591) црвена, црна и бела

(531) 26.04.07;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - собирање информации во компјутерски дата бази; систематизација на информации во компјутерски дата бази; компјутеризирано управување со досиеа (документи)

кл. **39** - складирање ствари (добра); складирање (физичко) електронски податоци или документи; складирање информации; склад (магацинско чување)

кл. **42** - конверзија на податоци или документи од физички (печатен) на електронски медиум

(210) **ТМ 2011/97**

(220) 11/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Трговско друштво за канцелариско административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ Скопје**

ул. Париска бр. 22-16, Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(540)

(591) црвена, црна и бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - собирање информации во компјутерски дата бази; систематизација на информации во компјутерски дата бази; компјутеризирано управување со досиеа (документи)

кл. **39** - складирање ствари (добра); складирање (физичко) електронски податоци или документи; складирање информации; склад (магацинско чување)

кл. **42** - конверзија на податоци или документи од физички (печатен) на електронски медиум

(210) **ТМ 2011/100**

(220) 11/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Smart Family Small

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг; телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;



обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги за хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникации и мрежи; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2011/101** (220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

КАО КАР ВОДЕ НА ДЛАНУ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, замјоделието, градинарството, шумарството; сурова вештачка смола, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, нагризување и триење; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, масла за козметичка употреба, масла за парфимерија, масла за чистење, козметички производи, козметички препарати за сунчање, козметички производи за нега на кожа, козметички подготовки за капење, козметички производи за слабеење, креми за козметичка употреба, тоалетни производи, лосиони, лосиони за коса; шампони, производи за нега на заби, нега на устата

кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински производи, фармацевтски и ветеринарни производи; хемиско-фармацевтски производи, хемиски реагенси за медицински потреби, креми за медицински потреби, хигиенски производи за употреба во медицината; диететски производи, диететски намирници за медицинска употреба, биолошки препарати за медицинска употреба, лековити чаеви, масти за фармацевтска употреба, масти за медицинска употреба, медицински чај, медицински напитки, сируп за фармацевтска употреба, витамински препарати, храна за бебиња, фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; лосиони за фармацевтска употреба, средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати, инструменти и помагала, ортопедски производи; прибор за шиене рани

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач, слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска анализа); бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; истражувања во козметологијата; истражување и развој на нови производи; истражувања во хемијата; козметолошка наука (истражувања во козметолошката наука)

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска хирургија; болнички услуги; фармацевтски услуги; советувања во врска со фармација; физиотерапија; клиници; бањи; услуги на забавување; масажа; медицинска помош; нега; услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на бањи; здравствени услуги

(210) **TM 2011/102** (220) 11/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина, светло и темно зелена, светло и темно кафена

(531) 15.01.13;21.01.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, замјоделието, градинарството, шумарството; сурова вештачка смола, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, нагрзување и триење; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, масла за козметичка употреба, масла за парфимерија, масла за чистење, козметички производи, козметички препарати за сунчање, козметички производи за нега на кожа, козметички подготовки за капење, козметички производи за слабеење, креми за козметичка употреба, тоалетни производи, лосиони, лосиони за коса; шампони, производи за нега на заби, нега на устата

кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински производи, фармацевтски и ветеринарни производи; хемиско-фармацевтски производи, хемиски реагенси за медицински потреби, креми за медицински потреби, хигиенски производи за употреба во медицината; диететски производи, диететски намирници за медицинска употреба, биолошки препарати за медицинска употреба, лековити чаеви, масти за фармацевтска употреба, масти за медицинска употреба, медицински чај, медицински напитки, сируп за фармацевтска употреба, витамински препарати, храна за бебиња, фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; лосиони за фармацевтска употреба, средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати, инструменти и помагала, ортопедски производи; прибор за шиеење рани

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач, слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска анализа); бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; истражувања во козметологијата; истражување и развој на нови производи; истражувања во хемијата; козметолошка наука (истражувања во козметолошката наука)

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска хирургија; болнички услуги; фармацевтски услуги; советувања во врска со фармација; физиотерапија; клиници; бањи; услуги на забавување; масажа; медицинска помош; нега; услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на бањи; здравствени услуги

(210) TM 2011/103

(220) 11/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно портокалова, светло и темно сина, светло и темно зелена и светло и темно кафена и сива

(531) 15.01.13;21.01.17;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, замјоделието, градинарството, шумарството; сурова вештачка смола, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, нагрзување и триење; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, масла за козметичка употреба, масла за парфимерија, масла за чистење, козметички производи, козметички препарати за сунчање, козметички производи за нега на кожа, козметички подготовки за капење, козметички производи за слабеење, креми за козметичка употреба, тоалетни производи, лосиони, лосиони за коса; шампони, производи за нега на заби, нега на устата

кл. 5 - лекови за хумана медицина, медицински производи, фармацевтски и ветеринарни производи; хемиско-фармацевтски производи, хемиски реагенси за медицински потреби, креми за медицински потреби, хигиенски производи за употреба во медицината; диететски производи, диететски намирници за медицинска употреба,



биолошки препарати за медицинска употреба, лековити чаеви, масти за фармацевтска употреба, масти за медицинска употреба, медицински чај, медицински напитки, сируп за фармацевтска употреба, витамински препарати, храна за бебиња, фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; лосиони за фармацевтска употреба, средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати, инструменти и помагала, ортопедски производи; прибор за шиене рани

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач, слатки, бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; алги, квасец, прашак за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни услуги; услуги на анализа (хемиска анализа); бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; истражувања во козметологијата; истражување и развој на нови производи; истражувања во хемијата; козметолошка наука (истражувања во козметолошката наука)

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; ароматерапија; естетска хирургија; болнички услуги; фармацевтски услуги; советувања во врска со фармација; физиотерапија; клиници; бањи; услуги на разубавување; масажа; медицинска помош; нега; услуги на сауни; услуги на солариуми; услуги на бањи; здравствени услуги

(210) **TM 2011/105** (220) 14/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ФИНСИ ДООЕЛ Скопје**

ул. Иво Лола Рибар бр. 59 - Центар, Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и сива

(531) 26.13.01;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - проектирање и разој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2011/107** (220) 14/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Фрутисимо Џус Бар ДОО,**
Прашка 68, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, портокалова, виолетова и црна

(531) 02.09.04;04.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2011/108** (220) 14/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Агенција за туризам и услуги ПЕЛИКАН Љубин Котевски ДОО**

ул. Ленинова бр. 33, Ресен, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА**

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи

кл. 39 - патување (организирање на патувања), резервирање места за патувања, автобуски превоз, превоз со автомобили, изнајмување возила, превезување патници, резервации, разгледување културни знаменитости и обиколки (туризам)

(210) **TM 2011/109** (220) 15/02/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Аце Николовски**

ул. Железничка бр.44 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)





(591) кафена и зелена
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - лешник (со потекло од Македонија)

(210) ТМ 2011/110 (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско надолнување на сметка (е-ваучер)

(210) ТМ 2011/111 (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела и сива
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско надолнување на сметка (е-ваучер)

(210) ТМ 2011/112 (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела и сива

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско надолнување на сметка (е-ваучер)



(210) **ТМ 2011/113** (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје**

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско дополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2011/114** (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје**

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско дополнување на сметка (е-ваучер)

(210) **ТМ 2011/115** (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје**

Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена и бела
(531) 26.01.16
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - посредување при наплата на сметки; обезбедување и извршување активности во областа на малопродажбата, големопродажбата, застапништвото и дистрибуцијата на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери; процесирање податоци и електронско дополнување на сметка (е-ваучер)

(210) **TM 2011/121** (220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation**
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и сива

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **34** - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не за медицинска употреба); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2011/122** (220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation**
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена и сива

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не за медицинска употреба); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2011/123** (220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek**
M. Gurca 2, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 05.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2011/125** (220) 16/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. **Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Автолокатор

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од



сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламни материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски

услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2011/128** (220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **МАРКОВСКА ЕЛЕНА and
МАРКОВСКА БОЖАНА**

**ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, МК and
ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, МК**

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу., 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ИЗВОРЧЕ-МОНТЕСОРИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2011/130** (220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, МК**

(540)



(591) портокалова, сива, црна и бела

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 35 - услуги на малопродажба врзани за бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; услуги на малопродажба врзани за мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика; услуги на продажба на големо врзани за бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; услуги на продажба на големо врзани за мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика; огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2011/131** (220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово**
Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, МК

(540)



(591) црвена, сина, бела и жолта

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови

прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 35 - услуги на малопродажба врзани за бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; услуги на малопродажба врзани за мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика; услуги на продажба на големо врзани за бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; услуги на продажба на големо врзани за мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика; огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2011/132** (220) 18/02/2011
(442) 30/06/2011

 (731) **CALCADOS AZALEIA S/A**

Rua Dr. Legendre, 34, Parobe Rio Grande do Sul,
Brazil, 95630-000, BR

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела и црна

(531) 26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **TM 2011/134** (220) 21/02/2011
(442) 30/06/2011

 (731) **ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА**

ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА Градски паркинг
Скопје

Бул. Илинден бб. Скопје, МК



(540)



(591) црна, бела, жолта, црвена и зелена

(531) 26.04.16;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - паркирање возила на јавни паркиралишта на јавни површини наменети за паркирање, отстранување на непрописно паркирани возила, отстранување хаварисани возила од јавни површини, отстранување возила од зелени површини

(210) **ТМ 2011/137** (220) 22/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт Тетово**

ул.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО ББ,1200 ТЕТОВО, МК

(540)

D A X O R O L

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделство, градинарство и шумарство; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубриња; смеси за гасење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата

кл. **2** - бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; стредсва за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производите од нив што не се опфатени во другите класи; пресувани пластични материји што се користат во производството; материјали за обвивање, за затнување и за изолација; свитливи неметални цевки

кл. **19** - неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; аспхалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што несе од метал

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со: суви малтери, поликолори, грундирунг подлога, пластични малтери

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2011/138** (220) 22/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт Тетово**

ул.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО ББ,1200 ТЕТОВО, МК

(540)



(591) црвена, црна и бела

(531) 24.17.02;26.11.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделство, градинарство и шумарство; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубриња; смеси за гасење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата

кл. **2** - бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; стредсва за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производите од нив што не се опфатени во другите класи; пресувани пластични материји што се користат во производството; материјали за обвивање, за затнување и за изолација; свитливи неметални цевки

кл. **19** - неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; аспхалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал



кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
суви малтери, поликолори, грундирунг подлога,
пластични малтери

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(210) **TM 2011/141** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Celgene Corporation**
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ИСТОДАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати како анти-канцер
лек за хумана употреба

(210) **TM 2011/142** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електрична
енергија; кутии за дистрибуција на електричната
енергија; ротациони конвертори; модификатори
на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;
електрични жици и кабли; апарати и инструменти

за електрична комуникација; телефонски апарати;
апарати и машини за радио комуникација во
возила; апарати за телематика во возила;
автомобили опремени со предаватели и
приемници на податоци; апарати за автоматско
известување за завршено полнење; навигациски
апарати за возила („онборд“ on-board компјутери);
апарати за известување за се уште-не-внесено
полнење; електронски машини и апарати;
интегрални кола; електрични кола; компјутери,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
системи за полнење со далечинско управување;
електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки
за цигари за автомобили; средства за заштита од
незгоди за лична употреба; инвертори (електрична
енергија); апарати за предупредување против
кражба

(210) **TM 2011/143** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NISSAN

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електричната
енергија; кутии за дистрибуција на електрична
енергија; ротациони конвертори; модификатори
на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;
електрични жици и кабли; апарати и инструменти
за електрична комуникација; телефонски
апарати; апарати и машини за радио
комуникација во возила; апарати за телематика
во возила; автомобили опремени со предаватели
и приемници на податоци; апарати за автоматско
известување за завршено полнење; навигациски
апарати за возила („онборд“ on-board компјутери);
апарати за известување за се уште-не-внесено
полнење; електронски машини и апарати;
интегрални кола; електрични кола; компјутери,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
системи за полнење со далечинско управување;
електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки за
цигари за автомобили; средства за заштита од
незгоди за лична употреба; инвертори (електрична
енергија); апарати за предупредување против
кражба



(210) **TM 2011/144** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
726-локал 6, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина и црвена
(531) 26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. **36** - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(210) **TM 2011/145** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware**
**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

TRAILBLAZER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **12** - моторни возила и делови за истите, во
класата 12

(210) **TM 2011/146** (220) 23/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware**
**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CHEVROLET TRAILBLAZER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - моторни возила и делови за истите, во
класата 12

(210) **TM 2011/148** (220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR
LIMITEE**
**1755 Steeles Avenue West, Toronto Ontario M2R
3T4, Canada, CA**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

IMMUCYST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи; вакцини

(210) **TM 2011/149** (220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

ТРИТАЗИДЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2011/150** (220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Владимир Лазаревик**
ул.„Октомвриска Револуција“ бр.4-3/29,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

DISKONTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
огласување по пат на електронска наредба;
медиуми за комуникација (презентација на добра

на медиуми за комуникација) за малопродажни цели; спојување, за доброто на другите, на различни стоки, овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и рекламирање; размена на информации од странство; организација, консултантски услуги; услуги на домашни агенции, маркетинг истражување и истражување на јавното мислење, служби за обезбедување на трговски информации од странство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци);

кл. 36 - управување со имот, управување со недвижен имот; посредување во трговија со недвижен имот; финансиски услуги, финансиски трансакциски услуги; услуги за финансиски трансакции; финансиски трансфери по електронски пат; банкарски услуги од дома

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на глобална комуникациска мрежа, видео и мултимедиуми; обезбедување услуги на складирање електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

(210) **ТМ 2011/151** (220) 24/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ГЛИШИЌ МИЛАН**
ул.Гиго Михајловски бр.4-3/9, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, зелена, сина и жолта
(531) 25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, промовирање на бренд и фирма, истражување на пазар, управување со работа, продукција, печатен и промотивен материјал и ПР

(210) **ТМ 2011/154** (220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Фи-Са Деукс**
ул.Стево Филиповиќ бр.2-3/10,
1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена и сива
(531) 26.01.12;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал што не се електрични, железарија, мали метални предмети, метални цевки, каси, производи од обичен металшто не се вклучени во другите класи, руди

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (што не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

(210) **ТМ 2011/155** (220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) Друштво за промет и услуги АМСМ УСЛУГИ ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,
Скопје, МК
(540)



(591) црна, жолта и бела
(531) 01.05.02;15.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот



(210) **TM 2011/158** (220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ИСКРА БАТЕРИ ДОО СКОПЈЕ**
ул.Момин Поток бб, 1000 Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** - апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот

(210) **TM 2011/159** (220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **PANPHARMA s.a.Z.I. du Clairay**
35133 Lutre - Fougeres, FR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

PANPHARMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2011/160** (220) 25/02/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CHANGING THE FUTURE OF HEALTH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
производи
кл. **42** - клиничко тестирање на лекови; тестирање,
испитување, анализа, проучување, истражување
и развој на лекови; давање информации врзани
за тестирање, испитување, анализа, проучување,
истражување и развој на лекови

(210) **TM 2011/201** (220) 07/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ**
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК
(540)

PRINCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2011/202** (220) 07/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со**
пакување и отпад од пакување
Бул.Партизански одреди, Порта Влае блок 4,
1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сива и црна
(531) 24.15.03;26.15.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; амбалажирање на производи,
завиткување на стока, испорака /дистрибуција/
на производи, истоварување, контејнери
за складирање (изнајмување контејнери за
складирање), магацини, отпадоци (превезување и
истоварување отпадоци), превоз на стока
кл. **40** - обработка на материјали; отпадоци
(обработка на отпадоци); отпадоци и губре
(рециклажа на губре и отпадоци)



(210) **TM 2011/203** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

ЦЕРИАКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 31 - земјоделски, хортикултурни и шумски
продукти, како и семиња и житарици кои не се
вклучени во другите класи; храна за животни

(210) **TM 2011/204** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

АДЕКСАР

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултурата и шумарството,
посебно растение за регулирање на растот и
подготовките на раст, хемиски препарати за
третман на семиња, сурфактанти, природни или
вештачки хемикалии кои се користат за сексуални
раствори/агенси за збунување на инсекти

кл. 5 - препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2011/205** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

ИМТРЕКС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2011/212** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware**
**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CHEVROLET TRAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)

(210) **TM 2011/213** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware**
**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CHEVROLET TRACKER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)

(210) **TM 2011/214** (220) 08/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Угостителски објект РАГУЗА ТП Перица
Мирослав Голомеиќ Скопје**
ул.12-та Македонска бригада бр.2А, Скопје,
Центар, 1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје



(540)



(591) црвена, црна, сива, бела

(531) 02.01.23;26.02.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, бироа за сместување (хотели, агенции) пансиони (интернати) бифеа (снек барови), кафетерии (еспрес ресторани), кантини, служење храна и пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, хотели, мотели, ресторани, ресторани со самопослужување, летувалишта

(210) **TM 2011/215** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James' s Street, London SW1A 1EF, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DUNHILL MASTER BLEND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи

(210) **TM 2011/216** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Acer Incorporated**
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутери; десктоп компјутери; преносни компјутери; преносни компјутери, сервери; носачи на податоци; мемориски картички; монитори; DVD преснимувачи; АС адаптери што се користат со компјутери, преносни компјутери и преносни компјутери; батерија што се користи

со компјутери, преносни компјутери и компјутери; рачни паметни (smart) уреди; паметен(smart) телефон; мобилен телефон; електрична опрема со ТВ; ТВ; LCD телевизори; плазма телевизори; ТВ со проекција; TVCR, имено, снимач за видео касети споен со телевизија; DVD плеер споен со телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV); ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за употреба со телевизија; проектор

(210) **TM 2011/217** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Acer Incorporated**
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; десктоп компјутери; преносни компјутери; преносни компјутери, сервери; носачи на податоци; мемориски картички; монитори; DVD преснимувачи; АС адаптери што се користат со компјутери, преносни компјутери и компјутери; батерија што се користи со компјутери, ноутбук компјутери и нетбук компјутери; рачни паметни (smart) уреди; паметен(smart) телефон; мобилен телефон; електрична опрема со ТВ; ТВ; LCD телевизори; плазма телевизори; ТВ со проекција; TVCR, имено, снимач за видео касети споен со телевизија; DVD плеер споен со телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV); ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за употреба со телевизија; проектор

(210) **TM 2011/218** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Acer Incorporated**
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутери; десктоп компјутери, мобилни компјутери; мобилни компјутери, сервери; носачи на податоци; мемориски картички; монитори; DVD преснимувачи; АС адаптери што се користат со компјутери, мобилни компјутери и компјутери; батерија што се користи со компјутери, мобилни компјутери и компјутери; рачни паметни (smart) уреди; паметен (smart) телефон; мобилен телефон; електрична опрема со ТВ; ТВ; LCD телевизори; плазма телевизори; ТВ со проекција; TVCR, имено, снимач за видео касети споен со телевизија; DVD плеер споен со телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV); ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за употреба со телевизија; проектор

(210) **TM 2011/219** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **SANOFI-AVENTIS**
174, avenue de France, 75013 Paris, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

OMNIVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски суплементи, нутрацеутици/нутритивни суплементи (nutraceuticals/nutritional supplements), за медицинска и хумана употреба

(210) **TM 2011/221** (220) 09/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. „Трета Македонска бригада“ бб,
1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна и зелена

(531) 01.15.15;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, тестени производи и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мируди), муридии, мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2011/222** (220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **MEDOCHEMIE Ltd.**
Constantinoupolous street 1-10,
P.O. Box 1409, Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, бела и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/223** (220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **KRI KRI SA MILK INDUSTRY**
Serres - Drama, Serres 62125, Greece со седиште
на 3-th km Serres - Drama, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје



(540)



(591) црвена и сина

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

кл. 30 - сладоледи, печива

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

(210) **TM 2011/226**

(220) 10/03/2011

(442) 30/06/2011

(731) TEA КОЛОРС КОМПАНИ and

TEA ТОИС ДООЕЛ

бул.АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, МК and

бул.АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, МК

(540)

Tea Colours 

(591) црвена и бела

(531) 03.06.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезници материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување (освен мебелот); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2011/227**

(220) 10/03/2011

(442) 30/06/2011

(731) **MERIDA INDUSTRY CO., LTD**

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - велосипеди, велосипеди на расклопување, електрични велосипеди и електрични велосипеди на расклопување, и нивни структурни делови; делови и додатоци за велосипеди, велосипеди на расклопување, електрични велосипеди и електрични велосипеди на расклопување, вклучувајќи рамки, рачки, осовини за рачки, зглобници, менувачи на брзини (задни), запчаници, седла, навлаки за седла, торби за седла, држачи за седла, цевки за седла, педали, запчаници (предни), тркала, гуми (внатрешни), гуми, бандажи, жици за тркала, виљушки, носачи, калници, ланци, штитници за ланци, свончиња, осовини, кочници и рачки за кочници, стегачи и ленти за стапала, систем за амортизација за велосипеди, мотори за електрични велосипеди во меѓународната класа 12

(210) **TM 2011/228**

(220) 10/03/2011

(442) 30/06/2011

(731) **Dompe S.p.A.****Localita Campo di Pile snc, 67100 L' Aquila, ES**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ARTROSILENE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на забите, стоматолошки восок, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/229** (220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Dompe S.p.A.**
Localita Campo di Pile snc, 67100 L' Aquila, ES

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LEVOTUSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на забите, стоматолошки восок, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/231** (220) 10/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за трговија на големо и мало, увоз извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје**
ул.Петар Попарсов бр.8-7, Скопје, МК

(540)



(591) тиркизна, златна и бела

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - стакларија, порцелан, флајанс, грнчарија
кл. 35 - трговија на големо и мало со стакларија, порцелан, флајанс и грнчарија

(210) **TM 2011/233** (220) 11/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Top Victory Investments Limited a corporation incorporated under the laws of Hong Kong**
Suite 1023, 10th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ЛОС

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски монитори; плазма телевизори; телевизиски сетови; телевизори од течни кристали; компјутерски екрани од течни кристали; екрани од течни кристали; компјутери; скенери; процесори за складирање податоци; читачи на податоци; компјутерски тастатури; компјутерски куќишта; ноутбук компјутери; компјутерски глумчиња; интерфејс картички; сет-топ боксови; компјутерски матични плочи; сервери; компјутерски терминали; компјутерски принтери; персонални компјутери; печатени плочи; флопи дискови со снимени компјутерски програми за употреба во менаџирање на датабази и во процесирање на текст; компакт дискови со снимени компјутерски програми за употреба во менаџирање на податоци и во програми за процесирање на текст; рачни компјутери; преносливи компјутери; компјутерски програми за употреба во менаџирање на датабази и во процесирање на текст; оптички пенкала (light pens); празни магнетни дискови; рачни електронски преведувачи, електронски ноутбукови за чување бизнис и персонални информации снимени на компјутерски медији; електронски публикации, имено, книги за компјутери, извори на глобални комуникациски мрежи, забава, новини, патувања, храна, наука, уметност, приказни, и/или литература снимена на компјутерски медији и персонални дигитални асистенти (PDA); електронски публикации, имено речници на англиски јазик снимени на компјутерски медији

(210) **TM 2011/234** (220) 11/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VOXIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати



(210) **TM 2011/235** (220) 11/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **BELUPO** lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 05, 48 000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SIMOX
СИМОКС

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2011/238** (220) 14/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **Друштво за производство услуги и трговија**
МБС-Македонски Бизнис Сервис ДОО увоз-
извоз Скопје
бул.Јане Сандански бр.32-2/18, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, сина, жолта и бела
(531) 26.07.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - соларни уреди и системи

(210) **TM 2011/240** (220) 15/03/2011
(442) 30/06/2011

(731) **АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги**
ДООЕЛ, Скопје
ул.Дане Крапчев бр.35 лок.1, Центар,
Скопје, МК
(540)

AMBIENTI DA MELI

(591) црна и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на мало со мебел и опрема за
домаќинствата

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата


(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2009/0025		TM 2010/1409
	TM 2010/1321		TM 2010/1447
	TM 2010/1324		TM 2010/1462
	TM 2010/1332		TM 2010/1464
	TM 2010/1363		TM 2011/0002
	TM 2010/1412		TM 2011/0012
	TM 2011/0101		TM 2011/0013
	TM 2011/0102		TM 2011/0017
	TM 2011/0103		TM 2011/0018
	TM 2011/0137		TM 2011/0019
	TM 2011/0138		TM 2011/0101
	TM 2011/0204		TM 2011/0102
			TM 2011/0103
			TM 2011/0141
кл. 2	TM 2010/0622		TM 2011/0148
	TM 2010/1327		TM 2011/0149
	TM 2010/1328		TM 2011/0159
	TM 2010/1329		TM 2011/0160
	TM 2011/0130		TM 2011/0203
	TM 2011/0131		TM 2011/0204
	TM 2011/0137		TM 2011/0205
	TM 2011/0138		TM 2011/0219
			TM 2011/0222
			TM 2011/0228
кл. 3	TM 2010/0738		TM 2011/0229
	TM 2010/1058		TM 2011/0234
	TM 2010/1059		TM 2011/0235
	TM 2010/1060		
	TM 2010/1061		
	TM 2010/1364		
	TM 2011/0005		
	TM 2011/0055	кл. 6	TM 2011/0076
	TM 2011/0056		TM 2011/0154
	TM 2011/0066		
	TM 2011/0101	кл. 7	TM 2010/1450
	TM 2011/0102		TM 2011/0084
	TM 2011/0103		TM 2011/0154
	TM 2011/0123		
TM 2011/0201	кл. 8	TM 2011/0154	
	кл. 9	TM 2010/1336	
кл. 4	TM 2011/0074		TM 2011/0001
		TM 2011/0010	
кл. 5	TM 2009/0680		TM 2011/0011
	TM 2010/1058		TM 2011/0029
	TM 2010/1059		TM 2011/0038
	TM 2010/1060		TM 2011/0039
	TM 2010/1061		TM 2011/0040
	TM 2010/1408		TM 2011/0088



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2011/0110		TM 2010/1327
	TM 2011/0111		TM 2010/1328
	TM 2011/0112		TM 2010/1329
	TM 2011/0113		TM 2010/1330
	TM 2011/0114		TM 2010/1331
	TM 2011/0115		TM 2010/1332
	TM 2011/0142		TM 2011/0076
	TM 2011/0143		TM 2011/0137
	TM 2011/0158		TM 2011/0138
	TM 2011/0216		
	TM 2011/0217	кл. 20	TM 2011/0130
	TM 2011/0218		TM 2011/0131
	TM 2011/0233		
кл. 10	TM 2009/1010	кл. 21	TM 2010/1156
	TM 2009/1011		TM 2011/0055
	TM 2011/0101		TM 2011/0231
	TM 2011/0102	кл. 24	TM 2010/1335
	TM 2011/0103		TM 2010/1478
	TM 2011/0159		TM 2010/1479
			TM 2011/0091
кл. 11	TM 2010/1156		TM 2011/0092
	TM 2011/0040		TM 2011/0226
	TM 2011/0080		
	TM 2011/0238	кл. 25	TM 2008/1067
			TM 2010/1335
кл. 12	TM 2011/0057		TM 2010/1394
	TM 2011/0077		TM 2010/1396
	TM 2011/0145		TM 2010/1478
	TM 2011/0146		TM 2010/1479
	TM 2011/0212		TM 2011/0091
	TM 2011/0213		TM 2011/0092
	TM 2011/0227		TM 2011/0132
			TM 2011/0226
кл. 14	TM 2010/1335		
кл. 16	TM 2010/1268	кл. 27	TM 2010/1478
	TM 2010/1336		TM 2010/1479
	TM 2010/1471		
	TM 2011/0009	кл. 28	TM 2008/1067
	TM 2011/0226		TM 2011/0226
		кл. 29	TM 2010/1109
кл. 17	TM 2010/1156		TM 2010/1119
	TM 2010/1323		TM 2010/1340
	TM 2010/1330		TM 2010/1341
	TM 2010/1331		TM 2010/1379
	TM 2011/0076		TM 2011/0037
	TM 2011/0137		TM 2011/0043
	TM 2011/0138		TM 2011/0044
			TM 2011/0045
кл. 18	TM 2010/1394		TM 2011/0046
	TM 2010/1396		TM 2011/0047
			TM 2011/0048
кл. 19	TM 2010/1321		TM 2011/0068
	TM 2010/1322		TM 2011/0069
	TM 2010/1323		TM 2011/0070
	TM 2010/1324		TM 2011/0079



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2011/0221		TM 2010/1156
	TM 2011/0223		TM 2010/1169
кл. 30	TM 2010/1340		TM 2010/1268
	TM 2010/1341		TM 2010/1336
	TM 2010/1379		TM 2010/1363
	TM 2010/1420		TM 2010/1364
	TM 2011/0016		TM 2010/1394
	TM 2011/0037		TM 2010/1396
	TM 2011/0048		TM 2010/1420
	TM 2011/0054		TM 2010/1467
	TM 2011/0080		TM 2010/1471
	TM 2011/0101		TM 2011/0009
	TM 2011/0102		TM 2011/0014
	TM 2011/0103		TM 2011/0016
	TM 2011/0221		TM 2011/0026
	TM 2011/0223		TM 2011/0029
			TM 2011/0041
			TM 2011/0042
кл. 31	TM 2011/0023		TM 2011/0043
	TM 2011/0027		TM 2011/0044
	TM 2011/0028		TM 2011/0045
	TM 2011/0030		TM 2011/0046
	TM 2011/0079		TM 2011/0047
	TM 2011/0107		TM 2011/0048
	TM 2011/0109		TM 2011/0055
	TM 2011/0203		TM 2011/0079
	TM 2011/0221		TM 2011/0091
			TM 2011/0092
кл. 32	TM 2010/1340		TM 2011/0093
	TM 2010/1341		TM 2011/0096
	TM 2010/1379		TM 2011/0097
	TM 2011/0016		TM 2011/0100
	TM 2011/0080		TM 2011/0101
	TM 2011/0107		TM 2011/0102
	TM 2011/0223		TM 2011/0103
			TM 2011/0108
кл. 33	TM 2010/1405		TM 2011/0110
	TM 2011/0221		TM 2011/0111
			TM 2011/0112
кл. 34	TM 2011/0003		TM 2011/0113
	TM 2011/0006		TM 2011/0114
	TM 2011/0007		TM 2011/0115
	TM 2011/0008		TM 2011/0125
	TM 2011/0031		TM 2011/0130
	TM 2011/0032		TM 2011/0131
	TM 2011/0121		TM 2011/0137
	TM 2011/0122		TM 2011/0138
	TM 2011/0215		TM 2011/0144
			TM 2011/0150
кл. 35	TM 2008/1067		TM 2011/0151
	TM 2009/0680		TM 2011/0202
	TM 2009/1010		TM 2011/0226
	TM 2009/1011		TM 2011/0231
	TM 2010/0622		TM 2011/0240
	TM 2010/1088		
	TM 2010/1109	кл. 36	TM 2010/1336
	TM 2010/1119		TM 2010/1478



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/1479		TM 2011/0097
	TM 2011/0110		TM 2011/0108
	TM 2011/0111		TM 2011/0134
	TM 2011/0112		TM 2011/0202
	TM 2011/0113		
	TM 2011/0114	кл. 40	TM 2011/0202
	TM 2011/0115		
	TM 2011/0144	кл. 41	TM 2010/1470
	TM 2011/0150		TM 2010/1471
	TM 2011/0155		TM 2011/0009
			TM 2011/0053
кл. 37	TM 2009/0034		TM 2011/0059
	TM 2010/1156		TM 2011/0128
	TM 2010/1321		TM 2011/0226
	TM 2010/1322		
	TM 2010/1323	кл. 42	TM 2009/0034
	TM 2010/1324		TM 2010/1471
	TM 2010/1327		TM 2011/0014
	TM 2010/1328		TM 2011/0029
	TM 2010/1329		TM 2011/0040
	TM 2010/1330		TM 2011/0088
	TM 2010/1331		TM 2011/0093
	TM 2010/1332		TM 2011/0096
	TM 2010/1478		TM 2011/0097
	TM 2010/1479		TM 2011/0100
	TM 2011/0088		TM 2011/0101
	TM 2011/0137		TM 2011/0102
	TM 2011/0138		TM 2011/0103
			TM 2011/0105
кл. 38	TM 2009/0034		TM 2011/0110
	TM 2010/1444		TM 2011/0111
	TM 2010/1463		TM 2011/0112
	TM 2011/0014		TM 2011/0113
	TM 2011/0088		TM 2011/0114
	TM 2011/0093		TM 2011/0115
	TM 2011/0100		TM 2011/0125
	TM 2011/0110		TM 2011/0160
	TM 2011/0111		
	TM 2011/0112	кл. 43	TM 2008/1690
	TM 2011/0113		TM 2009/0165
	TM 2011/0114		TM 2010/1336
	TM 2011/0115		TM 2010/1420
	TM 2011/0125		TM 2010/1470
	TM 2011/0150		TM 2010/1478
			TM 2010/1479
кл. 39	TM 2009/0341		TM 2011/0040
	TM 2009/1164		TM 2011/0050
	TM 2010/0632		TM 2011/0052
	TM 2010/1412		TM 2011/0053
	TM 2010/1470		TM 2011/0067
	TM 2010/1478		TM 2011/0085
	TM 2010/1479		TM 2011/0107
	TM 2011/0026		TM 2011/0214
	TM 2011/0052		
	TM 2011/0067	кл. 44	TM 2011/0051
	TM 2011/0086		TM 2011/0101
	TM 2011/0096		TM 2011/0102
			TM 2011/0103



(510)
кл. 45

(210)
TM 2010/1268
TM 2010/1471
TM 2011/0088
TM 2011/0105



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

(731) **Acer Incorporated**

(210) МК/Т/ 2011/216
МК/Т/ 2011/217
МК/Т/ 2011/218

Alfa Wassermann Hungary Kft.

МК/Т/ 2011/2

Amgen Inc. (State of Delaware)

МК/Т/ 2010/1447
МК/Т/ 2010/1464

BASF SE

МК/Т/ 2011/203
МК/Т/ 2011/204
МК/Т/ 2011/205

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

МК/Т/ 2011/235

Bongrain SA (a French societe anonyme)

МК/Т/ 2011/68
МК/Т/ 2011/69
МК/Т/ 2011/70

C.I. UNIONDE BANANEROS DE URABA S.A.

UNIBAN

МК/Т/ 2011/27
МК/Т/ 2011/28
МК/Т/ 2011/30

CALCADOS AZALEIA S/A

МК/Т/ 2011/132

Celgene Corporation

МК/Т/ 2011/141

Dompe S.p.A.

МК/Т/ 2011/228
МК/Т/ 2011/229

Dunhill Tobacco of London Limited

МК/Т/ 2011/215

EDENRED

МК/Т/ 2010/1336

ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

МК/Т/ 2010/632

(731) **GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the State of
Delaware**

(210) МК/Т/ 2011/77
МК/Т/ 2011/145
МК/Т/ 2011/146
МК/Т/ 2011/212
МК/Т/ 2011/213

Genzyme Corporation

(a Massachusetts Corporation)

МК/Т/ 2011/17
МК/Т/ 2011/18
МК/Т/ 2011/19

HMY Group

МК/Т/ 2010/1467

Instute of Beauty Rubella AG

МК/Т/ 2011/55

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

МК/Т/ 2011/101
МК/Т/ 2011/102
МК/Т/ 2011/103

**JOHNSON CONTROLS HYBRID AND
RECYCLING GMBH**

**a corporation organized and existing
under the laws of the Federal
Republic of Germany**

МК/Т/ 2011/1

Jones Investment Co. Inc.

(Delaware corporation)

МК/Т/ 2010/1394
МК/Т/ 2010/1396

JT International S.A.

МК/Т/ 2011/3

**Kaane American International Tobacco
Co. Ltd,**

МК/Т/ 2011/31
МК/Т/ 2011/32

KRI KRI SA MILK INDUSTRY

МК/Т/ 2011/223

LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.

МК/Т/ 2011/74



(731) **MEDOCHEMIE Ltd.**

(210) MK/T/ 2011/222

MERIDA INDUSTRY CO., LTD

MK/T/ 2011/227

Motorola Trademark Holdings, LLC

MK/T/ 2011/10

MK/T/ 2011/11

NIKO OOD

MK/T/ 2010/1379

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

MK/T/ 2011/142

MK/T/ 2011/143

NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.

MK/T/ 2010/1462

Novartis AG

MK/T/ 2011/234

PANPHARMA s.a.Z.I. du Clairay

MK/T/ 2011/159

Philip Morris Brands S.A.R.L.,

a Swiss corporation

MK/T/ 2011/6

MK/T/ 2011/7

MK/T/ 2011/8

MK/T/ 2011/121

MK/T/ 2011/122

SANOFI- AVENTIS

MK/T/ 2011/219

SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR

LIMITEE

MK/T/ 2011/148

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

MK/T/ 2011/149

SAPONIA Kemiska, prehrambena i

farmaceutska industrija, p.o., Osijek

MK/T/ 2011/123

Societe des Produits Nestle S.A.

MK/T/ 2011/54

MK/T/ 2011/80

T.C. Debica S.A.

MK/T/ 2011/57

Takeda Pharmaceutical Company Limited

MK/T/ 2011/160

(731) **THE GILLETTE COMPANY**

(210) MK/T/ 2011/56

MK/T/ 2011/66

THE QUAKER OATS COMPANY

MK/T/ 2011/37

Top Victory Investments Limited

a corporation incorporated under the laws of
Hong Kong

MK/T/ 2011/233

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(also trading as TOYOTA MOTOR

CORPORATION)

MK/T/ 2011/38

MK/T/ 2011/39

MK/T/ 2011/84

Unipharm, Inc.,

MK/T/ 2011/12

MK/T/ 2011/13

Weg S.A.

MK/T/ 2010/1450

Агенција за туризам и услуги ПЕЛИКАН

Љубин Котевски ДОО

MK/T/ 2011/108

Адвокатско друштво Чукиќ и Марков

MK/T/ 2011/59

Аикон Медикал ДООЕЛ

MK/T/ 2009/1010

АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги

ДООЕЛ, Скопје

MK/T/ 2011/240

Американска стопанска комора на

Македонија

MK/T/ 2010/1268

АНДРОСФАРМ доо

MK/T/ 2010/738

АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз,

Друштво за производство на препарати за

нега на кожата и трговија

MK/T/ 2009/680

АРС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/53

Аце Николовски

MK/T/ 2011/109



(731) **Валијант ДООЕЛ Друштво за трговија, производство, услуги, издаваштво и филмска продукција**
(210) МК/Т/ 2010/1471

Владимир Лазаревик
МК/Т/ 2011/150

ГЕОСОНДА ДОО
МК/Т/ 2010/1412

ГЛИШИЌ МИЛАН
МК/Т/ 2011/151

Гордана Јаниќијевиќ
МК/Т/ 2010/1470

ГРИН ХАУС ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/165

Д.П.Т.У. РАДЕКС дооел експорт-импорт Скопје, подружница кохиба – Скопје
МК/Т/ 2008/1690

Дени Шус Груп Дооел експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1169

Донитекс д.о.о.
МК/Т/ 2011/91
МК/Т/ 2011/92

ДПТУ Ромео и Јулија ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/85

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1478
МК/Т/ 2010/1479

Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз Прилеп АД
МК/Т/ 2011/40

Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
МК/Т/ 2011/9

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/14
МК/Т/ 2011/93
МК/Т/ 2011/100
МК/Т/ 2011/125

ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И ВЕКТОР ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2009/1164

(731) **Друштво за производство и трговија „ПОФИКС“ ДОО**
(210) МК/Т/ 2010/1321
МК/Т/ 2010/1322
МК/Т/ 2010/1323
МК/Т/ 2010/1324
МК/Т/ 2010/1327
МК/Т/ 2010/1328
МК/Т/ 2010/1329
МК/Т/ 2010/1330
МК/Т/ 2010/1331
МК/Т/ 2010/1332

Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
МК/Т/ 2010/1363
МК/Т/ 2010/1364

Друштво за производство на бои и лакови Хест Стефан Дооел увоз-извоз
МК/Т/ 2010/622

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
МК/Т/ 2010/1340
МК/Т/ 2010/1341

Друштво за производство трговија и услуги БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2011/42

Друштво за производство трговија и услуги ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО експорт-импорт
МК/Т/ 2011/76

Друштво за производство услуги и трговија МБС-Македонски Бизнис Сервис ДОО увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/238

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/221

Друштво за производство, трговија и услуги БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола
МК/Т/ 2011/23

Друштво за производство, трговија и услуги ДАКСОРОЛ, ДАХОРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
МК/Т/ 2011/137
МК/Т/ 2011/138



(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово**
(210) МК/Т/ 2011/16

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ Визбегово Скопје
МК/Т/ 2011/79

Друштво за производство, трговија и услуги РОБИ ДООЕЛ Штип
МК/Т/ 2010/1463

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги СИГМА ЛОГИСТИКС увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/26

Друштво за промет и услуги АМСМ УСЛУГИ ДОО увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/155

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
МК/Т/ 2011/201

Друштво за спортска трговија „Мега спорт Љубомир ДООЕЛ” Скопје
МК/Т/ 2008/1067

Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
МК/Т/ 2011/88

Друштво за трговија и услуги ПРОТОМОНТ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/50

Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје
МК/Т/ 2011/110
МК/Т/ 2011/111
МК/Т/ 2011/112
МК/Т/ 2011/113
МК/Т/ 2011/114
МК/Т/ 2011/115

Друштво за трговија и услуги ФИНСИ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/105

Друштво за трговија на големо и мало, увоз извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/231

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**
(210) МК/Т/ 2010/1405

Друштво за трговија, меѓународен транспорт и услуги БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/41

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
МК/Т/ 2011/44
МК/Т/ 2011/48
МК/Т/ 2011/47
МК/Т/ 2011/43
МК/Т/ 2011/45
МК/Т/ 2011/46

ИВАНА КНЕЖИЌ
МК/Т/ 2010/1335

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
МК/Т/ 2010/1109
МК/Т/ 2010/1119

ИСКРА БАТЕРИ ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2011/158

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Градски паркинг – Скопје
МК/Т/ 2009/341
МК/Т/ 2011/134

ЈУПИТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/52

Картмен ерик д.о.о Скопје
МК/Т/ 2010/1420

Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје
МК/Т/ 2009/25

ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
МК/Т/ 2009/34

Македонски Телеком А.Д.-Скопје
МК/Т/ 2010/1444

МАРКОВСКА ЕЛЕНА and МАРКОВСКА БОЖАНА
МК/Т/ 2011/128

Мега Трејд Доо, Гостивар
МК/Т/ 2010/1088



(731) **ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со пакување и отпад од пакување**
(210) МК/Т/ 2011/202

ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп
МК/Т/ 2011/51

РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ,
друштво за производство, трговија и услуги
Тони ДООЕЛ, Скопје
МК/Т/ 2011/29

СЗД Електролукс - Палензовски Димче
Битола
МК/Т/ 2010/1156

С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2011/144

Соникс ДООЕЛ Увоз-Извоз
МК/Т/ 2009/1011

The Procter & Gamble Company
МК/Т/ 2011/5

ТД за превоз и услуги МАНДИ-ТРАНС
Битола ДООЕЛ
МК/Т/ 2011/86

ТЕА КОЛОРС КОМПАНИ and
ТЕА ТОИС ДООЕЛ
МК/Т/ 2011/226

Трговско друштво за канцелариско
административни дејности
ИНБОХ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/96
МК/Т/ 2011/97

Туристичка агенција
АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип
МК/Т/ 2011/67

Угостителски објект РАГУЗА
ТП Перица Мирослав Голомеиќ Скопје
МК/Т/ 2011/214

Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД – Скопје
МК/Т/ 2010/1058
МК/Т/ 2010/1059
МК/Т/ 2010/1060
МК/Т/ 2010/1061
МК/Т/ 2010/1408
МК/Т/ 2010/1409

(731) **Фи-Са Деукс**
(210) МК/Т/ 2011/154

Фрутисимо Џус Бар ДОО,
МК/Т/ 2011/107

Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
МК/Т/ 2011/130
МК/Т/ 2011/131

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаските права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **18266** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2007/286 (220) 30/03/2007
 (181) 30/03/2017
 (450) 30/06/2011

(732) **ФАРМАСВИС дооел**
 ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CARDIOPIRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **18272** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2008/164 (220) 18/02/2008
 (181) 18/02/2018
 (450) 30/06/2011

(732) **Кајшаров Константин**
 ул. Титовелешка бр. 51, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** - амајлии, брошеви, синџирчиња, накит

кл. **16** - книги, привезоци (ситни украси или синџирчиња), медаљони, гедани

кл. **35** - рекламирање, услуги при продажба на мало и големо со: амаклии, брошеви, синџирчиња, накит, ситни украси, медаљони, гедани, книги, скрипто, часописи

кл. **45** - лични услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **18298** (151) 09/05/2011
 (210) ТМ 2008/706 (220) 23/06/2008
 (181) 23/06/2018
 (450) 30/06/2011

(732) **Спасевски Димитар, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност**
 Порта Буњаковец А2-1, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(111) **18273** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2008/711 (220) 24/06/2008
 (181) 24/06/2018
 (450) 30/06/2011

(732) **Друштво за производство и трговија НОЕЛ**
 ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија
 ул. Индустриска, бр. 3 Гевгелија, МК

(540)

NOEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **23** - предено и конец за текстил

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, колци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

(111) **18299** (151) 09/05/2011
 (210) ТМ 2008/1319 (220) 22/09/2008
 (181) 22/09/2018
 (450) 30/06/2011

(732) **Здружение на хотели, ресторани и кафетерии - ХОТАМ**
 бул. Туристичка 92 6000 Охрид, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

 (111) **18267** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2008/1608 (220) 22/10/2008

(181) 22/10/2018

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за услуги и курсеви за странски јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје ул. Народен Фронт бр.5/3-37, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи, брошури, весници, каталози, книги, образовна опрема, образование (опрема за образование) во вид на игри, обучување (опрема за обучување), папки, печатен материјал, плакати /постери/, прирачници, проспекти, публикации, хартија, часописи

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), економски прогнози, истражувања за дејностите, огласување/рекламирање, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, професионална деловна консултација, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), книги (издавање книги), обезбедување обуки; спроведување семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и

продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување

 (111) **18274** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2008/1722 (220) 17/11/2008

(181) 17/11/2018

(450) 30/06/2011

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени во другите класи, украси за елка

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени во другите класи, украси за елка, облека, обувки и капи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

 (111) **18275** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2008/1726 (220) 17/11/2008

(181) 17/11/2018

(450) 30/06/2011

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

Discount MAXID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - промет во трговијата на големо и мало со: средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; месо, риби, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз; пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци; алкохолни пијалоци (освен пиво); тутун, производи за пушачите; кибрит

(111) **18271** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2008/1733 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги Сетком-Интернационал доо експорт-импорт Скопје

бул. Партизански Одреди бр. 62, Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со сијалици и расветни тела

(111) **18296** (151) 09/05/2011

(210) ТМ 2009/157 (220) 26/02/2009

(181) 26/02/2019

(450) 30/06/2011

(732) „Јадран Готтино Фоодс“ ДООЕЛ Неготино ул. Индустриска бб.1440 Неготино, МК

(540)

PICK 'N' JOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млеко и млечни производикл. **30** - брашно и производи од жито, леб, тесто за слатки и слатки, кондиторски производикл. **35** - услуги при продажба на големо и мало(111) **18297** (151) 09/05/2011

(210) ТМ 2009/158 (220) 26/02/2009

(181) 26/02/2019

(450) 30/06/2011

(732) „Јадран Готтино Фоодс“ ДООЕЛ - НЕГОТИНО ул. „Индустриска“ бб.1440 Неготино, МК

(540)

GOTTINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млеко и млечни производикл. **30** - брашно и производи од жито, леб, тесто за слатки и слатки, кондиторски производикл. **35** - услуги при продажба на големо и мало(111) **18301** (151) 12/05/2011

(210) ТМ 2009/536 (220) 29/05/2009

(181) 29/05/2019

(450) 30/06/2011

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, зелена, нијанси на зелена, окер, портокалова, црвена, жолта, виолетова и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - смрзнат, сушен и варен зеленчуккл. **30** - сосови (како мирудии); мирудии

(111) **18302** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2009/707 (220) 14/07/2009
 (181) 14/07/2019
 (450) 30/06/2011

(300) 830167820 15/01/2009 BR
 (732) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St.James's Street, London,SW1A 1EF, UK
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

NANOCUT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **34** - цигари

(111) **18291** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2009/885 (220) 07/09/2009
 (181) 07/09/2019
 (450) 30/06/2011

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија**
БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје
ул. 840 БИС бр.11, Скопје, МК
 (740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
 ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - тесо, риба, живина и дивеч месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за пециво, сол, сенф, оцет сосови (како мируди), мируди, мраз

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи зрнести производи (не се опфатени со другите класи), животни(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **39** - транспортно услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) **18263** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2009/899 (220) 11/09/2009
 (181) 11/09/2019
 (450) 30/06/2011

(732) **Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware**
4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер; опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерска периферна опрема, опрема за внесување податоци, опрема за издавање податоци, опрема за чување податоци и опрема за пренос на податоци; компјутерски програми и бази на податоци; компјутерски програми кои може да се превземе од глобална компјутерска мрежа; софтвер за процесирање зборови; софтвер за процесирање документи; софтвер за табеларни пресметки; софтвер за графички презентации и услужен софтвер за нивна употреба; софтвер за управување со податоци и бази; софтвер за ограничување, календар и планирање; софтвер за управување со проект и планирање со проект за генерална употреба; компјутерски софтвер за употреба во препис, организирање и дистрибуирање податоци, информации и знаење што би се поделиле во работна група; софтвер за електронска пошта; софтвер за електронска трансмисија на податоци; софтвер за употреба во пристапување, користење, креирање, и одржување компјутерски дискусии групи (newsgroups); софтвер за извршување математички пресметки; софтвер за дизајнирање интернет страница; софтвер за компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за навигација, прелистување, и пренесување информации на компјутери, компјутерски мрежи и интернет; компјутерски софтвер за дистрибуирање и прегледување на друг компјутерски софтвер; компјутерски оперативен системски софтвер; компјутерски безбедносен софтвер за контрола на пристап до информации и безбедни комуникации; компјутерски софтвер за тестирање компатибилност на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за компјутерска емуляција; компјутерски софтвер за креирање графички интерфејси; компјутерски софтвер за развивање, компилирање и извршување друг компјутерски софтвер; упатство за употреба во електронски формат; електронски публикации (даунлоадирачки)

кл. **41** - услуги за едукација и тренинг



кл. **42** - дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, одржување на софтвер, обезбедување привремено користење на не дауноадирачки софтвер и обработка на податоци

(111) **18294** (151) 05/05/2011
(210) ТМ 2009/1057 (220) 29/10/2009
(181) 29/10/2019
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за угостителство, хотелиерство, трговија и услуги "СОФКА ПАРК" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул. Јордан Хаџи Констатинов-Џинот бр. 12 Скопје, МК

(540)



(591) сива, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **18279** (151) 10/05/2011
(210) ТМ 2009/1171 (220) 26/11/2009
(181) 26/11/2019
(450) 30/06/2011

(732) Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park West End Road,
South Ruislip HA4 6QD, United Kingdom, UK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Велко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AUROBINDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевски препарати и супстанции, фармацевски производи

(111) **18276** (151) 10/05/2011
(210) ТМ 2009/1270 (220) 24/12/2009
(181) 24/12/2019
(450) 30/06/2011

(732) МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ,
ул. Ленинова бр. 11/2, Скопје, МК

(740) МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ
ул. „Васил Главинов“ бр. 3/6-7, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - организирање модни ревии

(111) **18255** (151) 10/05/2011
(210) ТМ 2010/58 (220) 28/01/2010
(181) 28/01/2020
(450) 30/06/2011

(732) Д-р Жаклина Чочороска-Новаковска
бул.11 Октомври бр.44-II/2, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, модра и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - медицински услуги, вклучително и гинекологија и акушерство

(111) **18280** (151) 10/05/2011
(210) ТМ 2010/70 (220) 01/02/2010
(181) 01/02/2020
(450) 30/06/2011

(732) Трговско друштво за производство, промет и услуги ВАРИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Булевар Партизански Одреди 18/4, Скопје, МК

(540)



(591) сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба со шеќер на мало и големо

(111) **18281** (151) 10/05/2011
(210) ТМ 2010/71 (220) 29/01/2010
(181) 29/01/2020
(450) 30/06/2011

(732) Друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев трговија а.д. Струмица
ул. Гоце Делчев бр.50, Струмица, МК

(540)



(591) бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **18256** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2010/73 (220) 02/02/2010

(181) 02/02/2020

(450) 30/06/2011

(732) Д.У.Т. ШМЕК ДООЕЛ Скопје
ул. Водњанска бр.17 лок 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сребрена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - друштво за угостителство и трговија

(111) **18277** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2010/74 (220) 02/02/2010

(181) 02/02/2020

(450) 30/06/2011

(732) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ доел
увоз-извоз Охрид
ул.Абас Емин 179, Охрид, МК

(540)



(591) сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) **18278** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2010/75 (220) 02/02/2010

(181) 02/02/2020

(450) 30/06/2011

(732) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ доел
увоз-извоз Охрид
ул.Абас Емин 179, Охрид, МК

(540)

КАПКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) **18288** (151) 10/05/2011

(210) ТМ 2010/116 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 30/06/2011

(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно зелена, црвена, светло
и темно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - флипс со вкус на пица



(111) **18289** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/121 (220) 09/02/2010
 (181) 09/02/2020
 (450) 30/06/2011

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул.„Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела, светло и темно портокалова, сива и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - прашок за пециво

(111) **18282** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/206 (220) 24/02/2010
 (181) 24/02/2020
 (450) 30/06/2011

(732) ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
 бул.Св Климент Охридски бр.24, МК
 (740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
 Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
 (540)



(591) жолта, темно зелена и светло зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери

(111) **18283** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/217 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2011

(732) Занаетчија Студио за масажа и козметика
 ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје
 ул.Фрањо Клуз бр.2/2-1- Аеродром,
 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
 бул.„Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **44** - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **18257** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/222 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2011

(732) Друштво за управување со имоти БИГ БОКС
 ДООЕЛ - СКОПЈЕ
 ул.Булевар Србија бр.бб - Аеродром,
 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **36** - недвижен имот (управување со недвижен имот), недвижен имот земен под закуп (лизинг)

- (111) **18258** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/228 (220) 26/02/2010
 (181) 26/02/2020
 (450) 30/06/2011
- (732) **Global Conquistadors S.A. Cuba Avenue N36-36 PO Box 0816-06748, Panama 5, PA**
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (540)

DENTO-MAX

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **21** - четки за заби и четки за протеза и делови и опрема за тоа; четки и материјали за правење четки; чепкалки за заби; материјали и средства за чистење и полирање природни или вештачки заби

- (111) **18259** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/230 (220) 01/03/2010
 (181) 01/03/2020
 (450) 30/06/2011
- (732) **Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ ДОО Белград ул.Београдска бр.71, Белград, МК**
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
- (540)



- (591) сина, портокалова и светло зелена
- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со други класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи
- кл. **25** - облека, чевли и капи
- кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
- кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

- (111) **18260** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/231 (220) 01/03/2010
 (181) 01/03/2020
 (450) 30/06/2011
- (732) **Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ ДОО Белград ул.Београдска бр.71, Белград, МК**
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
- (540)

KON TIKI SKY

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со други класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи
- кл. **25** - облека, чевли и капи
- кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
- кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

- (111) **18284** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/238 (220) 02/03/2010
 (181) 02/03/2020
 (450) 30/06/2011
- (732) **MN PHARMACEUTICALS Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR**
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

ТЕКАМЕН

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски производи

- (111) **18285** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/239 (220) 02/03/2010
 (181) 02/03/2020
 (450) 30/06/2011
- (732) **MN PHARMACEUTICALS Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR**
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

IDAMEN

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски производи



(111) **18261** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/240 (220) 02/03/2010
 (181) 02/03/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN,
England, GB
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

CRESTOR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18265** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/338 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
 (540)

BAZOBERMIKH

(591) црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греене, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби

во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(111) **18292** (151) 22/04/2011
 (210) ТМ 2010/462 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Темов Пане and**
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, МК and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
 бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта, портокалова и кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска

и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **22** - јажиња, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **18286** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/463 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Темов Пане and**
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, МК and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
 бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела и светло жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **22** - јажиња, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **18287** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/464 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Темов Пане and**
Кочишки Логин
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, МК and
бул. АВНОЈ бр.80/2-19, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
 бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
 1000 Скопје

(540)

ПИВОЛЕНД

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **22** - јажиња, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји



кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **18262** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/511 (220) 28/04/2010
 (181) 28/04/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** - производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкици за сите видови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата, графитни четкици, држачи за четкици, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкици за сува и влажна околина

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална

опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкици за сите видови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата, графитни четкици, држачи за четкици, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и заптивки, четкици за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **37** - поправки; инсталациски услуги

(111) **18270** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/538 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје**
ул. Серава 87, Скопје, МК

(540)



(591) комбинација на портокалово, бело и црно

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - мали метални производи, производи од метал

(111) **18269** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/562 (220) 04/05/2010
 (181) 04/05/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ
с. Велмеј, Дебарца, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохони пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **18264** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/576 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2011

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
 "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18290** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/640 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **SEAL TRADEMARKS PTY LTD**
1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - куфери, патни торби, ремени направени од кожа и чадори

кл. 25 - сандали, шамии за на глава, ленти за на глава, маици, кратки панталони, долни тренерки, горни тренерки, костуми за пливање,

јакни, костуми за вода, фармерки, панталони, проткаени кошули, плетени кошули, маици без ракави (маици со прерамки), чорапи, џемпер, шапки, плетени капи и капи

(111) **18268** (151) 10/05/2011
 (210) ТМ 2010/653 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб - Претставништво
Скопје

ул. Лондонска бр. 19/24, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
 Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

(540)

B.BRAUN ADRIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **18303** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/721 (220) 17/06/2010
 (181) 17/06/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Burger King Corporation**
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

HOME OF THE WHOPPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирене; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко.



кл. 30 - сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 43 - услуги за храна и пијалоци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) 18304	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/722	(220) 17/06/2010
	(181) 17/06/2020
	(450) 30/06/2011
(732) Haifa Chemicals Ltd.	
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL	
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ	ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)	

MAGNISAL

(551) индивидуална	
(510, 511)	
	кл. 1 - вештачки ѓубрива

(111) 18305	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/724	(220) 17/06/2010
	(181) 17/06/2020
	(450) 30/06/2011
(732) Haifa Chemicals Ltd.	
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL	
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ	ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)	

MULTICOTE

(551) индивидуална	
(510, 511)	
	кл. 1 - вештачки ѓубрива

(111) 18306	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/726	(220) 18/06/2010
	(181) 18/06/2020
	(450) 30/06/2011

(732) Bristol-Myers Squibb Company,	
a Delaware corporation	
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US	
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ	ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)	

GLUALITY

(551) индивидуална	
(510, 511)	
	кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на луѓето

(111) 18307	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/727	(220) 18/06/2010
	(181) 18/06/2020
	(450) 30/06/2011

(732) Unilever N.V.	
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL	
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ	ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)	



(591) бела, кафена и сива	
(551) индивидуална	
(510, 511)	
	кл. 30 - сладоледи, овошни сладоледи направени со вода, смрзнати слатки, препарати за правење на сите гореспоменати производи; сите вклучени во класата 30

(111) 18308	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/729	(220) 21/06/2010
	(181) 21/06/2020
	(450) 30/06/2011

(732) Yara International ASA	
Bygdoy alle 2 P.O. Box 2464 Solli N-0202 OSLO, NO	
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ	ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за употреба во индустријата, земјоделието, градинарството и шумарството; вештачки губриња; индустриски хемикалии, имено хемикалии врз база на азот, вклучително амонијак, амониум бикарбонат, амониум нитрат, динитроген тетроксид, азотна киселина, хидрохлорна киселина, фосфорна киселина, уреа, калциум карбонат, калциум нитрат, калиум нитрат и натриум нитрат; мравја киселина и нејзини соли; флокуланти; индустриски гасови, особено гасови и гасови за заварување, вклучително ацетилен, метил ацетилен, кислород, азот, аргон, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, хелиум, водород, неон, криптон, ксенон, метан, деутериум и мешавини од споменатите гасови, сите во гасовита, течна или цврста состојба; катализатори; крајогени подготовки

кл. 13 - амониум нитрат за производство на емулзиони експлозиви, вклучително експлозиви врз база на амониум нитрат масло за ложење (Ammonium Nitrate Fuel Oil ANFO), сите за цивилна употреба

кл. 44 - изнајмување на опрема за земјоделство; професионални консултации и советодавни услуги во полето на земјоделието, градинарството и шумарството

(111) 18309 (151) 12/05/2011

(210) ТМ 2010/730 (220) 22/06/2010

(181) 22/06/2020

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена и сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколада; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. 32 - газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; тшјалаци што се на основа на какао; пијалада што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(111) 18310 (151) 12/05/2011

(210) ТМ 2010/731 (220) 17/06/2010

(181) 17/06/2020

(450) 30/06/2011

(732) Burger King Corporation 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)





(591) сина, жолта, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. **30** - сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. **32** - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** - услуги за храна и пијалоци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалоци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) 18311	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/732	(220) 22/06/2010
	(181) 22/06/2020
	(450) 30/06/2011

(732) **Винарска Визба, „Имако Вино“ Доел ул., Ген. Михајло Апостолски” бр. 34/5 2000 Штип, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(540)



(591) бела, црна, светло и темно сина, жолта, розова црвена и зелена

(554) тродимензионална

(511) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - вино

(111) 18312	(151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/733	(220) 22/06/2010
	(181) 22/06/2020
	(450) 30/06/2011

(732) **Винарска Визба, „Имако Вино” Доел ул., Ген. Михајло Апостолски” бр. 34/5 2000 Штип, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - вино



(111) **18329** (151) 16/05/2011
(210) ТМ 2010/740 (220) 23/06/2010
(181) 23/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) **Tropicana Products, Inc.**
1001 13th Avenue East, Bradenton,
Florida 34208, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - овошни сокови и напивки од овошни сокови

(111) **18313** (151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/742 (220) 24/06/2010
(181) 24/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) **Continental Teves AG & Co. oHG**
Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main, DE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

АТЕ ЦЕНТАР ЗА СОПИРАЧКИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **7** - активирање движечки (механизми) за седишта, огледала, прозорски стакла, лизгачки кровови

кл. **9** - електрични и електронски апарати и инструменти за употреба во моторни возила, вклучени во класата 9

кл. **12** - моторни возила и делови на моторни возила, вклучени во класата 12

(111) **18314** (151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/755 (220) 30/06/2010
(181) 30/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) **Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг,**
трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје
ул.Мечкин Камен бр.52-а, Ѓорче Петров,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина, светло и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, печатени работи, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури

кл. **35** - изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, реклами огласи (ширење на рекламните огласи)

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на електронска пошта; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, видео и мултимедиа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** - образовни услуги, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. **42** - услуги на хостирање на web - страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативните технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери апликативни услуги (АСП), имено, хостирање шпјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на



телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **18315** (151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/756 (220) 30/06/2010
(181) 30/06/2020
(450) 30/06/2011

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ТЕРБИНАКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18330** (151) 16/05/2011
(210) ТМ 2010/766 (220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) **АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ**
ул.Тодор Паница бр.7/1-56, К.Вода, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

L'ADORO
GIFTS & MAGIC

(591) црна, црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на големопродажба и малопродажба на свеќи и фитили за осветлување, браварски производи, мали метални производи, производи од метал, прибор за јадење, апарати и инструменти, благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, канцелариски материјал, канцелариски прибор (освен мебел), кожа и имитација на кожа

и производите од нив што не се опфатени со другите класи, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика, куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи, игри и играчки, магични трикови, производи за пушачите, кибрит

(111) **18316** (151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/767 (220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AIR OPTIX NIGHT & DAY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни леќи

(111) **18317** (151) 12/05/2011
(210) ТМ 2010/769 (220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 30/06/2011

(732) **FremantleMedia Limited and**
19 TV Limited
1 Stephen Sreet, london W1T 1AL, GB and
100 New Bridge Street, London EC4V, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MACEDONIAN IDOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - кинематографски филмови; цртани филмови; дијафилмови; филмови; магнетни записи; оптички записи; магнетско-оптички записи; записи на цврсти подлоги; аудио-визуелни апарати за настава; апарати за забава адаптирани за употреба со телевизор; електронски книги и публикации; електронски играчки; интерактивни играчки адаптирани за употреба со телевизори; електрични и видео апарати и инструменти за забава; мултимедијални дискови и публикации;

мултимедијални записи и публикации; ласерски читливи дискови; видео дискови и публикации; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски игрички: софтвери за интерактивни игрички за компјутери, мобилни телефони и уреди со кои се ракува мануелно; дигитални записи; медији за чување или снимање звук и/или видео запис и/или податоци и/или информации; апарати и инструменти за снимање и/или репродукција на звук и/или видео запис и/или информација; холограми; флопи дискови; звучни записи; преснимени дискови; снимени дискови; компакт дискови; грамофонски плочи; аудио касети; касети; видео касети; ласерски дискови; компакт дискови-интерактивни ЦЦ РОМ-ови; дигитални видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за комуникација; телефони; мобилни телефони; полначи; полначи за мобилни телефони; „hands-free“ апарати за мобилни телефони; играчки за мобилни телефони; караоке машини; делови и опрема за сета горенаведена стока; дигитални игрички, игрички за мобилни телефони; ДВД игрички

кл. 38 - емитување; емитување телевизиска програма; емитување радио програма; емитување програма на сателитска телевизија; емитување програма на кабелска телевизија; телефонски комуникации; интерактивни телефонски услуги; услуги па телефонски пораки; комуникациски услуги по пат на радио брајови, телефон, интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат, по пат на сателит, микробранови и електрични мрежи; телефонија

кл. 41 - услуги на образование и забава во форма на телевизиски програми, програми, кабелска, сателитски и интернет програми; продукција и презентација на радио и телевизиска програма, кинематографски филмови, претстави, видео програми, ДВД програми, кабелска програми, сателитски програми и/или интернет програми; услуги на организирање претстави; изнајмување звучни записи и претходно снимени претстави, филмови, радио и телевизиски перформанси; продукција на видео касети и видео дискови; услуги на забава преку радио; услуги на забава преку телевизија; услуги на забава во и преку кино; услуги на забава во и преку театар; забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар); услуги за забава преку телевизији кои вклучуваат и учествување гледачи преку телефон; интерактивна забава со употреба на мобилен телефон; игрички базирани на интернет; услуги на организирање лото и игри на среќа; услуги давање забава преку играчки; услуги на игра; услуги на обложување; услуги на опклади; услуги на казино; услуги на организирање игри со карти и казино турнири, натпревари, надигрувања, игри и/или настани; лотарија; овозможување; кои било горе наведени услуги на мобилен телефон преку мрежа на мобилна телефонија, сателитска комуникација, микробранови или други електронски, дигитални и аналогни медији, во живо, електронски, преку компјутерски мрежи, преку интерне, он-лајн или преку телевизиски медиј; организирање, продукција и презентација на настани во образовни, културни или забавни

цели; организирање, продукција, управување и презентација на натпревари, надигрување, игри, претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови на забава, изложби, претстави, паради на тркала ("roadshows"); претстави на подиуми, рејвови, театарски перформанси, концерти, перформанси во живо и настани во кои може да се учествува; услуги на обезбедување организација на видео клипови по пат на мобилна телефонија или компјутерски мрежи за забава и/или во образовни цели

(111)	18331	(151)	16/05/2011
(210)	TM 2010/774	(220)	05/07/2010
		(181)	05/07/2020
		(450)	30/06/2011

(732) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, кафена, црвена, бела, светло и темно зелена, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колачи и слатки, чоколади, чоколадни производи, бисквити, тесто, торти, обланди, слатки, мед, меласа; квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии), мирудии; кечап, мајонез, сладолед, мраз

(111)	18318	(151)	12/05/2011
(210)	TM 2010/776	(220)	05/07/2010
		(181)	05/07/2020
		(450)	30/06/2011

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ДОКСА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи



(111) **18319** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/778 (220) 06/07/2010
 (181) 06/07/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ЛИКСИАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **18320** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/779 (220) 06/07/2010
 (181) 06/07/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ФАКСАМИР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **18321** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/780 (220) 06/07/2010
 (181) 06/07/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ПОТЕАС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **18322** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/786 (220) 07/07/2010
 (181) 07/07/2020
 (450) 30/06/2011

(300) 8797425 07/01/2010 EM

(732) **Land Rover and Land Rover**
Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwickshire
CV35 0RR, UK and Banbury Road, Gaydon,
Warwick, CV35 0RR, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EVOQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - копнени моторни возила и делови и опрема за истите

(111) **18323** (151) 12/05/2011
 (210) ТМ 2010/787 (220) 07/07/2010
 (181) 07/07/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Трговско друштво за трговија, производство**
и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) златно кафена, светло и темно зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - какао (производи од какао), какао крем со или без други додатоци, какао блок, крем табли, колачиња и слаткарски производи, чоколада, производи врз база на чоколада

(111) **18332** (151) 16/05/2011
 (210) ТМ 2010/793 (220) 08/07/2010
 (181) 08/07/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Фармасвис доел**

ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

CHOOSE MORE LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; прпрепарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со друго класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за инструкции и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **18324** (151) 12/05/2011

(210) ТМ 2010/800 (220) 08/07/2010

(181) 08/07/2020

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за промет и услуги

ФОБАС КОМПАНИ ДОО**Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **18300** (151) 11/05/2011

(210) ТМ 2010/803 (220) 09/07/2010

(181) 09/07/2020

(450) 30/06/2011

(732) **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје****бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, МК**

(740) Пекопрем ДОО Скопје

бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)

**МОЖНОСТИ**

(591) сина, светло сина, сива и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски работи; штедење; микро кредитирање и менувачки работи

(111) **18293** (151) 04/05/2011

(210) ТМ 2010/821 (220) 15/07/2010

(181) 15/07/2020

(450) 30/06/2011

(732) **Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,****експорт-импорт****с.Палатица, Желино, 1228 Шемшево, МК**

(540)

FI-BAU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на железарија и градежни материјали

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **39** - пакување и складирање стока; транспорт

(111) **18295** (151) 06/05/2011

(210) ТМ 2010/1004 (220) 02/09/2010

(181) 02/09/2020

(450) 30/06/2011

(732) Друштво за туризам, промет и застапување

НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје**Биз. Центар Палома Бјанка, Ул. Даме Груев, кат 1, лок. 7, 1000 Скопје, МК**



(540)

NO LIMIT TRAVEL
ONE TRIP . MANY MEMORIES

(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	18304		18272		18301
	18305		18286		18303
	18308		18287		18310
			18292		
кл. 3	18324		18314	кл. 30	18288
	18332		18332		18289
					18291
кл. 5	18261	кл. 17	18262		18296
	18264		18265		18297
	18266				18301
	18268	кл. 18	18259		18303
	18279		18260		18307
	18284		18286		18309
	18285		18287		18310
	18306		18290		18323
	18315		18292		18331
	18318				
	18319	кл. 21	18258	кл. 31	18291
	18320		18262		18310
	18321		18265		
	18332			кл. 32	18269
кл. 6	18270	кл. 22	18286		18277
			18287		18278
кл. 7	18313		18292		18291
					18309
кл. 9	18263	кл. 23	18273		18310
	18282				18329
	18313	кл. 24	18286	кл. 33	18311
	18316		18287		18312
	18317		18292		
		кл. 25	18259	кл. 34	18302
кл. 10	18268		18260		
	18332		18273	кл. 35	18262
			18274		18265
кл. 11	18262		18286		18267
	18265		18287		18271
			18290		18272
кл. 12	18313		18292		18274
	18322	кл. 26	18273		18275
кл. 13	18308				18280
		кл. 28	18274		18293
кл. 14	18272				18296
	18330	кл. 29	18291		18297
			18296		18309
кл. 16	18267		18297		18314



(510)	(111)
	18330
кл. 36	18257 18300
кл. 37	18262 18265 18293
кл. 38	18314 18317
кл. 39	18259 18260 18291 18293 18295 18332
кл. 41	18259 18260 18263 18267 18274 18276 18286 18287 18292 18298 18314 18317
кл. 42	18263 18314
кл. 43	18256 18269 18277 18278 18281 18286 18287 18292 18294 18299 18303 18310
кл. 44	18255 18283 18308
кл. 45	18272 18283

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) AstraZeneca UK Limited (111) 18261 (210) МК/Т/ 2010/240	(732) SEAL TRADEMARKS PTY LTD (111) 18290 (210) МК/Т/ 2010/640
Aurobindo Pharma Limited 18279 МК/Т/ 2009/1171	Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware 18263 МК/Т/ 2009/899
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 18315 МК/Т/ 2010/756 18318 МК/Т/ 2010/776	Tropicana Products, Inc. 18329 МК/Т/ 2010/740
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation 18306 МК/Т/ 2010/726	Unilever N.V. 18307 МК/Т/ 2010/727
Burger King Corporation 18303 МК/Т/ 2010/721 18310 МК/Т/ 2010/731	Yara International ASA 18308 МК/Т/ 2010/729
Continental Teves AG & Co. oHG 18313 МК/Т/ 2010/742	YILDIZ HOLDING A.S. 18331 МК/Т/ 2010/774
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 18319 МК/Т/ 2010/778 18320 МК/Т/ 2010/779 18321 МК/Т/ 2010/780	АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ 18330 МК/Т/ 2010/766
Dunhill Tobacco of London Limited 18302 МК/Т/ 2009/707	Винарска Визба,, Имако Вино” Дооел 18311 МК/Т/ 2010/732 18312 МК/Т/ 2010/733
FremantleMedia Limited and 19 TV Limited 18317 МК/Т/ 2010/769	ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп 18288 МК/Т/ 2010/116 18289 МК/Т/ 2010/121
Global Conquistadors S.A. Cuba Avenue N36-36 18258 МК/Т/ 2010/228	Д.У.Т. ШМЕК ДООЕЛ Скопје 18256 МК/Т/ 2010/73
Haifa Chemicals Ltd. 18304 МК/Т/ 2010/722 18305 МК/Т/ 2010/724	Д-р Жаклина Чочороска-Новаковска 18255 МК/Т/ 2010/58
Land Rover and Land Rover 18322 МК/Т/ 2010/786	Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг, трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје 18314 МК/Т/ 2010/755
MN PHARMACEUTICALS 18284 МК/Т/ 2010/238 18285 МК/Т/ 2010/239	Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО, експорт-импорт 18293 МК/Т/ 2010/821
NOVARTIS AG 18316 МК/Т/ 2010/767	Друштво за производство и трговија НОЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија 18273 МК/Т/ 2008/711
PODRAVKA prehrambena industrija d.d. 18301 МК/Т/ 2009/536	Друштво за производство, трговија и услуги Б.Браун Адриа д.о.о. Загреб - Претставништво Скопје 18268 МК/Т/ 2010/653




(732) Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ	(732) Кајшаров Константин
(111) 18269 (210) МК/Т/ 2010/562	(111) 18272 (210) МК/Т/ 2008/164
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово	ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје
18309 МК/Т/ 2010/730	18282 МК/Т/ 2010/206
Друштво за производство, трговија и услуги Сетком-Интернационал доо експорт-импорт Скопје	МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ,
18271 МК/Т/ 2008/1733	18276 МК/Т/ 2009/1270
Друштво за производство, услуги и трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје	СЗД Електролукс-Палензовски Димче
18291 МК/Т/ 2009/885	Битола
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	18265 МК/Т/ 2010/338
18324 МК/Т/ 2010/800	18262 МК/Т/ 2010/511
Друштво за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев трговија а.д. Струмица	СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје
18281 МК/Т/ 2010/71	18274 МК/Т/ 2008/1722
Друштво за туризам, промет и застапување НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	18275 МК/Т/ 2008/1726
18295 МК/Т/ 2010/1004	Спасевски Димитар, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
Друштво за угостителство, хотелиерство, трговија и услуги "СОФКА ПАРК" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	18298 МК/Т/ 2008/706
18294 МК/Т/ 2009/1057	Темов Пане and Кочишки Логин
Друштво за управување со имоти БИГ БОКС ДООЕЛ – СКОПЈЕ	18292 МК/Т/ 2010/462
18257 МК/Т/ 2010/222	18286 МК/Т/ 2010/463
Друштво за услуги и курсеви за странски јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје	18287 МК/Т/ 2010/464
18267 МК/Т/ 2008/1608	ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ дооел увоз-извоз Охрид
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС Скопје	18277 МК/Т/ 2010/74
18270 МК/Т/ 2010/538	18278 МК/Т/ 2010/75
Занаетчија Студио за масажа и козметика ЕНЕРГИ Бошкова Добре Даниела Скопје	Трговско друштво за производство, промет и услуги ВАРИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
18283 МК/Т/ 2010/217	18280 МК/Т/ 2010/70
Здружение на хотели, ресторани и кафетерии – ХОТАМ	(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
18299 МК/Т/ 2008/1319	(111) 18323 (210) МК/Т/ 2010/787
Јадран Готтино Фоодс ДООЕЛ – НЕГОТИНО	Туристичко Претпријатие КОН ТИКИ ТРАВЕЛ ДОО Белград
18297 МК/Т/ 2009/158	18259 МК/Т/ 2010/230
18296 МК/Т/ 2009/157	18260 МК/Т/ 2010/231
	ФАРМАСВИС дооел
	18266 МК/Т/ 2007/286
	18332 МК/Т/ 2010/793



(732) **Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
"АЛКАЛОИД" АД – Скопје**

(111) 18264 (210) МК/Т/ 2010/576

Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје
18300 МК/Т/ 2010/803



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
06826	02/07/2017
06827	02/07/2017
08247	23/02/2018
08312	14/10/2018

ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) 06343

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem North Carolina 27105, US

(111) 06346

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem North Carolina 27105, US

(111) 17174

(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation
Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US

ПРЕНОС

(111) 06343

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem North Carolina 27105, US

(111) 06346

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem North Carolina 27105, US

(111) 05451

(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
78 A MIDC Estate,
Satpur Nashik 422007, GB

(111) 05452

(732) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
78 A MIDC Estate,
Satpur Nashik 422007, GB

(111) 12167

(732) Трговско Друштво за вработување
на инвалидни лица, производство
трговија и услуги АСТИБО БЕАС
ДООЕЛ Штип
ул.Гоце Делчев бр.42, МК

**ИСПРАВКИ**

- Во Гласник бр. 2 од 2011 поради техничка грешка не е објавен кодот на виенската класификација на трговските марки, поради тоа истата се објавува во Гласник бр. 3 од 2011.

TM 2008/494	25.01.19 10.05.25	TM 2009/1269	26.02.07 27.05.17
TM 2008/495	25.01.19 10.05.25	TM 2010/234	27.05.25
TM 2008/517	26.11.12 24.15.21	TM 2010/349	27.05.24
TM 2008/1043	24.17.02	TM 2010/351	27.05.24
TM 2008/1255	27.05.21 27.05.04	TM 2010/366	27.05.25
TM 2008/1610	08.01.06	TM 2010/379	01.01.02
TM 2009/100	27.05.13 27.05.24	TM 2010/380	01.01.02
TM 2009/1228	27.05.08	TM 2010/381	01.01.02
TM 2009/113	21.03.21 26.02.07 27.07.17	TM 2010/382	27.05.17
TM 2009/114	21.03.21 26.02.07 27.07.17	TM 2010/399	24.17.05 02.01.23
TM 2009/524	11.03.04	TM 2010/413	27.07.17
TM 2009/564	27.05.17	TM 2010/520	01.17.11 27.05.23
TM 2009/661	02.01.08	TM 2010/554	02.09.01 07.01.24
TM 2009/777	27.05.25	TM 2010/560	05.05.21
TM 2009/934	24.17.07	TM 2010/561	05.05.21
TM 2009/1026	25.01.19	TM 2010/619	11.03.18 05.09.24
TM 2009/1154	27.05.17	TM 2010/620	02.01.20
TM 2009/1157	05.01.08	TM 2010/621	02.01.20 05.07.02
TM 2009/1163	24.17.01	TM 2010/631	27.05.21
TM 2009/1169	01.05.02 26.01.16	TM 2010/696	05.07.02 27.05.21 24.09.04
TM 2009/1214	02.01.23 27.05.24	TM 2010/832	27.05.17
		TM 2010/853	26.11.02
		TM 2010/857	05.03.02



TM 2010/910	25.01.19	TM 2010/1080	25.01.19
TM 2010/923	07.05.08	TM 2010/1110	25.01.19 02.03.04
TM 2010/952	27.05.23 26.11.12	TM 2010/1111	24.15.01 24.17.05
TM 2010/960	08.01.25	TM 2010/1112	24.17.05 21.01.16
TM 2010/966	02.09.01 26.04.10	TM 2010/1113	24.15.01 24.17.05
TM 2010/971	02.01.23	TM 2010/1114	25.01.19 02.03.04
TM 2010/984	27.07.17	TM 2010/1115	01.15.15 25.01.19
TM 2010/1010	26.04.12	TM 2010/1118	25.01.19 02.03.04
TM 2010/1011	03.01.04	TM 2010/1120	25.01.19 02.03.04
TM 2010/1021	27.05.24 24.09.05	TM 2010/1133	27.05.21 26.07.09
TM 2010/1033	25.01.19	TM 2010/1143	07.01.11
TM 2010/1037	24.17.02 26.11.25	TM 2010/1154	27.05.22
TM 2010/1042	25.01.19 02.01.01	TM 2010/1155	02.07.15 26.01.14
TM 2010/1043	24.09.01	TM 2010/1161	26.01.19 24.15.01
TM 2010/1064	27.05.23	TM 2010/1163	27.05.21 25.05.01
TM 2010/1069	26.01.18 26.01.12	TM 2010/1167	19.07.01
TM 2010/1071	25.01.19	TM 2010/1172	27.05.17 27.05.19
TM 2010/1072	25.01.19	TM 2010/1174	25.01.19 08.01.10
TM 2010/1073	25.01.19	TM 2010/1175	25.01.19 08.01.10
TM 2010/1074	25.01.19 05.07.09	TM 2010/1176	01.03.17 27.05.24
TM 2010/1075	25.01.19 05.07.17	TM 2010/1177	24.01.05
TM 2010/1076	25.01.19 05.07.14		
TM 2010/1077	25.01.19 05.07.23		
TM 2010/1079	25.01.19 05.07.06		




TM 2010/1178	26.01.18 05.07.02	TM 2010/1234	26.11.13
TM 2010/1180	24.15.08	TM 2010/1241	24.09.05
TM 2010/1182	27.05.23 24.03.19	TM 2010/1242	25.01.19 03.04.02
TM 2010/1183	27.05.23	TM 2010/1244	26.05.09
TM 2010/1188	26.01.18 03.09.01	TM 2010/1245	24.17.05 26.04.17
TM 2010/1192	27.05.23	TM 2010/1246	27.05.10
TM 2010/1193	18.01.23 18.01.09	TM 2010/1249	26.15.01 26.05.16 26.05.22
TM 2010/1194	27.05.21 02.01.16	TM 2010/1252	01.03.01
TM 2010/1195	27.05.17	TM 2010/1253	24.09.05
TM 2010/1196	01.01.02	TM 2010/1254	26.01.24
TM 2010/1197	27.05.22	TM 2010/1255	26.01.20
TM 2010/1199	03.07.01	TM 2010/1265	27.05.23
TM 2010/1200	24.17.02 03.04.23	TM 2010/1267	02.09.01
TM 2010/1201	25.01.19 27.05.21	TM 2010/1269	26.04.12 27.05.17
TM 2010/1208	28.11.00	TM 2010/1270	05.03.11 27.05.17
TM 2010/1209	03.07.19 27.05.01	TM 2010/1272	27.05.21 27.07.17
TM 2010/1216	25.01.19	TM 2010/1273	24.17.17 26.01.12
TM 2010/1218	02.01.08 21.03.10	TM 2010/1278	26.05.04
TM 2010/1222	25.01.19 09.03.03	TM 2010/1279	19.07.01
TM 2010/1223	01.01.02	TM 2010/1280	19.07.01
TM 2010/1228	24.17.02 02.01.23	TM 2010/1281	19.07.01
TM 2010/1230	27.05.19 27.05.11	TM 2010/1282	19.07.01
TM 2010/1231	27.05.17 27.05.11	TM 2010/1283	19.07.01 02.03.16
		TM 2010/1284	27.05.10
		TM 2010/1286	10.03.07 02.09.19



TM 2010/1294	24.13.22	TM 2010/1374	26.01.22
TM 2010/1295	27.05.13 27.05.17	TM 2010/1378	28.11.00
TM 2010/1297	03.05.20	TM 2010/1375	27.05.10
TM 2010/1299	27.05.17	TM 2010/1380	26.15.09
TM 2010/1311	27.05.22	TM 2010/1386	27.07.17
TM 2010/1317	26.01.18	TM 2010/1387	27.05.17
TM 2010/1318	25.01.19	TM 2010/1388	01.01.25
TM 2010/1320	25.01.19 25.07.20	TM 2010/1390	25.01.19 02.01.16 05.07.02
TM 2010/1337	27.05.19	TM 2010/1391	25.01.19 02.01.16 05.07.02
TM 2010/1338	27.05.19		
TM 2010/1339	27.05.13 09.07.09 10.03.01	TM 2010/1392	25.01.19 02.01.19 05.07.02
TM 2010/1348	27.05.17	TM 2010/1397	21.03.21 26.11.12
TM 2010/1350	27.05.21 25.01.19	TM 2010/1393	25.01.19
TM 2010/1351	27.05.21 25.01.19	TM 2010/1398	26.01.12
TM 2010/1352	25.01.19	TM 2010/1401	05.07.10
TM 2010/1353	25.01.19	TM 2010/1402	27.05.23
TM 2010/1358	27.05.25	TM 2010/1419	25.01.19
TM 2010/1357	09.03.04 09.03.13	TM 2010/1421	05.07.07
TM 2010/1360	26.03.12	TM 2010/1422	27.05.24
TM 2010/1361	26.01.02 27.05.17	TM 2010/1425	24.01.08 24.01.13
TM 2010/1362	27.05.10 24.17.02	TM 2010/1426	25.01.19
TM 2010/1366	26.01.19 06.03.10	TM 2010/1427	02.01.07 02.09.15
TM 2010/1368	27.05.17	TM 2010/1428	25.01.19
TM 2010/1371	26.02.05 26.11.13	TM 2010/1429	07.11.01
		TM 2010/1430	27.05.17 27.07.17
		TM 2010/1432	27.05.01



TM 2010/1437	26.01.13 03.11.02	TM 2011/117	27.05.04
TM 2010/1438	26.01.13 03.11.02	TM 2010/1229	27.05.23
TM 2010/1440	19.07.01 01.03.01	TM 2011/4	03.07.04
TM 2010/1442	02.09.01 26.05.04		
TM 2010/1445	27.05.24		
TM 2010/1446	27.05.02 24.13.25		
TM 2010/1448	26.01.16		
TM 2010/1451	25.01.19 08.01.21		
TM 2010/1452	25.01.19 08.01.21		
TM 2010/1455	25.01.19 26.01.05		
TM 2010/1456	09.01.09 25.01.19		
TM 2010/1457	25.01.19 09.01.09		
TM 2010/1458	27.05.21 27.05.01		
TM 2010/1459	27.05.01		
TM 2010/1461	27.07.17		
TM 2010/1472	05.09.17 19.07.12		
TM 2010/1474	27.01.07 26.01.15		
TM 2010/1475	25.01.19 27.05.11		
TM 2010/1476	03.01.06 03.01.24		
TM 2010/1480	27.05.17 03.07.01		
TM 2011/116	27.05.17		



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

166. ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, адвокат

ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3116 232
моб. 070 222 624
е-mail: ilija@chilimanov.mk

167. ЛАЗО ЃОРЃИЕВСКИ, адвокат

ул. Даме Груев 3-А
1000 Скопје
Република Македонија
факс. 389 02 609 0356
моб. 075 278 299
е-mail: lazo.gjorgjievski@gmail.com

166. ЖИВКА КОСТОВСКА СТОЈКОВСКА, адвокат

ул. 29 Ноември бр. 17-2/3м
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955; 2345 985
факс. 389 02 3245 984
е-mail: zkostovska@petosevic.com

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

159. АНЕТА МОСТРОВА, адвокат

ул. Иво Лола Рибар 42А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2 551 1304
моб. 070 327 512
Факс. 389 02 3122 792
емаил: info@mostrova.com.mk

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

98. НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат

Ул. Маршал Тито бр. 22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3164-472; 3227-198

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

*Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост – WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има честа да го извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на **Владата на Република Чиле**, на 5 мај 2011 година, што се однесува на инструментот за пристапување на меѓународниот депозитен застапник под Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна заштита, усвоен на 28 април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 26 септември 1980 година.*

Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Чиле на 5 август 2011 година.